



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена

Петок, 25 јануари 2002
Скопје

Број 4

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

55.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ И КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините и културата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-155/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ И КУЛТУРАТА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) со кредит во износ од 4 милиона (4.000.000) Специјални права на влечење (СПВ), еквивалент на 5 милиона американски долари наменет за Проектот за развој на општините и културата.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит по Проектот за развој на општините и културата кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој (ИДА).

Во име на Република Македонија Договорот за кредит од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Кредитот е бескаматен со рок на отплата од 35 години и грејс период од десет години.

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 март и 15 септември секоја година, почнувајќи од 15 септември 2011 година, а завршувајќи на 15 март 2036 година.

Секоја отплата на главнината од 15 септември 2011 до 15 март 2021 година ќе изнесува 1,25% од износот на главнината на кредитот, а секоја отплата од 15 септември 2021 година до 15 март 2036 година ќе изнесува 2,5% од износот на главнината.

Член 4

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од член 2 на овој закон до денот на повлекување на средствата.

На повлечените средства од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги по стапка од 0,75% годишно.

Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 март и на 15 септември секоја година.

Член 5

Кредитот ќе се реализира преку Проектната единица за имплементација на Проектот за развој на општините и културата формирана во Министерството за култура.

Член 6

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

56.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на деца и младинци,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-156/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) со кредит во износ од 2 милиона (2.000.000) Специјални права на влечење (СПВ), еквивалент на 2,5 милиона американски долари наменет за Проектот за развој на деца и младинци.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит по Проектот за развој на деца и младинци, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој (ИДА).

Во име на Република Македонија Договорот за кредит од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Кредитот е бескаматен со рок на отплата од 35 години и грејс период од десет години.

Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 јуни и 15 декември секоја година, почнувајќи од 15 декември 2011 година, а завршувајќи на 15 јуни 2036 година.

Секоја отплата на главнината од 15 декември 2011 до 15 јуни 2021 година ќе изнесува 1,25% од износот на главнината на кредитот, а секоја отплата од 15 декември 2021 година до 15 јуни 2036 година ќе изнесува 2,5% од износот на главнината.

Член 4

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од член 2 на овој закон до денот на повлекување на средствата.

На повлечените средства од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги по стапка од 0,75% годишно.

Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 јуни и на 15 декември секоја година.

Член 5

Кредитот ќе се реализира преку Проектната единица за имплементација на Проектот за развој на деца и младинци формирана во Агенцијата за млади и спорт.

Член 6

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

57.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ГЛОБАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ИЗНОС ОД 20 МИЛИОНА ЕВРА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиона евра, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-157/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ГЛОБАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ИЗНОС ОД 20 МИЛИОНА ЕВРА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската инвестициона банка со кредит во износ од 20 милиона евра за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон се утврдуваат со Финансискиот договор меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа.

Член 3

Реализацијата на кредитот од член 1 на овој закон ќе започне преку Стопанската банка АД Скопје и Комерцијалната банка АД Скопје, со можност согласно со Финансискиот договор меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка во натамошната реализација да се вклучат и други деловни банки од Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија ќе го администрира кредитот во име на Владата на Република Македонија.

Член 4

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон од страна на деловните банки ќе се утврдат со договори за позајмување кои во име на Владата на Република Македонија министерот за финансии ќе ги склучи со деловните банки, а кои договори ќе бидат одобрени од Европската инвестициона банка.

Во договорите од став 1 на овој член ќе бидат дефинирани обврските на деловните банки во имплементирањето на кредитот.

Член 5

Рокот на отплата на кредитот за мали и средни претпријатија е 12 години вклучувајќи три години грејс период.

Рокот на отплата на кредитот за инфраструктурни проекти од локалната самоуправа е 15 години со пет години грејс период.

Каматната стапка која ќе се применува на кредитот се утврдува на денот на повлекувањето на средствата од страна на Европската инвестициона банка и може да биде фиксна или променлива.

Министерството за финансии ќе одлучи која каматна стапка ќе се применува на кредитот.

Член 6

Крајните корисници на средствата од кредитот ќе ги отплатуваат средствата на деловните банки. Деловните банки имаат обврска да ги сервисираат обврските кон Буџетот на Република Македонија, а од Буџетот на Република Македонија ќе се сервисираат обврските кон Европската инвестициона банка.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

58.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Се прогласува Законот за лизинг, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-172/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГ

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот и условите на вршење на лизинг со опиплив подвижен предмет.

Дефиниции

Член 2

Лизингот е трансакција која се однесува на опиплив подвижен предмет, во која корисникот на лизинг го определува предметот на лизинг кој е купен од страна на давателот на лизинг и се дава на корисникот на лизинг за договорен временски период, врз основа на договорот за лизинг кој е склучен меѓу давателот и корисникот на лизинг, според условите определени во него.

Давател на лизинг е правно лице кое дава еден или повеќе предмети на користење на корисникот на лизинг, за одреден временски период, под условите во договорот за лизинг (во натамошниот текст: давател).

Корисник на лизинг е правно или физичко лице кое го прима предметот на лизинг за употреба според договор за лизинг (во натамошниот текст: корисник).

Продавач е правно или физичко лице кое го продава или на друг начин го обезбедува предметот на лизинг на давателот, согласно со договорот за лизинг.

Предмет на лизинг е секој опиплив подвижен предмет, освен оној за кој со закон има ограничување да може да биде предмет за лизинг (во натамошниот текст: предмет).

Договор за лизинг е договор во писмена или електронска форма, склучен меѓу давателот и корисникот со кој давателот го дава предметот на користење на корисникот, под услови наведени во договорот за определен временски период.

Договорот за купопродажба е договор во писмена или електронска форма склучен меѓу продавачот на предметот на лизинг и корисникот или давателот на лизинг.

Даватели на лизинг

Член 3

Давателот е трговско друштво (домашно или странско) кое е основано според законите на Република Македонија, кое врши дејност давање на предмети на лизинг на корисникот, според начинот и условите утврдени со овој закон.

За да може трговското друштво од став 1 на овој член да врши работи како давател на лизинг во Република Македонија, треба да добие дозвола од Министерството за финансии за вршење на дејност лизинг во согласност со овој закон.

Дозволата од став 2 на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија" во рок од две недели од денот на издавањето.

Министерот за финансии поблиску ги пропишува начинот и условите за вршење на лизинг.

Основна главнина

Член 4

Основната главнина во пари на давателот од член 3 на овој закон, не може да биде помала од 100.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по средниот курс на Народната банка на Република Македонија, на денот на поднесување на барањето до Министерството за финансии за добивање на дозвола за вршење дејност лизинг.

Основната главнина од став 1 на овој член од 1 јануари 2004 година ќе се зголеми на износ од 150.000 ЕВРА во денарска противвредност, пресметано по средниот курс на Народната банка на Република Македонија, сметано од 1 јануари 2006 година ќе се зголеми на износ од 200.000 ЕВРА.

Основната главнина од став 1 на овој член давателот е должен постојано да ја одржува во текот на неговото работење.

Договор за лизинг

Член 5

Договорот за лизинг се заверува кај нотар.

Давателот може да ги пренесува или на друг начин да ги остварува сите или некои од неговите права и користи на предметот, што е предмет на договорот за лизинг и кои произлегуваат од договорот за лизинг, под услов таквото пренесување или остварување да не е во спротивност со правото на корисникот во целост да го користи предметот сè додека корисникот ги прифаќа обврските од договорот или доколку тоа не е во спротивност со законите на Република Македонија, освен ако поинаку не е предвидено во договорот за лизинг.

Пренесувањето или остварувањето на правата од став 2 на овој член нема да го ослободи давателот од обврските кои произлегуваат од договорот за лизинг, освен ако поинаку не е определено со договорот.

Корисникот може да пренесува право за користење на предметот или било кое друго право, но не и негова обврска, кое произлегува од договорот за лизинг, само доколку тоа е предвидено во договорот за лизинг или ако тоа не е предвидено во договорот, само со претходна согласност на давателот во писмена или електронска форма.

Договор со продавачот

Член 6

Во случај кога корисникот го определил продавачот и му наложил на давателот да склучи договор за купопродажба со истиот, обврските на продавачот кои произлегуваат, од договорот за продажба во врска со предметот на договорот за лизинг, директно се однесуваат на корисникот за кого се обврзувачки, освен доколку поинаку не е утврдено во договорот за лизинг или со посебен договор во писмена или електронска форма склучен меѓу давателот и корисникот.

Продавачот е одговорен за предметот на лизинг определен во договорот за лизинг или за предметот кој ќе биде определен со договорот за лизинг, во зависност од условите од договорот за продажба, освен ако тоа не е во спротивно со прописите на Република Македонија. Доколку поконкретно не се утврдени посебните услови во договорот за продажба во врска со одговорноста на продавачот, ќе се применуваат одредбите на прописите со кои се регулираат облигационите односи.

Одговорноста на продавачот за надомест на штета или исполнување на обврските врз основа на договорот за продажба, во случај кога обврските се однесуваат и кон давателот и кон корисникот, освен доколку поинаку не е определено во договорот за продажба, ќе се смета за извршена со плаќање било кон давателот или кон корисникот.

За обврските на продавачот кои произлегуваат од договорот за продажба се известува и корисникот.

Известувањето од став 4 на овој член не му дава право на корисникот да бара раскинување на договорот за продажба без претходна согласност на давателот во писмена или електронска форма.

Обврски на страните

Член 7

Корисникот е должен да определи дали предметот на лизинг кој треба да биде преземен врз основа на договорот за лизинг, ги исполнува договорените услови пред истиот да го прими согласно со договорот за лизинг.

Во моментот кога корисникот ќе го прими предметот на лизинг, за давателот на лизинг настанува обврска за плаќање кон продавачот за купениот предмет на лизинг.

Доколку предметот не ги исполнува условите определени во договорот за лизинг, корисникот има право да го одбие предметот во рок од 30 работни дена, по кој рок корисникот го губи правото да го одбие предметот.

Во случај на одбивање на предметот од страна на корисникот, корисникот е должен да го чува предметот најмногу 30 работни дена од приемот, освен ако не се утврди друг рок со договорот за лизинг.

Во случај кога давателот на лизинг го набавил предметот за определен корисник по негово барање кој ќе биде предмет на договорот за лизинг или доколку корисникот го определил продавачот, со кој давателот склучил договор за продажба, давателот е ослободен од одговорност кон корисникот за обврските на продавачот кои произлегуваат од договорот за продажба во врска со предметот (квалитетот на предметот на лизинг, исправноста на работењето, како и за неговото навремено доставување до корисникот или давателот, замена или поправка на дефект или инсталирање на предметот), освен ако поинаку не е договорено.

Во случај кога давателот го избрал продавачот, тие солидарно одговараат за секоја штета настаната во врска со предметот кон корисникот која произлегува од став 4 на овој член, освен доколку поинаку не е договорено во писмена или електронска форма меѓу давателот и корисникот.

Давателот е одговорен за неиспорака, задоцнување со испорака или испорака на несоодветен предмет, само ако тоа произлезе од договорот за лизинг или ако до тоа е дојдено по негова вина.

Давателот му гарантира на корисникот непречено користење на предметот на лизинг и во случај на неисполнувањето на обврската од страна на давателот кон трети лица.

Враќање на предметот

Член 8

Предметот се враќа на давателот или на лице овластено од давателот на датумот и според условите и начинот утврдени во договорот за лизинг, а ако тоа не е утврдено се постапува според вообичаени рокови за таква намена.

Кога договорот за лизинг престанува од било која причина корисникот, во согласност со договорот за лизинг, освен доколку не го изврши правото да го купи предметот или да го чува на лизинг за натамошниот период, е должен да го врати предметот во иста состојба во која бил даден, подложен на нормална употреба и абеење, освен доколку поинаку не е определено во договорот за лизинг.

Доколку поинаку не е определено во договорот за лизинг, давателот го прегледува предметот при негово враќање на физичко поседување на давателот, во рок од 30 работни дена. Во случај кога тоа не е реално возможно да се направи тоа, давателот има дополнителен рок кој е разумно потребен за преглед на предметот и го известува во писмена или електронска форма корисникот, ако вратениот предмет не е во согласност со условите определени во договорот за лизинг. Неможноста во писмена или електронска форма

да го известат корисникот во погоре наведениот рок, ќе се смета прифаќање од страна на давателот дека предметот е вратен во соодветна состојба, освен ако таквата несоодветност не можела да биде откриена од давателот, внимателно спроведувајќи го прегледот.

Во случај на започнување на стечајна постапка на корисникот, давателот има право, по известување во писмена или електронска форма до корисникот, веднаш да си го поврати предметот кој е предмет на договорот за лизинг како што е определено од давателот во тоа известување, на трошок на корисникот, освен ако поинаку не е определено во договорот за лизинг или ако поинаку не е договорено во посебен документ во писмена или електронска форма меѓу давателот и корисникот.

Одржување на предметот

Член 9

Корисникот е одговорен за одржување на предметот кој е предмет на договорот за лизинг, во добра работна состојба, нормална употреба и абеење, освен ако поинаку не е предвидено во договорот за лизинг.

Корисникот ги сноси сите трошоци за одржување, како што е предвидено во став 1 од овој член вклучувајќи ги работењето, техничкото одржување и поправката на предметот на лизинг, освен ако поинаку не е определено во договорот за лизинг.

Купување на предметот и продолжување на правата од договорот за лизинг

Член 10

Во договорот за лизинг може да се предвиди право на откуп на предметот од страна на корисникот на денот или пред истекот на договорениот период за користење на предметот - финансиски лизинг и или право корисникот да продолжи да го користи предметот на лизинг по истекот.

По истекот на договорот за лизинг, корисникот нема автоматски да стекне сопственост на предметот после плаќањето на сите износи кои произлегуваат од договорот за лизинг, ако поинаку не е определено во договорот за лизинг.

Раскинување на договорот за лизинг

Член 11

Доколку условите определени во договорот за лизинг не се исполнуваат од едната договорна страна, другата договорна страна може да го раскине договорот за лизинг со претходно известување во писмена или електронска форма до првата договорна страна во рок не пократок од пет работни дена.

Договорната страна која го раскинува договорот за лизинг се ослободува од сите договорни обврски кои произлегуваат од него по даденото известување, освен ако поинаку не е определено во договорот за лизинг.

Во случај кога давателот го определува продавачот, корисникот може да побара раскинување на договорот за лизинг со претходно известување во писмена или електронска форма до давателот, доколку испорачувањето на предметот не се изврши во рок од 30 работни дена од денот кога треба да се испорача предметот на договорот за лизинг, освен ако поинаку не е определено со договорот за лизинг.

Во случај да ѝ е дадена можност на една од договорните страни да го отстрани утврдениот недостаток, кој го сторила, другата договорна страна има право еднострано да го раскине договорот за лизинг, ако првата договорна страна не го отстрани недостатокот во рокот договорен меѓу нив.

Давателот може, освен доколку поинаку не е определено во договорот за лизинг, да го раскине договорот за лизинг и да бара веднаш да биде вратен предметот ако:

а) корисникот не извршил плаќање како што се бара во договорот за лизинг;

б) корисникот го дал предметот на трето лице без претходно писмено одобрување од страна на давателот;

в) корисникот го дал предметот на трето лице спротивно на договорените услови во договорот за лизинг;

г) давателот разумно оцени дека постои опасност предметот којшто е предмет на договорот за лизинг, да се изнесе надвор од земјата во која било дозволено да се користи, доколку договорот за лизинг ограничи предметот да се користи во друга земја или постоел обид да се стори тоа, и

д) доколку корисникот несовесно и недомаќински го користи предметот.

Регистрација на предметот на лизинг

Член 12

Давателот е должен да го регистрира предметот, кој е предмет на договорот за лизинг во посебен регистар кој се води во Централниот регистар, во рок од пет работни дена од денот на потпишувањето на договорот за лизинг.

Осигурување

Член 13

Доколку поинаку не е определено во договорот за лизинг, од моментот на приемот на предметот, корисникот е должен да го осигура предметот, кој е предмет на договорот за лизинг кај друштво за осигурување од било каков ризик или оштетување на предметот и повреда на трети лица предизвикана со предметот или со негово користење или поседување од корисникот, сè додека предметот не биде вратен на давателот, согласно со закон, сметано од датумот кога корисникот го примил на поседување предметот до извршување на договорот за лизинг од корисникот.

Доколку поинаку не е определено во договорот за лизинг, корисникот ги сноси сите ризици од загуба или оштетување на предметот, како и штети на трети лица, освен оние кои се предизвикани со намера или со крајно невнимание на давателот или продавачот.

Плаќање по договорот за лизинг

Член 14

Со приемот на предметот на лизинг врз основа на договорот за лизинг, за корисникот обврската за плаќање станува апсолутна и неотповиклива.

Корисникот е должен да изврши плаќање по договорот за лизинг во износ и на начин определен со договорот за лизинг.

Доколку корисникот не изврши било кое плаќање по договорот за лизинг, како што е определено во договорот за лизинг, имајќи го предвид и грејс периодот утврден во договорот за лизинг, давателот може по барање во писмена или електронска форма, присилно да ги наплати било кои пресметани ненаплатени отплати, со пресметана затезна камата, освен ако поинаку не е определено во договорот за лизинг.

Корисникот не е должен да започне со плаќање по договорот за лизинг, сè додека предметот кој е предмет на договорот за лизинг не е испорачан и прифатен од корисникот, освен ако поинаку не е определено во договорот за лизинг или ако корисникот го изгубил правото да го одбие предметот врз основа на договорот за лизинг.

Даночни олеснувања

Член 15

На предметот што е предмет на договорот за финансиски лизинг, минималниот период на амортизација не може да биде помал од 20% од регулираниот период на амортизација, според прописите и не пократок од две години.

За периодот на финансиски лизинг на корисникот, пресметаната амортизација на предметот на договорот за лизинг не му се признава како расход во даночниот биланс.

Пресметаната амортизација на предметот и за периодот утврдени во став 2 на овој член се признаваат како расход во даночниот биланс на давателот.

Контрола

Член 16

Министерството за финансии врши контрола на вршењето на дејноста на давателот во согласност со закон.

Министерството за финансии, во рамките на својата надлежност од став 1 на овој член, може да преземе мерки ако давателот не се придржува на одредбите од овој закон, со право и да ја одземе дозволата.

Одземањето на дозволата, за кое се известува Централниот и Трговскиот регистар, се објавува во јавни гласила.

Решавање на спорови

Член 17

Споровите кои произлегуваат од договорите за лизинг ќе се решаваат спогодбено меѓу странките, ако е така определено во договорот за лизинг, во спротивно ќе се решаваат пред судовите на Република Македонија.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Со парична казна од 200.000,00 до 300.000,00 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- започне да работи како давател на лизинг пред добивање на дозвола за работа (член 3 став 2);
- постојано не ја одржува основната главнина во текот на своето работење (член 4 став 3);
- пренесувањето или остварувањето на сите или дел од неговите права и интереси го врши спротивно на договорот за лизинг (член 5 став 2);
- при пренесувањето на правата или интересите врз основа на лизинг, самоволно се ослободи од обврските кои произлегуваат од договорот за лизинг (член 5 став 3);
- пренесувањето на обврски кои произлегуваат од договорот за лизинг, го врши надвор од договорот или без прибавена согласност за тоа (член 5 став 4);
- за обврските кои произлегуваат од договорот не се известат корисникот (член 6 став 4);
- не го чува предметот на договорот за лизинг до утврдениот рок со овој закон (член 7 став 3);
- спротивно на договорот не изврши или задоцни со испораката односно испорача несоодветен предмет (член 7 став 6);
- не го врати предметот на договорот за лизинг во рокови и под услови утврдени со договорот (член 8 став 1);
- по добивање на писмено барање веднаш не го врати предметот на договорот за лизинг во случај утврден со овој закон (член 8 став 4);
- не го одржува предметот на договорот за лизинг (член 9 став 1);
- по истекот на договорот го задржи предметот на договорот за лизинг спротивно на одредбите од овој закон (член 10 став 1);
- не го регистрира предметот на договорот за лизинг согласно со одредбите на овој закон (член 12);
- не го осигура предметот на лизинг согласно со овој закон (член 13) и
- не врши плаќања на начин утврден со договорот за лизинг (член 14 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари.

Член 19

Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице-корисник на лизинг ако:

- пренесувањето на обврски кои произлегуваат од договорот за лизинг го врши надвор од договорот или без прибавена согласност за тоа (член 5 став 4);
- не го врати предметот на договорот за лизинг во состојба во која го примил со договорот (член 8 став 2);
- не го одржува предметот на договорот за лизинг (член 9 став 1);
- не го осигура предметот на лизинг согласно со овој закон (член 13) и
- не врши плаќања на начин утврден со договорот за лизинг (член 14 став 1).

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 20**

Постојните друштва кои вршат работи на лизинг, согласно со дефиницијата за лизинг од член 2 на овој закон, се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

59.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за преземање на акционерските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-173/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредува начинот и условите за купување на хартии од вредност од акционерско друштво - издавач на хартии од вредност, од страна на правно или физичко лице кое се стекнало или има намера да стекне учество кое обезбедува над 25% од правата на глас кои произлегуваат од хартиите од вредност на тоа акционерско друштво (во натамошниот текст: преземање).

Член 2

(1) Одредбите од овој закон се применуваат за хартиите од вредност на акционерските друштва кои котираат на официјалните пазари на берзата и на хартиите од вредност на акционерски друштва, приватизирани над 51% и кои во моментот на објавување на најавата за понуда имаат основен капитал од 500.000 ЕВРА и најмалку 25 акционери (во натамошниот текст: акционерско друштво).

(2) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии од вредност кои се продаваат, односно запишуваат и уплатуваат на примарниот пазар и за хартиите од вредност со кои се тргува на организиран пазар на долгорочни хартии од вредност во согласност со закон.

Член 3

Кога со овој закон се пропишува дека определено лице треба да објави определени правни и други дејствија и околности, истите мора да ги објави во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија.

II. ЈАВНА ПОНУДА ЗА ОТКУП**Член 4**

(1) Лицето кое има намера да се стекне со хартии од вредност издадени од определено акционерско друштво, со што овие хартии од вредност, заедно со другите хартии од вредност што веќе ги поседува, му обезбедуваат право на глас во акционерското друштво од најмалку 25%, задолжително дава јавна понуда за откуп на хартиите од вредност, под услови и на начин утврдени со овој закон.

(2) Како хартии од вредност што ги поседува лицето се сметаат:

- акции со право на глас;
- акции со право на глас со кои се стекнало трето лице во свое име и за сметка на лицето од став 1 на овој член;
- акции со право на глас во сопственост на друштво поврзано со лицето од став 1 на овој член;
- хартии од вредност со право на конверзија во акции со право на глас на лицето од став 1 и лицата од став 2 алинеи 2 и 3 на овој член и
- опциски договор за купување акции на лицето од став 1 и лицата од став 2 алинеи 2 и 3 на овој член.

(3) При утврдувањето на процентот на учеството од став 2 алинеи 4 и 5 на овој член се смета дека правото на купување или замена е веќе остварено.

(4) Јавна понуда за откуп дава и лице кое, врз основа на успешна понуда за откуп во согласност со овој закон, веќе се стекнало со помалку од 45% од хартиите од вредност од став 2 на овој член, а по завршувањето на таа понуда за откуп се стекнало со дополнителни 5% од тие хартии од вредност.

Член 5

Јавна понуда за откуп на хартии од вредност може да даде и лице кое во моментот на јавната понуда за откуп не стекнало повеќе од 25% од хартиите од вредност на друштвото кои обезбедуваат право на глас, а кое сака да изврши преземање.

Член 6

Понудувач, според овој закон, е лице кое дало јавна понуда за откуп на хартии од вредност согласно со член 7 став 1 од овој закон, без оглед на тоа дали понудата за откуп ја дало заради исполнување на своите обврски утврдени во член 4 или во член 5 од овој закон.

Член 7

(1) Јавна понуда за откуп на хартии од вредност (во - натамошниот текст: понуда за откуп) е писмен предлог од страна на понудувачот за склучување на договор за купопродажба на хартии од вредност издадени од определено акционерско друштво, упатен до сите иматели на тие хартии од вредност.

(2) Понудата за откуп се однесува на следниве хартии од вредност:

- акциите со право на глас и
- хартиите од вредност со право на конверзија во акции со право на глас.

(3) Цената, односно односот на замена на хартиите од вредност за замена, која ќе ја определи понудувачот во понудата за откуп, е еднаква за сите хартии од вредност од определен род кои се предмет на понудата за откуп.

(4) Доколку понудувачот во последните шест месеца пред објавувањето на понудата за откуп, стекнал повеќе од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп, во понудата за откуп треба да понуди најмалку иста цена од највисоката цена како понудените за стекнување на хартиите од вредност во последните шест месеца пред објавувањето на понудата за откуп.

(5) Доколку понудувачот пред објавувањето на понудата за откуп, на начин којшто не е во согласност со овој закон, се стекнал со повеќе од 25% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп, во понудата за откуп ја понудува највисоката цена што ја платил за било која од стекнатите хартии од вредност по стекнувањето на 25% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.

Член 8

(1) Во понудата за откуп понудувачот може, наместо во пари, да понуди плаќање со други хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од член 10 на овој закон (во натамошниот текст: понуда со хартии од вредност за замена).

(2) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди хартии од вредност за замена наместо плаќање на дел од сумата во пари (во натамошниот текст: комбинирана понуда).

(3) Во понудата за откуп понудувачот може да понуди и алтернативна исплата со хартии од вредност за замена или плаќање на целата сума во пари, така што право на избор ќе имаат сопствениците на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп (во натамошниот текст: алтернативна понуда).

(4) Во случај на комбинирана понуда, понудувачот може да даде и алтернативна понуда, така што правото на избор се однесува или само на делот од сумата кој се исплатува во пари или само на делот од сумата што се исплатува во хартии од вредност за замена.

(5) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, понудувачот кој се здобил со над 25% од хартиите од вредност на начин кој не е во согласност со овој закон, понудува во понудата за откуп плаќање на цената само во пари.

(6) По исклучок на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, понудувачот во понудата за откуп понудува плаќање на цената само во пари, доколку понудувачот во последните шест месеца пред објавувањето на понудата за откуп се стекнал со повеќе од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.

Член 9

Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена така што односот на замена не е една хартија од вредност за замена за една хартија од вредност на која се однесува понудата за откуп, понудувачот треба во понудата за откуп до имателите на хартии од вредност кои не располагаат со соодветен број хартии од вредност, за да можат да ја прифатат вкупната понудена цена во хартии од вредност за замена, да им понуди исплаќање на разликата во цената во пари.

Член 10

(1) Како хартии од вредност за замена понудувачот во понудата за откуп може да понуди само:

- веќе издадени акции, односно обврзници кои котираат на официјалните пазари на берзата или акции на странски претпријатија кои котираат на берза која е поврзана со берзите на Република Македонија и
- акции, односно обврзници кои понудувачот првпат ќе ги издаде заради преземање.

(2) Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија) може да пропише подетални услови кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност.

(3) За зголемување на капиталот на понудувачот во случај на издавање на хартии од вредност за замена од став 1 алинеја 2 на овој член, се применуваат одредбите на Законот за трговските друштва за зголемување на основниот капитал на акционерско друштво.

(4) За хартии од вредност од став 1 алинеја 2 на овој член не се применуваат одредбите од Законот за хартии од вредност за јавна понуда на хартии од вредност.

(5) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена од став 1 алинеја 2 на овој член, со издавањето на дозвола за таа понуда за откуп се смета дека Комисијата издала и дозвола за јавна понуда на тие хартии од вредност за замена.

Член 11

(1) Понудата за откуп ги содржи следниве елементи:

- хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп;
- цената по која понудувачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност;
- рокот за плаќање на хартиите од вредност и
- датумот на отпочнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата за откуп од страна на сопствениците на хартиите од вредност.

(2) Кога понудувачот со понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена, понудата за откуп покрај елементите од став 1 на овој член треба да содржи и точно определен однос за замена за хартиите од вредност за замена, нивниот род, како и последната пазарна цена пред објавувањето на понудата за откуп, доколку станува збор за хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон.

(3) Како последна пазарна цена од став 2 на овој член во случај на хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон, се наведува последната пазарна цена на веќе издадените хартии од вредност на понудувачот, со кои тие хартии од вредност за замена прават ист род или се наведува дека се тие хартии од вредност со кои воопшто не се тргувало.

(4) Ако за понудата за откуп, покрај дозволата од член 23 на овој закон, е потребна дозвола, одобрение или согласност од друг надлежен орган, понудата за откуп задолжително содржи и одредба со која изјавата за прифаќање на понудата за откуп не произведува правни последици, доколку надлежниот орган не издаде дозвола, одобрение односно согласност.

(5) Ако понудувачот во понудата за откуп понуди хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон, а надлежниот орган на понудувачот се уште не донел одлука за зголемување на основната главнина, потребна за издавање на тие акции, односно за издавање на обврзници, понудата за откуп која задолжително содржи и одредба за отповикување на изјавата за прифаќање на понудата за откуп, престанува да важи доколку надлежниот орган во рок од 35 дена по истекот на рокот за прифаќање на понудата не донесе одлука за зголемување на основната главнина, односно за издавање на обврзници.

Член 12

(1) Со понудата за откуп може да се определи најмалата количина на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп, која треба да се прифати, за понудата за откуп да се смета за успешна.

(2) Кога условот од став 1 на овој член ќе се исполни, понудувачот го објавува наредниот ден исполнувањето на условот.

(3) Рокот за прифаќање на понудата за откуп се продолжува за 14 дена, ако условот од став 1 на овој член треба да се исполни во последните 14 дена од рокот за прифаќање на понудата.

Член 13

Понуда за откуп не е потребна ако:

- лицето ги добило хартиите од вредност од член 4 на овој закон при спојување или поделба на акционерско друштво во замена за хартии од вредност на правно лице кое поради спојувањето или поделбата престанало да постои;

- лицето врз основа на понуда за откуп, односно понуди за откуп, во согласност со овој закон веќе се стекнало со најмалку 45% хартии од вредност од член 4 став 2 на овој закон и

- хартиите од вредност се стекнати врз основа на податок меѓу физички лица или по пат на наследување.

Член 14

Понудата за откуп ја дава банка или брокерска куќа, членки на берза, во име и за сметка на понудувачот.

III. ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ПОНУДАТА ЗА ОТКУП

Член 15

Пред објавувањето на понудата за откуп понудувачот треба за својата намера да ја извести истовремено Комисијата, органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп и Монополската управа, како и да ја објави намерата во рок од еден работен ден по известувањето.

Член 16

Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп е должен во рок од два работни дена по приемот на известувањето за намерата од член 15 на овој закон да ја извести Комисијата доколку веќе постојат определени преговори со понудувачот, како и да го објави известувањето.

Член 17

(1) Ако врз основа на условите на пазарот на долгорочни хартии од вредност може да се заклучи дека определено лице, или група на лица, имаат намера да извршат преземање, а особено доколку:

- меѓу акционерското друштво и понудувачот постојат преговори за преземање;
- цената на хартијата од вредност на организираниот пазар значително порасне и од тоа може да се заклучи дека ќе дојде до понуда за откуп и
- надлежниот орган на понудувачот донел одлука за утврдување на цената во понудата за откуп која се уште не е објавена, Комисијата може да бара од лицето за кое може да се заклучи дека има намера да изврши преземање во рок од 24 часа од приемот на барањето на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде понуда за откуп.

(2) Во случај од став 1 на овој член Комисијата може од органот на управување на друштвото на кое би се однесувала понудата за откуп да бара во рок од 24 часа од приемот на барањето на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали е запознаен со планираната понуда за откуп.

(3) Изјавите од ставовите 1 и 2 на овој член, лицето од став 1 на овој член, односно органот на управување од став 2 на овој член, веднаш ги објавува.

Член 18

(1) Ако понудувачот по известувањето кое го дал согласно со член 15 на овој закон, се откаже од намерата за откуп, не може да даде нова понуда пред истекот на една година од денот на откажување на намерата. Новата понуда за откуп може да се даде и во пократок рок доколку откажувањето од намерата е извршено врз основа на согласност од Комисијата.

(2) Комисијата дава согласност за откажување од намерата за понуда за откуп во случаи наведени во член 37 на овој закон.

Член 19

(1) Понудувачот заедно со понудата за откуп издава и документ за понуда (во натамошниот текст: проспект за откуп) во рок од 30 дена по известувањето за намерата од член 15 на овој закон.

(2) Проспектот за откуп ги содржи податоците кои се неопходни на сопствениците на хартии од вредност да им овозможат да донесат соодветна одлука во врска со прифаќање на понудата за откуп, а особено:

- податоци за понудувачот;
- податоци за акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп;
- податоци за друштвата кои во врска со понудата за откуп дејствуваат во свое име и за сметка на понудувачот;
- податоци за поврзаните друштва на понудувачот;
- цена по која се откупуваат хартиите од вредност, како и врз основа на што е определена таа цена;
- податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп;
- доколку понудувачот определи најмала количина на хартиите од вредност со право на глас која мора да биде продадена за понудата за откуп да биде успешна;
- податоци за бројот и видот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата кои понудувачот ги стекнал пред објавувањето на понудата за откуп;
- податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата за откуп;
- услови под кои понудувачот може да ја повлече понудата за откуп;
- рок за прифаќање на понудата и
- целта на понудата за откуп, како и планираниот начин на управување со акционерското друштво од страна на понудувачот, а особено политиката на вработување, реструктурирање на акционерското друштво, промена на статусот на акционерското друштвото и распределбата на добивката на акционерското друштво.

(3) Кога понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена, проспектот за откуп содржи и:

- податоци за издавачот на хартиите од вредност кои се нудат за замена;
- последна пазарна цена на хартиите од вредност за замена пред објавувањето на проспектот за откуп, како и нивната книговодствена вредност;
- права и обврски кои произлегуваат од хартиите од вредност за замена;
- податоци од проспектот за котација на берзата и
- доколку понудените хартии од вредност за замена се уште не се издадени да се наведе постапката за издавање на нови хартии од вредност.

(4) Комисијата може да определи подетална содржина на проспектот за откуп.

Член 20

(1) Ако во проспектот за откуп се наведени неистинити информации, лицата кои го издаде проспектот, односно учествувале при изработката на проспектот, солидарно се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп, доколку знаеле или морале да знаат за неистинитоста на податоците.

(2) Лицата од став 1 на овој член одговараат за штета и ако во проспектот за откуп не се наведени битни податоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имателот на хартии од вредност во врска со прифаќањето на понуда за откуп.

(3) Лицата од став 1 на овој член не одговараат доколку докажат дека имателот на хартии од вредност на кој се однесува понудата за откуп знаел за неистинитоста, односно непотполноста на податоците во проспектот за откуп.

Член 21

Комисијата не одговара за вистинитоста или непотполноста на податоците наведени во проспектот за откуп.

Член 22

(1) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп така што понуди повисока цена, односно поповолен однос на замена, промената на понудата ја објавува најдоцна седум работни дена пред истекот на рокот за прифаќање на понудата и за тоа, пред објавувањето на променетата понуда за откуп, ги известува Комисијата и Централниот депозитар за хартии од вредност.

(2) Понудувачот што ја променил понудата за откуп е должен да депонира дополнителен депозит во висина на разликата меѓу променетата цена и претходната цена, согласно со член 29 на овој закон во рокот од став 1 на овој член.

(3) Ако понудувачот ја промени понудата за откуп, лицата кои веќе ја прифатиле претходната понуда имаат право да отстапат од дадената изјава за прифаќање и да ја прифатат променетата понуда за откуп.

(4) Понудувачот не смее да ја измени понудата или условите за понуда за откуп освен во случајот од став 1 на овој член.

Член 23

(1) Понуда за откуп се дава врз основа на дозвола од Комисијата.

(2) Комисијата дава дозвола за понуда за откуп откако ќе утврди дека:

- проспектоот за откуп е изготвен во согласност со член 19 ставови 2 и 3 на овој закон;
- понудата е дадена во согласност со овој закон;
- понудувачот депонирал средства или обезбедил банкарска гаранција во согласност со член 29 од овој закон;
- хартиите од вредност за замена ги резервирал на начин определен во член 30 од овој закон доколку понудувачот во понудата за откуп нуди хартии од вредност за замена согласно со член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон;
- хартиите од вредност за замена ги исполнуваат условите определени со овој закон и
- понудувачот склучил договор со Централниот депозитар за хартии од вредност согласно со член 28 став 1 од овој закон.

(3) Доколку во согласност со друг закон во врска со преземањето е потребна дозвола, одобрение или согласност на друг надлежен орган, кон барањето за дозвола од став 2 на овој член, се приложува и доказ за поднесено барање за соодветна дозвола, одобрение, односно согласност од другиот надлежен орган.

(4) За издавањето дозвола од став 1 на овој член Комисијата го известува другиот, надлежен орган.

(5) Комисијата ја пропишува документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за откуп.

(6) Комисијата одлучува по барањето за давање дозвола за понуда за откуп најдоцна во рок од десет работни дена од денот на прием на потполно барање, односно најдоцна во рок од 25 дена, доколку се работи за понуда во согласност со член 10 од овој закон или пак во тој рок може да побара дополнување на непотполното барање.

(7) Ако Комисијата не одлучи за барањето за давање дозвола за понуда за откуп во рокот од став 4 на овој член, се смета дека Комисијата дала дозвола за понуда за откуп.

(8) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Комисија на Владата на Република Македонија.

(9) Жалбата од став 8 на овој член не го задржува извршувањето на решението на Комисијата.

Член 24

(1) Извадокот од проспектоот за откуп се објавува истовремено со понудата за откуп за која Комисијата издала дозвола. Понудата за откуп се објавува на веб страницата на берзата.

(2) Проспектоот за откуп истовремено со објавувањето од став 1 на овој член, се испраќа и на органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп, на Монополската управа, на берзата и на Централниот депозитар за хартии од вредност. Органот на управување на друштвото е должен да ги запознае вработените во друштвото со содржината на проспектоот за откуп, во согласност со закон.

(3) Проспектоот за откуп истовремено со објавувањето од став 1 на овој член, се испраќа и на сите овластени учесници на пазарот на долгорочни хартии од вредност со седиште во Република Македонија, кои пак мораат да обезбедат проспектоот за откуп да им е на располагање бесплатно на увид на сите заинтересирани лица.

(4) Содржината на извадокот од проспектоот за откуп ја пропишува Комисијата.

Член 25

(1) Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп е должен да го објави своето образложено мислење во врска со понудата за откуп, во рок од десет работни дена по објавувањето на извадокот од проспектоот за откуп.

(2) Мислењето од став 1 на овој член задолжително содржи:

- податоци за постоење на преговори во врска со понудата за откуп меѓу понудувачот и органот на управување на друштвото на кое се однесува понудата;
- податоци за постоење на преговори во врска со понудата за откуп меѓу понудувачот и органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата во врска со начинот на остварување на правото на глас од хартиите од вредност кои се веќе во сопственост на понудувачот;
- дали членовите на органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата кои се иматели на хартиите од вредност-предмет на понудата планираат да ја прифатат, односно да ја отфрлат понудата за откуп и да приложат свое образложение и
- образложени податоци за последниот ревидиран извештај на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп, со наведување на книговодствената вредност на хартиите од вредност на кои се однесува понудата.

(3) Доколку во мислењето на органот на управување се наведени неистинити податоци или податоци кои доведуваат во заблуда, лицата кои го дале мислењето или учествувале при изработката на мислењето, солидарно се одговорни пред имателите на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп за штетата, доколку знаеле или би морале да знаат за таквата природа на податоците.

Член 26

Органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп ги известува вработените во друштвото во согласност со закон веднаш по објавувањето на мислењето од член 25 на овој закон.

Член 27

(1) Рокот за прифаќање на понудата за откуп не смее да биде пократок од 30 дена и не подолг од 60 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспектоот и понудата за откуп.

(2) Ако понудувачот во текот на траењето на понудата за откуп ја измени понудата за откуп во согласност со член 22 на овој закон, рокот за прифаќање на понудата за откуп се продолжува за седум дена.

Член 28

(1) Понудувачот склучува договор со овластено лице на Централниот депозитар за хартии од вредност за вршење на услуги во постапката на преземање пред објавувањето на понудата за откуп.

(2) Со договорот од став 1 на овој член Централниот депозитар за хартии од вредност се обврзува да ги изврши сите уписи на забрани за располагање со хартиите од вредност и уписи на преносот на хартиите од вредност, како и сите исплати кои треба да се извршат во постапката на преземање.

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност ја определува цената на услугите од став 1 на овој член по претходна согласност од Комисијата.

Член 29

(1) Понудувачот, пред објавувањето на понудата за откуп, го депонира паричниот износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп на посебна сметка на Централниот депозитар за хартии од вредност.

(2) Во случај на комбинирана понуда понудувачот, пред објавувањето на понудата за откуп, депонира кај Централниот депозитар за хартии од вредност паричен износ потребен за плаќање на оној дел од цената кој се исплаќа во пари.

(3) Во случај на алтернативна понуда понудувачот мора пред објавувањето на понудата за откуп кај Централниот депозитар за хартии од вредност да депонира паричен износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп, во случај сите иматели на хартии од вредност да изберат исплаќање на цената во пари.

(4) Наместо депонирањето на парични средства врз основа на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, понудувачот на Централниот депозитар за хартии од вредност може да му предаде банкарска гаранција од банка со седиште во Република Македонија или банка од држава членка на ОЕЦД, со која банката неотповикливо се обврзува дека на прв повик на Централниот депозитар за хартии од вредност без приговор на посебната сметка на Централниот депозитар за хартии од вредност ќе го исплати износот потребен за исполнување на обврските на плаќање кон сопствениците на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за откуп, со рок на важење најмалку 30 дена по истекот на рокот за плаќање, утврден со понудата за откуп.

(5) Народната банка на Република Македонија ги определува банките од државите членки на ОЕЦД од став 4 на овој член.

Член 30

(1) Доколку понудувачот во понудата за откуп понуди хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон, пред објавувањето на понудата за откуп, дава налог на Централниот депозитар за хартии од вредност за резервирање на тие хартии од вредност, со што до исполнувањето на обврските кон имателите на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за откуп понудувачот нема да може повеќе да располага со истите.

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност обезбедува понудувачот да не може повеќе да располага со хартиите од вредност за замена од став 1 на овој член.

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност врз основа на став 1 од овој член врши упис на забраната за располагање со хартиите од вредност за замена на соодветните сметки за хартии од вредност.

Член 31

(1) Понудувачот не смее лично или преку трето лице да купува хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп, од денот на известувањето од член 15 на овој закон до истекот на рокот за прифаќање на понудата, освен ако таквото купување не го најавил во известувањето од член 15 на овој закон, како и во проспекто за откуп, но не може да стекне повеќе од 25% од хартиите од вредност на друштвото кои обезбедуваат право на глас.

(2) Во случај од став 1 на овој член, понудувачот во проспекто ја наведува количината на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп кои понудувачот ги стекнал од денот на објавувањето на известувањето од член 15 на овој закон до денот на објавувањето на проспекто за откуп.

(3) Доколку понудувачот или трето лице за негова сметка од денот на известувањето од член 15 на овој закон до истекот на рокот за прифаќање на понудата за откуп се стекнало со хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп под поповолна цена од оние наведени во понудата и проспекто за откуп, имателите на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп имаат право да ја прифатат понудата под тие поповолни услови.

(4) Во случај од став 3 на овој член се смета дека понудата за откуп е променета и рокот за прифаќање на променетата понуда за откуп се продолжува за седум дена.

Член 32

(1) Во случај од член 31 став 3 на овој закон Комисијата донесува одлука со која утврдува дека понудата за откуп е променета и му наложува на понудувачот во рок од пет работни дена по приемот на одлуката да ја објави изменетата понуда и рокот за прифаќање на променетата понуда за откуп, како и во истиот рок да депонира дополнителен депозит во висина на разликата меѓу променетата цена и претходната цена на начин определен во член 29 од овој закон.

(2) Од приемот на одлуката од став 1 на овој член до објавувањето на променетата понуда за откуп и депонирањето на дополнителен депозит, прифаќањето или одбивањето на понудата за откуп на сопствениците на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп нема правно дејство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата за откуп не тече.

(3) Ако понудувачот не постапи во согласност со одлуката на Комисијата од став 1 на овој член, Комисијата со одлука ја става постапката на понудата за откуп вон сила.

Член 33

(1) Членовите на органот на управување на понудувачот, како и членовите на органот на управување на акционерското друштвото на кое се однесува понудата за откуп, најдоцна пет работни дена по започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за откуп се должни да ја известат Комисијата за сите правни работи со предметните хартии од вредност коишто ги извршиле во период од шест месеца пред започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за откуп.

(2) Обврската за известување на Комисијата во рокот од став 1 на овој член се однесува и на брачните партнери и децата, како и на правните лица во мнозинска сопственост на лицата од став 1 на овој член.

IV. ПРИФАЌАЊЕ НА ПОНУДАТА

Член 34

(1) Понудата за откуп се прифаќа со писмена изјава за прифаќање на понудата од страна на имателите на хартии од вредност.

(2) Писмената изјава за прифаќање на понудата се испраќа на банката или брокерската куќа од член 14 на овој закон, при што имателите на хартии од вредност ги резервираат хартиите од вредност на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност и не можат повеќе да располагаат со нив.

(3) Писмената изјава за прифаќање на понудата од став 2 на овој член содржи најмалку:

- род на хартии од вредност за кои се прифаќа понудата за откуп;
- количина на хартии од вредност за кои се прифаќа понудата за откуп;
- име и презиме, односно назив и седиште на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за откуп, како и единствен матичен број на имателот;
- изјава на имателот на хартии од вредност за прифаќање на понудата за откуп;
- сметка во банка на имателот на хартии од вредност на која се извршува исплатата врз основа на прифатената понуда;
- овластување на Централниот депозитар за хартии од вредност за запишување на забраната за располагање со хартиите од вредност и
- своерачен потпис на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за откуп.

(4) Понудата за откуп се смета за прифатена со денот на резервирање на хартиите од вредност на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 35

Централниот депозитар на хартии од вредност врз основа на резервирањето на хартиите од вредност утврдено во член 34 став 2 од овој закон обезбедува имателот кој ја прифатил понудата да не може повеќе да располага со тие хартии од вредност.

V. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДЕЈСТВАТА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 36

(1) По приемот на известувањето од член 15 на овој закон до објавувањето на исходот на понудата за откуп во согласност со член 40 на овој закон, органот на управување на акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп не може без одлука на собрание на акционери да:

- ја зголеми основната главнина;
- презема дејства кои не спаѓаат во редовното работење на друштвото;
- презема дејства кои би можеле да го загрозат натамошното работење на друштвото;
- се стекне со сопствени акции или други сопствени хартии од вредност од кои произлегува право на замена или стекнување сопствени акции и
- изврши дејства чија единствена цел е да се спречи или отежни постапката и прифаќањето на понудата за откуп.

(2) Правните дејства кои се преземени во спротивност со став 1 на овој член се ништовни.

(3) Одлуката на Собранието на акционери од став 1 на овој член е полноважна доколку е донесена со мнозинство од најмалку три четвртини од гласовите кои ја претставуваат основната главнина на друштвото во моментот на донесувањето на одлуката.

VI. ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Член 37

Од објавувањето на проспекто за откуп до истекот на рокот за прифаќање на понудата, понудувачот може доколку тоа е предвидено во проспекто за откуп, да ја повлече понудата за откуп, односно да отстапи од преговорите за прифаќањето на таа понуда, доколку друго лице даде конкурентска понуда во согласност со глава VIII од овој закон или ако настапат околности кои го отежнуваат исполнувањето на обврските на понудувачот во толкава мера што купувањето на хартии од вредност веќе не одговара на очекувањата на понудувачот, така што би било неправедно преговорите во таа смисла да останат во сила.

Член 38

Понудувачот во рок од еден ден го објавува повлекувањето на понудата за откуп. Повлекувањето на понудата за откуп започнува да важи од денот на објавувањето.

Член 39

За повлекувањето на понудата за откуп понудувачот ги известува Комисијата и Централниот депозитар за хартии од вредност.

VII. ИСХОД НА ПОНУДАТА ЗА ОТКУП

Член 40

(1) Најдоцна до третиот работен ден по истекот на рокот за прифаќање на понудата, понудувачот објавува колку иматели ја прифатиле понудата за откуп, со наведување на количината на хартиите од вредност на кои се однесувала понудата за откуп, притоа наведувајќи дали понудата за откуп успеала.

(2) Податоците од став 1 на овој член понудувачот ги доставува на Комисијата, Монополската управа, како и на Централниот депозитар за хартии од вредност, најдоцна третиот работен ден по истекот на рокот за прифаќање на понудата.

Член 41

(1) Во случај на понуда за откуп од член 9 на овој закон, Централниот депозитар за хартии од вредност го пресметува вкупниот паричен износ кој е потребен за исплата на разликата во пари на имателите на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за откуп и не располагаат со доволна количина хартии од вредност за да можат да ја прифатат вкупната цена во хартиите од вредност кои се нудат за замена. Централниот депозитар за хартии

од вредност го известува понудувачот за висината на тој вкупен паричен износ најдоцна во рок од три работни дена по приемот на известувањето од член 40 на овој закон.

(2) Понудувачот го депонира паричниот износ од став 1 на овој член на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три работни дена по приемот на известувањето од став 1 на овој член.

(3) Ако понудувачот во рокот од став 2 на овој член не депонира соодветен паричен износ на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност се смета дека понудата за откуп не успеала.

(4) Централниот депозитар за хартии од вредност ја известува Комисијата за депонирањето на износот во согласност со став 2 на овој член, односно за ослободување (враќање) на депозитот наредниот работен ден по депонирањето, односно по истекот на рокот за депонирање.

Член 42

(1) Во случајот од член 11 став 5 на овој закон, понудувачот, истовремено со известувањето од член 40 на овој закон, го објавува и датумот на свикнување на седница на надлежниот орган на понудувачот, на која тој орган ќе решава за соодветно зголемување на основната главнина, односно за издавање обврзници, доколку тој орган до објавувањето на известувањето од член 40 на овој закон се уште не одлучувал за зголемување на основната главнина, односно за издавање обврзници.

(2) Доколку надлежниот орган до објавувањето на известувањето од член 40 на овој закон донел одлука за зголемување на основната главнина, односно за издавање обврзници, понудувачот истовремено со известувањето од член 40 на овој закон ја објавува и одлуката за соодветно зголемување на основната главнина, односно за издавање обврзници, како и датумот кога била донесена таа одлука.

Член 43

Врз основа на известувањето од член 40 на овој закон, Комисијата со решение ја утврдува успешноста на понудата за откуп, најдоцна во рок од три работни дена по приемот на известувањето од член 40 став 2 на овој закон, односно во рок од три дена по приемот на известувањето од член 41 став 4 на овој закон.

Член 44

(1) Ако понудата за откуп успеала, Централниот депозитар за хартии од вредност е должен во рок од осум дена по приемот на решението од член 43 на овој закон во име и за сметка на понудувачот да ја исполни паричната обврска, односно обврската за пренесување на хартиите од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 1 на овој закон, на имателите на хартии од вредност во согласност со договорите што биле склучени врз основа на нивното прифаќање на понудата за откуп.

(2) Без оглед на одредбата од став 1 на овој член, Централниот депозитар за хартии од вредност во случајот од член 47 на овој закон е должен да ги исполни паричните обврски кон имателите кои добиле дополнителна понуда во име и за сметка на понудувачот во рок од осум дена сметано од истекот на рокот за прифаќање на дополнителната понуда.

Член 45

(1) Ако понудувачот во понудата за откуп понудил хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон и понудата за откуп успеала, за таквата одлука понудувачот го известува Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три дена по објавувањето на одлуката на надлежниот орган на понудувачот за зголемување на основната главнина, односно за издавање на обврзници.

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност е должен во рок од осум дена по издавањето на хартии од вредност за замена да изврши упис на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп на сметката на понудувачот, а на хартиите од вредност за замена на сметката на лицата кои ја прифатиле понудата за откуп.

Член 46

Кога Централниот депозитар за хартии од вредност во име и за сметка на понудувачот во целост ќе ги исполни неговите обврски врз основа на членовите 44 и 45 од овој закон, Централниот депозитар за хартии од вредност ги пренесува хартиите од вредност од сметките на имателите кои ја прифатиле понудата за откуп на сметката на хартии од вредност на понудувачот.

Член 47

(1) Ако понудувачот во алтернативната понуда понудил хартии од вредност за замена од член 10 став 1 алинеја 2 на овој закон и се исполнил условот за раскинување на обврската од член 11 став 5 на овој закон, понудувачот на сите иматели на хартии од вредност кои врз основа на понудата за откуп имале право да примат хартии од вредност за замена им понудува плаќање на цената во пари, освен доколку не се исполни условот за раскинување на обврската (во натамошниот текст: дополнителна понуда).

(2) Дополнителната понуда понудувачот е должен да ја испрати со препорачана пошта на сите иматели на хартии од вредност од став 1 на овој член во рок од осум работни дена по истекот на рокот од член 11 став 5 на овој закон.

(3) Имателите на хартии од вредност од став 1 на овој член може да ја прифатат дополнителната понуда во рок од осум работни дена по приемот на дополнителната понуда на која се применуваат одредбите од член 34 на овој закон.

Член 48

Ограничувањата на располагање со хартии од вредност кои биле резервирани во Централниот депозитар за хартии од вредност во врска со понудата за откуп престануваат ако:

- понудата за откуп не успеала;
- понудата за откуп била отповикана;
- се исполнил условот за раскинување на обврската од член 11 став 4 на овој закон и
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда се исполнил условот за раскинување од член 11 став 5 на овој закон.

Член 49

Во рок од 12 месеци од издавањето на решението на Комисијата од член 43 на овој закон понудувачот не смее да даде нови понуди за откуп и не смее да купува хартии од вредност на кои се однесувала понудата за откуп, доколку тие хартии од вредност, заедно со другите хартии од вредност, кои веќе ги има, му обезбедуваат повеќе од 25% од хартиите од вредност кои обезбедуваат право на глас во случаите доколку:

- понудата за откуп не успеала;
- понудата за откуп била отповикана;
- се исполнил условот за раскинување на обврската од член 11 став 4 на овој закон и
- во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда се исполнил условот за раскинување од член 11 став 5 на овој закон.

Член 50

(1) Комисијата го доставува решението за успешност на понудата за откуп, односно одлуката за повлекување на понудата за откуп на понудувачот, акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп, на Централниот депозитар за хартии од вредност и на берзата.

(2) Понудувачот е должен решението на Комисијата од став 1 на овој член да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

VIII. КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ОТКУП

Член 51

(1) По објавувањето на проспектоот за откуп, но најдоцна десет дена пред истекот на рокот за прифаќање на понудата на определени хартии од вредност, понуда за откуп на тие исти хартии од вредност може да даде и друго лице (во натамошниот текст: конкурентска понуда).

(2) За конкурентската понуда за откуп се применуваат одредбите од другите глави од овој закон, освен ако во оваа глава поинаку не е определено.

Член 52

(1) Конкурентска понуда за откуп може да даде само лице кое:

- не е капиталски, односно управувачки поврзано со лицето кое ја дало претходната понуда за откуп и
- не е банка или брокерско друштво кое дава понуда во име и за сметка на понудувачот.

(2) Во случај на конкурентска понуда за откуп, рокот за прифаќање на претходната понуда за откуп се продолжува до истекот на рокот за прифаќање на конкурентската понуда, освен ако понудувачот не ја отповикал претходната понуда за откуп.

(3) Во случај на конкурентска понуда за откуп, лицата кои веќе ја прифатиле претходната понуда за откуп имаат право да отстапат од писмената изјава и да ја прифатат конкурентската понуда за откуп.

(4) Доколку во претходната понуда за откуп е определена најмалата количина на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп за да се смета дека понудата успеала, во конкурентската понуда не смее да биде определена помала количина на хартии од вредност од оној определен во претходната понуда за откуп.

(5) Доколку конкурентска понуда за откуп се даде во моментот кога во претходната понуда за откуп количината од став 4 на овој член веќе била надмината, конкурентската понуда не смее да го содржи условот од став 4 на овој член.

Член 53

Комисијата може да одбие издавање дозвола за конкурентска понуда за откуп ако утврди дека се работи за понуда за откуп чија единствена намена е промена на цената на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за откуп.

IX. ЗАБРАНЕТИ ДЕЈСТВА

Член 54

Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност е должен да одбие барање за било какво дејствие со хартии од вредност ако знае или би морал да знае дека поради извршување на барањето може да дојде до кршење на овој закон.

Член 55

(1) Акциите стекнати со правна работа спротивна на одредбите на овој закон не носат право на глас, односно на управување со друштвото, како и го губат правото за дивиденда.

(2) На лицето кое се стекнало со акции на начин од став 1 на овој член при извршувањето на правото на глас кое произлегува од акциите кои веќе ги има, процентот на акции со право на глас кои произлегуваат од сите издадени акции на тоа акционерско друштво се намалува сразмерно со количината на акции добиени врз основа на правна работа која е во спротивност со овој закон, така што при остварувањето на правото на глас тоа има еднаков процент каков што имало пред стекнувањето со акции во спротивност со овој закон.

Х. КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОНУДАТА ЗА ОТКУП

Член 56

(1) Комисијата врши контрола при спроведувањето на понудата за откуп.

(2) Комисијата донесува одлуки во врска со контролата на спроведувањето на понудата за откуп, која е определена со правила пропишани од страна на Комисијата.

(3) Комисијата одлучува во случај на промена на понудата за откуп (член 32), за отстранување на неправилностите при изведување на понудата за откуп (член 57 став 1), за согласност за повлекување од намерата за понуда за откуп, како и за успешноста на понудата за откуп.

Член 57

(1) Ако Комисијата при контролата од член 56 на овој закон утврди неправилности при спроведувањето на понудата за откуп кои можат да се отстранат, му наложува со решение на понудувачот, банката, брокерската кука или друштвото да ги отстрани истите.

(2) Во решението од став 1 на овој член, Комисијата определува рок за отстранување на неправилностите кој не смее да биде подолг од пет дена.

(3) Субјектите од став 1 на овој член се должни на Комисијата да ѝ достават извештај во кој се опишани мерките за отстранување на неправилноста, како и приложува документи и докази од кои произлегува дека утврдените неправилности се отстранети во рок од пет дена од приемот на решението од став 2 на овој член.

(4) Во периодот од донесувањето на решението на Комисијата од став 1 на овој член до истекот на рокот од став 2 на овој член, прифаќањето или одбивањето на понудата од страна на имателите на хартии од вредност на кои се однесува понудата не произведуваат правно дејство. Во тој период рокот за прифаќање на понудата не тече.

(5) Доколку понудувачот не постапува во согласност со став 1 од овој член, односно доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, Комисијата може со решение да ја запре постапката на понудата за откуп.

(6) Против решението од став 5 на овој член може да се изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија. Жалбата не го задржува извршувањето на решението на Комисијата.

ХИ. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА

Член 58

Овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, како и Централниот депозитар за хартии од вредност, за времетраењето на понудата за откуп во рокот за прифаќање на понудата од член 27 на овој закон на барање на Комисијата ги доставуваат сите информации кои им се на располагање и кои се потребни за надзор над извршување на понудата за откуп и за исполнување на обврските за известување од членовите 59 и 64 на овој закон.

Член 59

(1) Од денот на известувањето од член 15 на овој закон до истекот на рокот за прифаќање на понудата, понудувачот постојано ја известува Комисијата за секое стекнување со хартии од вредност кои обезбедуваат право на глас или од кои произлегува право на замена или стекнување со хартии од вредност кои на издавачот на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп му обезбедуваат право на глас, како и за цената по која ги добил тие хартии од вредност, освен ако хартиите од вредност понудувачот ги добил врз основа на понуда за откуп.

(2) Лицата кои на денот на објавување на понудата за откуп во согласност со член 24 од овој закон имаат во сопственост над 10% хартии од вредност кои обезбедуваат право на глас или од кои произлегува право на замена или стекнување хартии од вредност кои му обезбедуваат право на глас на издавачот на хартии од вредност на кои се однесува понудата за откуп, односно кои подоцна ќе добијат

такво учество во тие хартии од вредност, за тоа ја известуваат Комисијата во рок од три дена по објавувањето, односно добивањето на тие хартии од вредност и мораат тековно да ја известуваат Комисијата за секое натамошно стекнување со тие хартии од вредност, како и за цената по која ги добиле хартиите од вредност.

ХИИ. ПРЕЗЕМАЊЕ ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ ПОЛНОМОШНИК

Член 60

(1) Ако повеќе лица, врз основа на договор или на поинаков начин, заеднички дејствуваат при остварување на право на глас кое произлегува од акциите на определено друштво и било кој од нив да добие хартии од вредност на акционерското друштво кои обезбедуваат право на глас, така што тие хартии од вредност заедно со други хартии од вредност кои веќе ги имаат тие лица обезбедуваат 25% право на глас, секое лице е должно да даде понуда за откуп, освен ако не се договорот дека понуда за откуп ќе даде само едно од нив (заеднички полномошник).

(2) За заедничко дејствување од став 1 на овој член не се смета остварување на право на глас врз основа на собрани полномошна, доколку полномошната биле собрани во согласност со член 61 од овој закон и ако содржината на полномошната е во согласност со член 62 од овој закон.

Член 61

(1) Лицето или лицата кои планираат на седницата на собранието на акционерското друштво да остварат право на глас врз основа на организирано собрани полномошна, за таквата намера, причините за неа и начинот на собирање на полномошна треба претходно да ја известат Комисијата. Кон известувањето мора да биде приложен и примерок на полномошното.

(2) За организирано собирање на полномошна се смета секое собирање на полномошна кое е наменето за најмалку 25 акционери на акционерското друштво кои се иматели на акции со право на глас.

Член 62

(1) Полномошното на лицето од член 61 став 1 на овој закон важи само за една седница на собранието на акционерското друштво. Полномошното треба да содржи јасен став во врска со гласањето по предлог на одлуки, предлог на ополномоштено лице за гласање на поединечни предлози на одлуки, барање од акционерот да даде упатства за остварување на правото на глас со предупредување дека ако акционерот не даде поинакви упатства, ќе го остварува правото на глас според своите предлози кои треба да бидат образложени во полномошното и предупредување дека акционерот може да го отповика полномошното во секој момент.

(2) Комисијата го пропишува полномошното за гласање за поединечни работи на седница на собранието на акционерското друштво.

Член 63

Полномошната собрани во спротивност со одредбата од член 61 на овој закон, односно чија содржина е во спротивност со член 62 на овој закон се ништовни.

ХИИ. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 64

(1) Кога лицето, посредно или непосредно, ќе се стекне со 5% од сите хартии од вредност на издавачот кои обезбедуваат право на глас, како и за секои наредни 5% од хартиите од вредност (во натамошниот текст: квалификувано учество), за тоа мора веднаш да го известат издавачот на хартии од вредност и Комисијата.

(2) Издавачот кој го примил известувањето од став 1 на овој член треба веднаш да го објави известувањето.

Член 65

Ако лицето кое е сопственик на квалификувано учество не го извести издавачот и Комисијата во согласност со член 64 на овој закон, за акциите кои го надминуваат квалификуваното учество нема право на глас, односно на учество во управувањето на друштвото.

Член 66

(1) Издавачот на хартии од вредност од член 2 на овој закон е должен веднаш јавно да ги објави деловните настани кои се однесуваат на тој издавач или неговите хартии од вредност, кои би можеле значително да влијаат врз цената на хартиите од вредност.

(2) За деловните настани од став 1 на овој член издавачот од член 2 на овој закон е должен да ја извести Комисијата.

(3) Комисијата подетално ја определува содржината, начинот и роковите за објавување на известувањата од ставовите 1 и 2 на овој член.

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 67

Тој којшто при откуп на компанија даде или наведе неистинити информации во проспектоот за откуп или даде конкурентска понуда за откуп без да има право на тоа и со тоа наведе едно или повеќе лица да купуваат или продаваат хартии од вредност, ќе се казни со казна затвор до три години.

Член 68

Тој којшто при откуп на компанија, како овластен учесник на пазарот не одбие барање или друго дејствие со хартии од вредност, за кое знае или можел да знае дека ќе оштети едно или повеќе лица учесници во откупот, ќе се казни со казна затвор до три години.

Член 69

(1) со парична казна од 250.000,00 до 300.000,00 илјади денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- не даде понуда за откуп на хартии од вредност во случаи утврдени со овој закон (член 4 ставови 1 и 4);
- во понудата цената или односот за замена на хартиите од вредност ја определи спротивно на овој закон (член 7 ставови 3, 4 и 5);
- во понудата понуди исплаќање на цената спротивно на овој закон (член 8 ставови 5 и 6);
- не понуди исплаќање на разликата во цена во пари (член 9);
- понудата не содржи елементи утврдени со овој закон (член 11);
- за својата намера за откуп не ја извести Комисијата (членови 16 и 17);
- со понудата истовремено не го објави проспектоот за откуп (член 19);
- наведе неистинити информации и податоци (член 20);
- не ја објави или извести Комисијата за промена на понудата (член 22 став 1);
- не депонира дополнителен депозит врз основа на променетата понуда (член 22 став 2);
- даде понуда за откуп без дозвола од Комисијата (член 23 став 1);
- не ја прифати понудата во роковите утврдени со овој закон (член 27);
- пред објавување на понудата за откуп не депонира средства во Централниот депозитар за хартии од вредност или не обезбеди банкарска гаранција (член 29);
- не издаде налог за резервирање на хартии од вредност за замена (член 30 став 1);
- купува хартии од вредност, предмет на понуда спротивно на овој закон (член 31 став 1);
- не постапи по одлуката на Комисијата (член 32 став 1);

- не го објави повлекувањето на понудата во утврдениот рок (член 38);

- не ја извести Комисијата за повлекување на понудата (член 39);

- не постапи согласно со одредбите на овој закон во однос на објавувањето (член 40 став 1);

- не ги достави потребните податоци до органите утврдени со овој закон (член 40 став 2);

- не постапи според одредбите на овој закон во однос на плаќањето (член 47 став 1);

- даде понуда надвор од роковите утврдени со овој закон (член 49);

- даде конкурентска понуда спротивно на одредбите од овој закон (член 52);

- овластениот учесник не постапува според одредбите од овој закон (член 54);

- овластениот учесник не ги доставува потребните информации на барање на Комисијата согласно со овој закон (член 58);

- не ја известува Комисијата, во врска со стекнувањето на хартии од вредност во случаите утврдени со овој закон (член 59 став 1);

- не извести според овој закон за стекнувањата од 5% од вредноста од хартии од вредност со право на глас или за секое наредно стекнување од 5% (член 64 став 1) и

- не ги објави или извести Комисијата за деловните настани кои би можеле значително да влијаат на цената на хартиите од вредност (член 66 ставови 1 и 2).

(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 30.000,00 до 40.000,00 денари.

(3) Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и физичкото лице.

Член 70

(1) Со парична казна од 100.000,00 до 200.000,00 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- исполнувањето на условот не се објави во рокот утврден со овој закон (член 12 став 2);

- не се достави проспектоот за откуп (член 24 ставови 1 и 3);

- не се објави мислењето во врска со понудата (член 25 став 1);

- не ги извести вработените во врска со понудата (член 26);

- не склучи договор за вршење услуги согласно со овој закон (член 28) и

- за зголемување на основната главнина не го извести органот утврден со овој закон (член 45 став 1).

(2) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 30.000,00 до 40.000,00 денари.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон се стекнале со хартии од вредност кои обезбедуваат повеќе од 25% и помалку од 45% права на глас, во врска со натамошно стекнување со тие хартии од вредност должни се да дадат понуда за откуп под услови и на начин определени со овој закон.

Член 72

Одредбите на овој закон се применуваат од денот на почнување со работа на Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

60.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-158/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/97, 79/99, 13/01 и 26/01) во членот 93 зборовите: "1 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "1 април 2002 година".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

61.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ
ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО
КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-171/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРА-
НИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ
ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република

Македонија" бр. 32/2000 и 108/2000) во членот 24 во ставот 1 зборот "регистар" се заменува со зборот "депозитар", а зборовите: "на долгорочни" се заменуваат со зборот "за".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

62.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-202/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000 и 34/01), во членот 56 став (2) точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите: "и на њеб страницата на Берзата".

Ставот (5) се менува и гласи:

"(5) Трговските друштва и другите правни лица-издавачи на хартии од вредност се должни да објават дел од ревидираниот финансиски извештај со мислење од овластен ревизор во најмалку еден дневен весник на Република Македонија и на њеб страницата на Берзата и Комисијата за хартии од вредност во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот на Собранието на акционерите."

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

"(6) Комисијата за хартии од вредност го пропишува обемот и содржината на делот од ревидираниот финансиски извештај од став 5 на овој член кој се објавува."

Член 2

Членот 128 се менува и гласи:

"(1) Основачи на Централниот депозитар за хартии од вредност можат да бидат брокерски куќи, банки, осигурителни друштва и друштва за управување со фондови.

(2) Централниот депозитар за хартии од вредност се основа како акционерско друштво.

(3) Учеството на поединечен основач во основната главнина на Централниот депозитар за хартии од вредност може да биде најмногу до 15% од износот на акциите.

(4) Учесници во работата на Централниот депозитар за хартии од вредност можат да бидат само основачите на Централниот депозитар за хартии од вредност."

Член 3

По членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи:

"Работење на Централниот депозитар за хартии од вредност

Член 128-а

(1) Централниот депозитар за хартии од вредност до 1 јануари 2006 година работи на непрофитна основа.

(2) Правните лица од член 128 став 1 на овој закон, кои до 1 јануари 2006 година дополнително ќе вложат средства во основната главнина на Централниот депозитар за хартии од вредност се стекнуваат со еднакви права на основач на друштвото.

(3) Вишокот на приходите над расходите што ќе ги остави Централниот депозитар за хартии од вредност по годишна пресметка до 1 јануари 2006 година ќе се користат за негов развој."

Член 4

Во членот 157 став 1 се менува и гласи:

"(1) Комисијата е самостојна и независна организација одговорна за спроведување на овој закон, на Законот за инвестициони фондови и Законот за преземање на акционерски друштва и на сите подзаконски акти донесени врз основа на овие закони."

Член 5

Во членот 164 став 1 по точката 5, се додава нова точка 6 која гласи:

"6. Надоместоци утврдени со Законот за преземање на акционерски друштва."

Досегашните точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 6

Во членот 172 ставовите 1 и 2 се бришат.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за хартии од вредност.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

63.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-170/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за облигационите односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001), по членот 23 се додава нов назив и три нови члена 23-а; 23-б и 23-в, кои гласат:

"Електронска порака

Член 23-а

(1) Се претпоставува дека електронската порака потекнува од испраќачот доколку:

- е испратена од испраќачот; или
- е испратена од лице овластено од испраќачот; или
- е испратена од информативен систем програмиран од испраќачот или програмиран по наредба на испраќачот да функционира автоматски; или
- примателот го утврдил потеклото на пораката применувајќи процедура или технологија претходно договорена меѓу испраќачот и примателот.

(2) Ставот 1 од овој член не се применува:

- од времето кога примателот добил известување од испраќачот дека електронската порака не е испратена од него и имал разумно време соодветно да дејствува или
- доколку примателот знаел или требал да знае, а притоа водел соодветна грижа или применил кој било од договорените технологии и процедури дека електронската порака не е испратена од испраќачот.

Член 23-б

(1) Кога испраќачот претходно или во време на испраќање на електронската порака или во самата електронска порака побарал или се договорил со примателот за потврдувањето на приемот на пораката и изјавил дека електронската порака е условена со приемот на потврдата, електронската порака се смета како никогаш да не била испратена сè додека испраќачот не добие потврда за нејзиниот прием.

(2) Кога испраќачот не изјавил дека електронската порака е условена со приемот на потврдата, а потврдата не е примена во одреденото или договореното време или доколку не е одредено или договорено време, во рамките на разумно време, испраќачот може да го извести примателот изјавувајќи дека не е добиена никаква потврда за приемот и одредувајќи разумно време до кое потврдата мора да се испрати. Доколку потврдата за приемот не се испрати во рамките на одреденото време, по претходно известување до примателот, испраќачот може да ја смета електронската порака како никогаш да не била испратена.

(3) Кога испраќачот не се договорил со примателот за одредена форма на потврда на приемот на електронската порака, потврдата може да се даде со било каков доказ од страна на примателот, автоматски или поинаку или било каква постапка на примателот, која е доволна да му укаже на испраќачот дека електронската порака е испратена.

Член 23-в

Кога испраќачот ќе добие потврда за приемот од страна на примателот, тогаш се смета дека примателот ја добил релевантната електронска порака. Тоа не значи дека испратената електронска порака кореспондира со добиената електронска порака."

Член 2

Во членот 64 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

"(5) Секој друг начин или форма на испраќање на пораки која го заштитува интегритетот на текстот и овозможува идентификација на изворот користејќи општо прифатени средства има правно дејство како и документ."

Член 3

Во членот 166 ставови 1 и 3 зборот "државата" се заменува со зборовите: "единиците на локалната самоуправа во која е настаната штетата".

Член 4

Членот 168 се брише.

Член 5

Во членот 191 зборовите: "како и лицето спрема кое е извршено некое друго кривично дело против достоинството на личноста и моралот" се заменуваат со зборовите: "како и лице спрема кое е извршено некое друго кривично дело против половата слобода и половиот морал".

Член 6

Во членот 546 став (2) во петтиот ред зборот "два" се заменува со зборот "три".

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

64.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-195/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК****Член 1**

Во Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96 и 80/99), во членот 122 став (6) по точката а) се додава нова точка б), која гласи:

"б) државен службеник кој врши стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и управни работи во согласност со Уставот и со законот,"

Точките б), в), г) и д) стануваат точки в), г), д) и е).

Член 2

Во членот 122 став 13 по зборот "движење" точката се заменува со запирика и се додаваат зборовите: "како и телефонските импулси и други средства за пренос на глас, слика или текст на далечина или компјутерски услуги".

Член 3

Во членот 205 по став (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

"(4) Обидот за делото од став 1 на овој член за пренесување на неизлечлива заразна болест е казнив.

(5) Тој којшто ќе ја загрози сигурноста на друг со лажна закана за пренесување или со ширење на неистинити тврдења за постоење на неизлечлива заразна болест ќе се казни со парична казна или затвор до шест месеца."

Досегашниот став (4) станува став (6).

Член 4

Насловот на членот и членот 251 се менуваат и гласат: **"Неовластено навлегување во компјутерскиот систем"**

Член 251

(1) Тој којшто неовластено ќе внесе измени, ќе искористи или уништи податоци или ќе внесе компјутерски вирус или на друг начин ќе навлезе во компјутерскиот систем со намера за себе или за друг да прибави противправна имотна или друга корист, или ќе предизвика имотна или друга штета ќе се казни со парична казна или затвор до три години.

(2) Ако со делото од став 1 на овој член е прибавена поголема имотна корист или предизвикана поголема имотна штета сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(3) Обидот за делото од став 1 на овој член е казнив.

(4) Тој којшто неовластено произведува, продава или на друг начин пушта во промет средства наменети за влез во компјутерскиот систем ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(5) Гонењето се презема по предлог."

Член 5

По членот 418 се додава нов член 418-а, кој гласи:

"Трговија со луѓе"**Член 418-а**

(1) Тој којшто со сила, сериозни закани или други форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба и состојба на некој на друг, или со давање или примање пари или друга корист поради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација, принудна работа или слугување, ропство или нему сличен однос или недопуштено пресадување делови од човековото тело ќе се казни со затвор најмалку четири години.

(2) Тој којшто врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа деца или малолетни лица заради експлоатација од став 1 на овој член ќе се казни со затвор најмалку пет години.

(3) Тој којшто организира вршење на делото од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се казни со затвор најмалку пет години.

(4) Тој којшто ќе одземе или уништи лична карта, пасош или друга туѓа идентификациона исправа заради вршење на делото од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(5) Тој којшто користи или овозможува на друг користење на сексуални услуги од лица за кое знае дека е жртва на трговија со луѓе ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(6) Ако делото од став (5) на овој член е сторено со дете или малолетно лице сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години."

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

65.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-193/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), во членот 16 по зборот "форма" се додаваат зборовите: "или со техника на електронска обработка".

Член 2

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

"Член 16-а

Размена на податоци во електронска форма

(1) Царинската управа може да одобри размената на податоци со техника на електронска (компјутерска) обработка (податоци во електронска форма) за формалностите од царинските постапки.

(2) Во смисла на овој член следниве поими значат:

- под размена на податоци со техника на електронска (компјутерска) обработка, (податоци во електронска форма), се подразбира:

а) размена на стандардизирани пораки со царинските органи, и

б) влез на информации неопходни за реализација на формалностите во царинскиот информативен систем;

- под "стандардизирани пораки" се подразбира прифаќање на однапред дефинирана структура за размена на податоците во електронска форма.

(3) Условите под кои ќе се одобри размена на податоци со техника на електронска обработка за формалности од царинските постапки се:

а) почитување на царинската регулатива и

б) обезбедување мерки за проверка на изворот на податоци и заштита на податоците од неовластен пристап, загуба, измена или нивно уништување."

Член 3

Во членот 176 став 1 зборовите: "Законот за утврдување и наплата на јавните приходи" се заменуваат со зборовите: "Законот за платен промет".

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

66.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на лични податоци, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-192/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 1

Во Законот за заштита на лични податоци ("Службен весник на Република Македонија" бр. 12/94), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

"Член 11-а

Обработката на личните податоци што се однесуваат на раса или друго потекло, политичко, верско или друго уверување, членство во синдикат, сексуално однесување, осудуваност, како и здравствени податоци треба да биде посебно обележана и заштитена.

Личните податоци од ставот 1 на овој член можат да се пренесуваат преку телекомуникациска мрежа, само доколку се посебно заштитени со криптографски методи така што нема да бидат читливи при преносот".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

67.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на потрошувачите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-194/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Член 1

Во Законот за заштита на потрошувачите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), во членот 36 став (1) алинеја 9 по зборот "цена" се става точка и запирка, а зборот "и" се брише.

Во алинеја 10 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

"- информација дали склучениот договор ќе биде напишан од продавачот и дали тој договор ќе биде достапен;
- техничките средства за идентификување и корекција на грешките на внесените податоци пред да се прифати понудата и

- понудените јазици за склучување на договорот."

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

"(3) Давателот на услугата мора, освен ако поинаку не се имаат договорено страните кои не се потрошувачи, да ги означат сите релевантни правила на однесување на кои тој се претплатува, како и информациите за тоа како правилата можат да се проверат по електронски пат.

(4) Условите од договорот и општите услови кои се даваат на примателот, мора да бидат достапни на начин кој нему му овозможува да ги чува и репродуцира."

Член 2

По член 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

"Член 37-а

(1) Во случај кога примателот на услугите ја прифаќа понудата по електронски пат, освен ако поинаку не се имаат договорено страните кои не се потрошувачи, давателот на услугите треба да го потврди приемот на прифаќањето на понудата без одлагање и по електронски пат.

(2) Понудата и потврдувањето на добиената понуда мора да се прими кога страните до кои тие се адресирани се во можност да имаат пристап до нив.

(3) Давателот на услугата мора да му овозможи на примателот со соодветни ефективни и достапни технички средства со кои му се овозможува да ги идентификува и корегира погрешно внесените податоци пред да се прифати понудата, освен ако поинаку не е договорено меѓу страните кои не се потрошувачи.

(4) Ставовите (1) и (2) од овој член нема да се применуваат за договори ексклузивно склучени по пат на размена на електронска пошта или по пат на еквивалентна поединечна комуникација."

Член 3

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:

"Член 41-а

(1) Користењето на трговска комуникација, која е дел на услуга или е составен дел на услуга што се добива по пат на информации од член на уредена професија е дозволена ако е во согласност со професионалните правила, особено во поглед на независноста, дигнитетот, честа на професијата, професионалната тајност и правичност кон странките и другите членови на професијата.

(2) Без засегнување на самостојноста на професионалните тела и асоцијации, професионалните тела и асоцијации формираат правила на однесување со цел да се утврдат видовите на информации кои можат да бидат дадени заради трговски комуникации во согласност со правилата кои се однесуваат на ставот (1) од овој член."

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

68.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за телекомуникациите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2002 година.

Бр. 07-196/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за телекомуникациите ("Службен весник на Република Македонија" бр.33/96, 17/98 и 28/2000), по членот 7 се додаваат четири нови члена 7-а, 7-б, 7-в, и 7-г, кои гласат:

"Член 7-а

При давање на услуги од доменот на информатичко општество кои се состојат од пренос на информации преку телекомуникациска мрежа од страна на примателот на услугите или преку обезбедување пристап до телекомуникациската мрежа, давателот на услуги за пренос и пристап до телекомуникациската мрежа не е одговорен за пренесената информација, под услов давателот на услуги за пренос и пристап до телекомуникациската мрежа:

- да не го иницирал преносот;

- да не го одбрал примателот на информацијата што се пренесува; и

- да не ја избрал или променил информацијата која се пренесува.

Пренесувањето и обезбедувањето пристап од став 1 на овој член вклучуваат автоматско, посредничко и преодно чување на информациите што се пренесуваат за време на вршењето на преносот за единствената цел за извршување на преносот во мрежата на комуникација и под услов информацијата да не се чува подолго отколку што е разумно потребно за преносот.

Член 7-б

При давање на услуги од доменот на информатичко општество кои се состојат од пренос на информации преку телекомуникациска мрежа од страна на примателот на услугите, давателот на услуги не е одговорен за автоматското посредничкото и привременото чување на тие информации, извршено со единствена цел за поефикасен пренос на информации до други приматели на услуги по нивно барање, под услов давателот на услуги за пренос и пристап до телекомуникациската мрежа:

- да не ја променил информацијата;

- да постапува согласно со условите за пристап до информациите;

- да постапува согласно со правилата за ажурирање на информациите, одредени на начин пошироко прифатен и применуван во телекомуникациските активности;

- да не ја прекршува законската примена на технологијата, широкоприфатена и применувана во телекомуникациите, со цел да добие податоци за користењето на информациите; и

- веднаш да дејствува на отстранување или оневозможување на пристапот до информациите кои ги чува откако ќе биде запознат со фактот дека информацијата при самиот пренос е отстранета од мрежата на комуникација или пристапот до неа е оневозможен или дека судски или административен орган наредил такво отстранување или оневозможување.

Член 7-в

При давање на услуги од доменот на информатичко општество кои се состојат од чување на информации обезбедени од страна на корисникот на услугата, давателот на услугата за пристап и пренос преку телекомуникациската мрежа не е одговорен за информациите чувани на барање на корисникот на услугата, под услов давателот на услугата за пристап и пренос преку телекомуникациската мрежа:

- да не е запознат со нелегална активност или информација и, што се однесува до барање за надоместок на штети, не е запознат со фактите или околностите од кои нелегалната активност или информација е очигледна или

- по добивање на вакво знаење или сознание дејствува веднаш за да го отстрани или оневозможи пристапот кон информациите.

Ставот 1 на овој член не се применува кога корисникот на услугата дејствува под овластување или контрола на давателот на услугата за пристап и пренос преку телекомуникациската мрежа.

Член 7-г

Услугите од доменот на информатичкото општество може да се даваат за брзо информирање на надлежните јавни органи за претпоставени нелегални активности кои се преземени, за информации обезбедени од страна на корисниците на услугите или обврски за пренесување до надлежните органи, на нивно барање, на информации кои

овозможуваат идентификација на корисниците на нивната услуга со кои имаат договор за чување."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

69.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јануари 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Службен весник на Република Македонија" - Скопје од редот на вработените на јавното претпријатие се разрешуваат:

- Марица Петровска,
- Јелица Барутовска - Темовска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Службен весник на Република Македонија" - Скопје од редот на вработените на јавното претпријатие се именуваат:

- Вера Кадиевска, раководител на Редакција,
- Лилјана Гацовска, јазичен коректор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-101/2
15 јануари 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

70.

Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здравствена заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за здравство, по претходно мислење од Медицинскиот факултет, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование ("Службен весник на РМ" бр. 1/92, 18/93, 53/95, 61/95, 59/96 и 20/2000), во член 2 став 1 точка 28 зборовите: "28 Училишна медицина 36 месеци" се бришат, а точките 29, 30, 31 и 32 стануваат точки 28, 29, 30 и 31.

Член 2

Во членот 5 по точката 52 се додаваат 6 нови точки кои гласат:

53. педијатриска нефрологија	педијатрија	24
54. педијатриска гастроентерохепатологија	педијатрија	24
55. педијатриска кардиологија	педијатрија	24
56. педијатриска хематологија и онкологија	педијатрија	24
57. педијатриска анестезиологија	анестезиологија со реаниматологија	24
58. уро-гинекологија	акушерство и гинекологија урологија	24

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-254/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Горги Оровчанец**, с.р.

71.

Врз основа на член 32 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование и наука, донесе

КАЛЕНДАР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА

Член 1

Во Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2001/2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/2001) ставот 2 на член 8 се брише.

Член 2

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-95/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Министер,
д-р **Ненад Новковски**, с.р.

72.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), министерот за образование и наука, донесе

КАЛЕНДАР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Календарот за организација на учебната 2001/2002 година во јавните средни училишта ("Службен весник на РМ" бр. 48/2001) ставот 2 на член 12 се брише.

Член 2

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-251/1
16 јануари 2002 година
Скопје

Министер,
д-р **Ненад Новковски**, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

1. Член 2, став 1 се менува и гласи: "Овој колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работодавците и организацијата на работниците кои го склучиле, но не и за работодавците и работниците кои не се членови на организацијата на работодавците, односно организацијата на работниците кои го склучиле договорот од гранките".

2. Во членот 61, став 2, зборовите: "стопанството на земјата" се заменува со зборот "Републиката".

3. Член 111 се дополнува: "Важењето на овој колективен договор може да се продолжи со спогодба на учесниците која се склучува најдоцна 30 дена пред да истекне важноста на колективниот договор. Доколку потписниците 30 дена пред истекот не покренат постапка за измена и

дополнување на колективниот договор, важноста на колективниот договор автоматски се продолжува".

4. Член 115 се менува и гласи: "Колективниот договор за кожарско преработувачка индустрија на Република Македонија склучен на 27.10.1994 година, ја продолжува неговата важност заедно со измените и дополнувањата на истиот склучени на 6.05.1998 година и _____, за период од 3 години, сметано од 6.05.2001 година".

Одбор на работодавците
на Здружението на
кожарско преработувачката
индустрија на РМ
Претседател,
Драгољуб Поповиќ, с.р.

Синдикат на работниците од
Текстилната, кожарската и
чевларската индустрија на РМ
Претседател,
Анѓелко Ангелковски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Јусуфи Зеуци од с. Крушопек - Скопско, против тужената Башхим Мишаела од СР Германија, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Будејќи тужената нема познато место на живеалиште, судот преку Центарот за социјални работи на град Скопје согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, ќе ѝ назначи привремен застапник.

Се повикува тужената Башхим Мишаела во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во службено гласило да се јави пред судот и да ја преземе постапката која се води по тужбата на тужителот Јусуфи Зеуци од с. Крушопек - Скопско.

Времениот застапник ќе ја застапува тужената се до правосилното окончување на постапката односно до моментот кога истата ќе се јави во судот и ќе ја преземе постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV. П.бр. 2883/01.
(407)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, од страна на тужителот Ристов Тодор од Скопје ул. "Горѓи Скриженски" бр. 9, поднесена е тужба против тужениот Томиќ Глигорије со непозната адреса на живеење, за сопственост. Вредност неопределена.

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје под бр. 3020-522 од 2.10.2001 година за привремен старател на тужениот е поставен адвокатот Ристовски Мирче од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужениот се до неговото јавување пред овој суд, а доколку истиот не се јави до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЦВ. П.бр. 2373/99.
(411)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

При Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е постапка за докажување на смртта на Бошковиќ (Здравковиќ) Стево Крсто со поранешно живеалиште на ул. "Виничка" бр. 1.

Гореименуваниот наводно починал 1931 година, меѓутоа фактот на умирањето не е заведен во матичните книги. Се повикува горе именувањето во рок од три месеци доколку е жив да се јави во судот. Исто така се повикува и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во судот во рок од три месеци со напомена дека по истекот на тој рок лицето ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 117/01.
(781)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителката Снежана Митровска од с. Карпош, против Трајко Ангеловски од с. Орах, сега со непозната адреса на живеење, па на тужениот му се доставува времен застап-

ник адвокатот Тони Цветковски од Куманово, да го застапува по предметот П. Л. бр. 1329/2001 до окончување на постапката или до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. Л. бр. 1329/01.

(904)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица тече постапката за развод на брак по тужба на тужителот Маја Остин, родена Кузмановска од с. Ново Село преку специјално назначен полномошник Лилјана Кузмановска од с. Ново Село, ул. "Маршал Тито" бр. 41, против тужениот Вилјам Џон Остин од Англија.

Во постапката се јави само полномошникот на тужителот на закажана расправа, додека тужениот не е достапен и не може постапката да продолжи по тужбеното барање на тужителката.

Се повикува тужениот Вилијам Џон Остин од Англија да се јави пред Основниот суд во Струмица, во врска со предметот П. бр. 2628/01 и при тоа да му биде вработено тужба со докази за да отпочне да тече постапката или пак да назначи свој полномошник во постапката. Во спротивно, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" ќе му биде назначен привремен застапник согласно член 78 од ЗПП за правосилно извршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2628/01.

(1466)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3510/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска вложка бр. 02042717?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ЕМИ-ДАН Милка ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "М. Пијаде" бр. 156.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 20.51, 28.52, 45.21/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на стопански дејности во странство, привремен увоз-извоз, услуги на надворешно трговски промет, посредување на надворешно трговски промет, реекспорт, малограичен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со сите свои средства. Основач и управител Милка Велиновска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3510/2001.
(29390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3856/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска вложка бр. 02043063?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ПИЛИАНА ШАМПИОН ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Бутелска" 21/1, Скопје.

Основач на Друштвото е лицето Александар Рангелов од Скопје, ул. "Бутелска" 21/1, кој е управител на Друштвото, кое ќе го застапува и претставува, без ограничување на целокупното работење. Друштвото се основа на неопределено време.

Седиштето е на ул. "Бутелска" 21/1, Скопје.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Скратен назив на Друштвото гласи: Друштво ПИЛАНА ШАМПИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Основачкиот влог на друштвото е изразен во предмети кои се во сопственост на основачот, кој е единствен содружник.

Вредноста на основачкиот влог е 2.623,00 ЕУР односно 160.000,00 денари.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 25.22, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 45.43, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.34, 51.38, 51.39, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.82, 74.84 и 93.02.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и застапување во меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3856/2001. (29391)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3857/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043064?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги АЛДОСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Козле" 2/12.

Основач на Друштвото е лицето Доста Стојановска од Скопје, ул. "Козле" 2/12, која е и управител на Друштвото, кое ќе го застапува и претставува без ограничувања во целокупното работење.

Друштвото се основа на неопределено време.

Седиштето на друштвото е на ул. "Козле" 2/12, Скопје.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Скратен назив на Друштвото гласи: Друштво АЛДОСА ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

Основачкиот влог на друштвото е изразен во предмети кои се во сопственост на основачот, кој е единствен содружник.

Вредноста на основачкиот влог е 2.623,00 ЕУР или 160.000,00 денари, средства и предмети.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 25.22, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 45.43, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.34, 51.38, 51.39, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.82, 74.84 и 93.02.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и застапување во меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3857/2001. (29392)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3694/01 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042901?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет, услуги, посредување и угостителство МИКРО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Никола Грчето" бр. 6/34, Скопје.

Основање на ДООЕЛ.

Содружник на Друштвото е: Николов Дејан.

Друштвото ќе работи под фирма: Друштво за производство, промет, посредување и угостителство МИКРО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиштето е во Скопје на ул. "Никола Грчето" бр. 6/34.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за сторените обврски одговара со средствата со кои располага.

Дејности: 14.11/12/13, 14.21/222, 15.11/12/13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42/43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1/2, 15.82, 15.82/1/2, 15.83, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1/2, 20.10/1/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.10, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52/53/54, 28.11/12, 28.21/22, 28.30, 28.40, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74/75, 36.63, 37.10, 27.20, 45.21/1/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.32, 45.31/32, 45.33, 45.34, 45.41/42/43, 45.44/45, 45.50, 50.10/20, 50.30/1/2/3, 50.40/1/2, 51.11/12, 51.13, 51.17/18, 51.19, 51.21/22, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36/37, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56/57, 51.70, 52.11/12, 52.21, 52.22/23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1/2/3/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61/62, 55.11, 55.12, 55.21/1/2, 55.22/23, 55.30/1/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21/22/23, 60.24, 63.11/12, 63.21/22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11/12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 72.20, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.20/1/2/3/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.02.

Управител на друштвото: Николов Дејан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3694/01. (29393)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3795/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043002?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги ТЕ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Индустриска" бб, Тетово.

Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги ТЕ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Индустриска" бб, Тетово е основано со Изјава од 16.10.2001 година, а содружник е Таџудин Ибрахими од Тетово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 26.51, 26.52, 26.61, 26.70, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од кон-сигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, ту-

ристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување: Таудин Ибрахими, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3795/2001. (29394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3502/01 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042709?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија на големо и мало ГАБАН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Киро Георгиевски" бр. 15-а, с. Петровец, Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.21, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 33.30, 33.50, 35.41, 35.42, 35.43, 36.22, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми во Република Македонија, посредување во надворешнотрговскиот промет, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција и малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Колевска Лидија, управител без ограничувања.

Содружници на трговско друштво се: Колевски Жарко и Колевска Лидија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3502/01. (29395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3341/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042458?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАРГОС ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бб.

Друштвото за производство, трговија и услуги МАРГОС ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бб, а е основано со акт за основање од 21.09.2001 година.

Скратен назив: МАРГОС ДОО.

Основачи: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ДОН КАСТИЛЛО Ангел ДООЕЛ експорт-импорт со седиште на ул. "Перо Наков" бр. 110, од Скопје Р. Македонија и Асаноски Сабрија од с. Дебреште, Прилеп.

Дејности: 20.30, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 25.23, 25.24, 28.73, 29.12, 29.13, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.72, 30.01, 31.10, 34.20, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.26, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 74.12, 74.14, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител се именува лицето: Асаноски Сабрија - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3341/2001. (29396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3458/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042665?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Фризерски салон НФ-МИРА ТП Мирјана Добривоје Маназиева ул. "Јани Лукровски" лок. 002, Скопје.

Основање на трговец-поединец ТП.

Трговец-поединец Фризерски салон НФ-МИРА ТП Мирјана Добривоје Маназиева ул. "Јани Лукровски" лок. 002, Скопје е основано од лицето Мирјана Маназиева од Скопје ул. "519" бр. 65, државјанин на Република Македонија.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските превземени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот. Лице овластено за застапување на ТП во внатрешнотрговскиот промет е Мирјана Маназиева, управител со неограничени овластувања.

ТП ќе ги врши следните дејности: 93.02.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3458/2001. (29397)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3427/2001 од 15.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042634?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ФАЛАНГА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Востаничка" бр. 140.

Основач е Соколовска Лилјана од Скопје.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 63.30, 74.84, надворешна трговија со

прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Соколовска Лилијана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3427/2001. (29398)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3537/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042744?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, промет и услуги МОДЕНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Анастас Митрев" бр. 11.

Основач: Спировска Виолета од Скопје.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.22, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Спировска Виолета, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3537/2001. (29399)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3820/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043027?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ТЕРАМ - 2002 Спасе ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Русински" бб.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки и консигнациони складови, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара со ситот свој имот. Друштвото во внатрешниот и надво-

решниот промет го застапува и претставува Ленче Мицевска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3820/2001. (29400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3432/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042639?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за промет на големо и мало J-МЕРКУР ДООЕЛ Скопје, ул. "Кисела јабука 12" бр. 6.

Трговското друштво за промет на големо и мало J-МЕРКУР ДООЕЛ Скопје, ул. "Кисела јабука 12" бр. 6, се основа со Изјава за основање ДООЕЛ од 05.10.2001 година.

Содружник: Дабевски Јован од Скопје.

Управител: Јован Дабевски - управител без ограничување во своите овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 01.21, 01.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 74.12, 74.14, 74.84.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3432/2001. (29401)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3720/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042927?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за промет, услуги и производство ВА-БАБИКОМ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 23/1-23.

Содружници-основачи: Владимир Арсовски и Виктор Арсовски од Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 23/1-23.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.40, 20.52, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, 74.84, 92.34, 93.05, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, реекспорт, застапување на странски лица.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Владимир Арсовски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3720/2001. (29402)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3801/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020430087-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ЕНА КОМ Трговија на мало Елизабета Цветан Ѓорѓиевска ул. "Методија Патчев" бр. 2, Скопје.

Назив: ТП ЕНА КОМ Трговија на мало Елизабета Цветан Ѓорѓиевска.

Седиште: ул. "Методија Патчев" бр. 2, Скопје.

Основач: Елизабета Ѓорѓиевска од Скопје, ул. "Методија Патчев" бр. 2, Скопје.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.33, 52.44/3, 52.48.

Неограничени овластувања, целосна одговорност лично со целиот свој имот.

Елизабета Ѓорѓиевска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3801/2001. (29403)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3660/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020428677-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-1/16.

Основање согласно ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-1/16.

Скратен назив: ГАРФИЛД-Д ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Основач на друштвото е Даниела Јозиќ од Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 21.22, 21.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со ситот свој имот и средства. Лице овластено за застапување е Даниела Јозиќ од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3660/2001. (29404)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3685/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020428927-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги КЛАС ДН ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Московска" бр. 5, Скопје.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.43/1/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Единствен содружник и управител е Стојкоски Југослав од Гостивар.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка за обврските сторени во правниот промет одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3685/2001. (29405)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2863/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 020420717-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смилковци, ул. "Павле Божиновски" 79.

Со Договор на основачите на ден 01.08.2001 година основано е Друштво во мешовита сопственост, како ДОО, кое во правниот промет ќе настапува под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз.

Седиштето е во: Скопје, с. Смилковци ул. "Павле Божиновски" бр. 79.

Скратениот назив е: АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО Скопје.

Основачи на фирмата се: Анелизе Стефковска од Германија Пасош бр. 3596000627, со постојан престој во РМ, л.к. бр. 679 и ЕМБГ 0712958045018 на ГУВР Скопје, с. Смилковци, ул. "Павле Божиновски" бр. 79 и Цене Стевковски од Скопје, ул. "Павле Божиновски" бр. 79 во с. Смилковци.

Предметот на работењето на друштвото ќе се остварува преку следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СРЈ.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Анелизе Стевковска која го застапува друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2863/2001. (29406)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3731/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042938?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦУФА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. "Благој Горев" бр. 93/3-9, Велес.

Основање на друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице - ДООЕЛ.

Друштво за производство, трговија и услуги ЦУФА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес, е основано од единствениот содружник Тодор Цуфовски од Велес ул. "Тунел 2" А2/3-26.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со неограничени овластувања. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото има целосна одговорност. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Тодор Цуфовски - управител со неограничени овластувања.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.61, 26.62, 26.66, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 80.42 (курсеви за компјутери без сертификат), 92.34.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на стоки и услуги, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациона и комисиона продажба, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3731/2001. (29407)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3627/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042834?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ВО ТРЕНД ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 30.

Друштво за трговија и услуги ВО ТРЕНД ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 30.

Единствен содружник во друштвото е Стојанов Зоранчо од Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 30, со основачки влог во основни средства од 158.100,00 денари или 2586 ЕУР.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.93, 17.54/2, 18.10, 19.30, 50.10, 74.84, 50.20, 50.50, 28.21, 28.52, 65.12/3, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 55.30, 55.30/2, 63.40, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24.

Надворешна трговија - надворешна трговија на прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стока, лица и шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Стојанов Зоранчо - управител во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3627/2001. (29408)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3596/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042803?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги ОРГ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Н. Русински", ТЦ КАНАЛ, Карпош 3, лок. 67, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава од 15.11.2000 година. Единствен содружник на друштвото е Здружение МОК-НА МРЕЖА од Скопје.

Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 50.10, 74.14, 74.40, 74.84, 51.17.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Голужа Петар - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3596/2001. (29409)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3780/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042987?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги МО-БИ-КОМ-МК ДОО Скопје, ул. "Таврил Радомир" бр. 12-б, Скопје.

Основачи на друштвото се Локвенец Димитар и Трајков Стојан.

Друштвото ќе се занимава со следните дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе се занимава со следните дејности: реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Република Грција, Република Албанија, Република Бугарија, меѓународна шпедиција и транспорт, складирање, агенциски услуги во транспортот,

угостителски и туристички услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото и лице овластено за надворешнотрговско работење е лицето Локвенец Димитар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3780/2001. (29410)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3626/01 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042833?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за комерцијални услуги ЛИНЕА МЕДИА ДОО Скопје, ул. "Градски стадион" бб.

Дејности: 17.40/2, 15.11, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.82/1, 15.84, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84 и 92.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, реекспорт, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, продажба на стоки од консигнационен склад.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горан Глигоров - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3626/01. (29411)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3253/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042460?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ТЕТРАК трговија на мало Славица Ки-ро Гоцева, Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 138.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.62.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара лично со целокупниот имот.

Управител и основач Славица Гоцева.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3253/2001. (29412)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3511/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042718?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ИНТЕСА-КОМПАНИ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, ул. "Кочо Рацин" бб.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 20.51, 28.52, 45.21/2, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на стопански дејности во странство, привремен увоз-извоз, услуги на надворешно трговски промет, посредување во надворешно трговски промет, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговара со сите свои средства.

Основач и управител Илиевски Горан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3511/2001. (29413)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3394/01 од 28.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042601?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и угостителство МИЛЕ МАЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Плоштад Маршал Тито" бр. 10а.

Основач: Миле Ристик од Куманово, ул. "Плоштад Маршал Тито" бр. 10а.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународни агенциски работи и во туризмот, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правен промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Застапување: Миле Ристик - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3394/01. (29414)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3766/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042973?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Катлановска" бр. 62, Скопје.

Фирма и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ДАЕЛИ Љоки Фатмире ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Катлановска" бр. 62, Скопје.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.86, 15.93, 15.96, 15.98, 21.21, 21.25, 25.22, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 21.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен

превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правен промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Единствен содружник и истовремено и управител на друштвото овластен за застапување на истото е лицето Љоки Фатмире управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3766/2001. (29415)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3358/2001 од 24.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042565?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЈАРДЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Поп Јорданов" бр. 37, Скопје.

Основач на трговското друштво е Мирчевски Роберт од Скопје.

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 63.41, 74.82, надворешна трговија со прехранбени артикли.

Друштвото го застапува Мирчевски Роберт, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3358/2001. (29416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3498/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042705?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МИС ЕЛИТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 1/2-12, Скопје.

Основач: Ејуп Џунејт од Скопје.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31.

Дејности во надворешнотрговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот и средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Ејуп Џунејт, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3498/2001. (29417)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1749/2000 од 10.04.2000 година, во регистарска влошка бр. 02026924?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси ЕМРА ТП Емри Зуфли Рамиз с. Лакавица, Србиново.

Основано со акт од 09.03.2000 година.

Трговец поединец: Емри Рамиз од с. Лакавица.

Дејности: 60.21, 60.22.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Управител Емри Рамиз со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1749/2000. (29418)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3705/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042912?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговски друштва како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги БИ-ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ експорт-импорт, Гостивар, ул. "Д. Поповиќ" бр. 8.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.66, 27.45, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.62, 28.75, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/3, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешен промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Асани Башким од Гостивар, ул. "Д. Поповиќ" бр. 8, без ограничување.

Единствен содружник: Асани Башким од Гостивар, ул. "Д. Поповиќ" бр. 8.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3705/2001. (29419)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1265/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013695, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕН-ХРИСТИ, Охрид, ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 359.

Основач: Настеска Даниела од Охрид, "Абас Емин" 359.

Основачки влог: 5.400 ДЕМ во денарска противвредност во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Даниела Настеска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1265/2001. (29672)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1266/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013696, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "ОВЕР" ДООЕЛ Прилеп, ул. "Крушевска" бр. 19, Прилеп.

Основач-содружник Проданоски Владимир од Прилеп, ул. "Крушевска" бр. 19.

Внесува основни средства во износ од 2.569 евра во денари 155.000,00 согласно проценката на овластен судски проценител.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 15.31, 15.81/1, 25.22, 25.24, 28.75, 22.22, 22.25, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/2, 52.74, 65.12/3, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Во внатрешно и надворешно трговско работење друштвото ќе го застапува Проданоски Владимир, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1266/2001. (29673)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1269/2001 од 15.11.2001 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ВЕ-ДИ" увоз-из-

воз, Македонски Брод - ДОО, Македонски Брод, ул. "Илинденска" бр. 8.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Живка Димоска, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1269/2001. (29674)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1270/2001 од 6.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013700, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "Компани С и П" Ацо Димитриевски ДООЕЛ увоз-извоз с. Кравари - Бистрица с. Кравари, ул. "Гоце Делчев" бр. 91.

Основач: Ацо Димитриевски од с. Кравари-Бистрица.

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 22.22, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 63.30, 65.12, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 71.10, 74.40, 92.71, 92.72, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки консигнационен склад на странски складови.

Управител: Валентина Димитривска од с. Кравари-Бистрица, ул. "Гоце Делчев" бр. 91.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Валентина Димитривска - управител со неограничени и полни овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1270/2001. (29675)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1271/2001 од 07.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013701, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производно, трговско, угостителско и услужно друштво ХАРМОНИА увоз-извоз, Кичево ДООЕЛ Кичево, ул. "Маршал Тито" бб.

Основач: Бљерим Љутвиу од Кичево, ул. "Љиман Каба" бб.

Седиште: Кичево, ул. "Маршал Тито" бб.

Дејности: 01.41, 15.51, 15.81, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.24, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 92.34, 92.71, 93.05.

Во надворешно трговското работење друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, туристички услуги.

Времетраењето на друштвото не е временски ограничено.

Основната главница на друштвото изнесува 5.586,50 ДЕМ односно 2.767 ЕУР.

Со друштвото управува управител.

Управител на друштвото е Бљерим Љутвиу од Кичево, ул. "Љиман Каба" бб.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1271/2001. (29676)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1272/2001 од 07.11.2001 година, во регистарска вложка бр. 013702, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија "ЦА Н" ДООЕЛ - Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 329.

Основач - Ејуб Улвија од Кичево, ул. "Раим Лика" бр. 2.

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 52.47, 52.48, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија, посредување, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт-шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Управител на друштвото е Ејуб Улвија со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1272/2001. (29677)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1273/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска вложка бр. 01013703, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТИМО увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 71.

Основање на друштво ДООЕЛ.

Основач: Весна Боцеска од Прилеп.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ИНТИМО увоз-извоз Прилеп, ДООЕЛ.

Седиште во Прилеп на ул. "Јоска Јорданоски" бр. 71.

Предмет на работење (дејности): 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.71, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во прометот одговара со својот имот-полна одговорност.

Весна Боцеска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, државјанин на Република Македонија.

Основачки влог врз основа на проценка од страна на овластен проценител - влог во предмети и средства во износ од 2.788 евра (169.900,00 денари) според курсот на НБМ 1 евро = 60.95 денари на ден 7.11.2001 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1273/2001. (29678)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1277/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска вложка бр. 013707, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги САБИКО-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Ленин" бр. 83.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 15.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Александра Павлеска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во противвредност од 155.000,00 ден. согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1277/2001. (29679)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1284/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013714, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, угостителство и услуги БРУНО 77 Охрид, ДООЕЛ бул. "Мак. просветители" 30а, Охрид.

Полни овластувања, полна одговорност.

Управител: Мандовска Николина.

Дејности: 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1284/2001. (29680)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1287/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013717, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското, услужно и производно друштво Едис Капланоски и др. ДРВО ДЕКОР - ТАПАЦЕР увоз-извоз с. Подгорци, Лабуништа ЈТД с. Подгорци, Лабуништа.

Дејности: 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво Едис Капланоски и др. ДРВО ДЕКОР - ТАПАЦЕР увоз-извоз с. Подгорци, Лабуништа ЈТД с. Подгорци, Лабуништа настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот и солидарно со сите други содружници.

Управител: Едис Капланоски од с. Подгорци, Лабуништа со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Двајцата содружници во друштвото вложуваат еден телефон во вредност од 1.000,00 ден., односно секој содружник по 500,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1287/2001. (29681)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1289/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013719, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското, услужно и производно друштво ЛАГУНА - ТРЕЈД увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Скопска" бр. 106.

Дејности: 01.11/4, 15.33, 15.86, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.71, 17.72, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.51, 21.22, 26.52, 26.61, 26.62, 26.66, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/2, 65.12/3, 70.31, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво ЛАГУНА - ТРЕЈД увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Скопска" бр. 106, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител: Дарко Јосифоски од Тетово, ул. "Борис Кидрич" бр. 17, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 ден. во предмети според извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1289/2001. (29682)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1290/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 01013720, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ОРВИК 2001 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Војводинска" бр. 79/6.

Основање на друштво ДООЕЛ.

Основач: Рунтеска Елена од Прилеп.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ОРВИК 2001 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ.

Седиште: во Прилеп, ул. "Војводинска" бр. 79/6.

Предмет на работењето (дејности): 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 36.50, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, забавни игри, заба-

вен клуб, видеотеки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во прометот одговара со целиот имот - полна одговорност.

Елене Рунтеска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог врз основа на проценка од страна на овластен проценител - влог во предмети и средства во износ од 2.599 евра (154.400,00 денари) врз основа на курс пресметан според курсот објавен во НБМ за 1 еврo = 60.34 денари на ден 13.11.2001 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1290/2001. (29683)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1296/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013726, го запиша во трговскиот регистар основаното на Друштвото за производство, промет и услуги "ЕЛИАНА" Вељкович Владимир ДООЕЛ Битола, ул. "Пецо Божиновски" бр. 4/3, Битола.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги "ЕЛИАНА" Вељкович Владимир ДООЕЛ Битола.

Седиште: ул. "Пецо Божиновски" бр. 4/3, Битола.

Основач: Вељкович Владимир од Битола.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 02.02, 15.12, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 23.20, 25.12, 25.13, 31.40, 33.10/2, 34.30, 35.12, 35.41, 36.50, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.04, 93.05.

Управител: Вељкович Владимир.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1296/2001. (29684)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1298/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013728, го запиша во трговскиот регистар основаното на ТД на Друштвото за трговија, производство и услуги ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Васко Карангелевски" бр. 64-2/21.

Основач: Драган Марјановиќ - Битола, ул. "Васко Карангелевски" бр. 64-2/21.

Основна главница: 156.550,00 ден. во предмети.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.1, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 21.21, 21.23, 92.34, 92.72, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, полни овластувања и полна одговорност на субјектот.

Управител: Драган Марјановиќ.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1298/2001. (29685)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1300/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013730, го запиша во трговскиот регистар основаното на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ЕВРОГРАДБА увоз-извоз ДОО Самоков с. Самоков - Самоков.

Содружници во друштвото се лицата Златески Раде од с. Самоков, Самоков, државјанин на Р.М. и Димитријевиќ Далибор од Краљево, ул. "Авалска" бр. 4/3 СР Југославија.

Основните средства кои ги вложуваат содружниците во друштвото изнесуваат 2.600 евра или во денарска противвредност од 158.474,00 денари во предмети по проценката на овластен судски проценител од кои првиот содружник вложува 127 евра во предмети односно 77.652,00, а вториот содружник вложува 1.326 евра во предмети по проценката на овластен судски проценител или изразено во денарска противвредност 80.822,00 денари.

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, изведуваче и отстапување инвестициони работи во странство, шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Симуноски Зоран, управител без ограничување, во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1300/2001. (29686)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1302/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013732, го запиша во трговскиот регистар основаното на ДООЕЛ на Трговското, услужно и производно ХЕЛЕНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Александар Турунцев" бр. 43.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 40.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 66.02, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.82, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно ХЕЛЕНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Александар Турнцев" бр. 43, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува управителот: Гордана Костовска од Битола, ул. "Карацова" бр. 46, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 ДЕМ или 158.100,00 ден. во предмети - според извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1302/2001. (29687)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1304/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013734, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство и трговија ПОКИ-ЕН увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 37.

Основач: Леонора Христоска од Крушево, со стан во Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 37.

Основачки влог од 2.500 евра.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 15.91, 15.98/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.33, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21,

60.22, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и за направените обврски одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Леонора Христоска од Крушево, управител без ограничување со стан во Крушево, на ул. "Манчу Матак" бр. 37.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1304/2001. (29688)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1305/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 013735, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и менувачница - ВАСКО М - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Радоица Новичиќ" бр. 81.

Содружник: Васил Маркоски од Охрид, ул. "Радоица Новичиќ" бр. 81, со Изјава од 14.11.2001 година.

Дејности: 15.81/1, 15.89, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.30, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 93.02, 65.12/3, 65.23, 66.01/4, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги и застапување, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица: полни овластувања.

Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица: полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е содружникот и управител Васил Маркоски.

Основната главница изнесува 3.400 евра во денарска противвредност од 210.800,00 денари според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1305/2001. (29689)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3010/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02018230?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејност во внатрешен трговски промет на Услужно градежно производно туристичко и трговско друштво ДМ-КОМПАНИ Дехар ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Г. Гаврилоски" бр. 10.

Се врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет со: 51.15, 51.18, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3010/2001. (30537)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3404/01 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02032462?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија, угостителство, сообраќај и услуги МОНТЕ КАРЛО Теки и Сарцо ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, Гостивар.

Се врши промена на име на фирма и седиште на друштво: Фирмата на друштвото гласи: Друштво за трговија,

угостителство, сообраќај и услуги МОНТЕ КАРЛО Теки и Сарцо ДОО увоз-извоз ул. "Гоце Делчев" бб, Гостивар.

Скратено име на фирмата на друштвото гласи: МОНТЕ КАРЛО Теки и Сарцо ДОО увоз-извоз Гостивар.

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бб, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3404/01. (30538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2902/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02033370?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за производство, трговија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН КОМПАНИ Билјана и Ленче ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Пехчевска" бр. 13, Скопје.

Се брише Крстевска Ленче, а се запишува Јакимовска Билјана, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2902/2001. (30539)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4561/2000 од 24.04.2001 година, во регистарска влошка бр. 02005000?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ШАБАН КОМЕРЦ 97 Џемаили ДООЕЛ экспорт-импорт с. Лопате - Куманово.

Се брише Џемаили Рабит - управител со неограничен овластувања.

Се запишува Букурџије Салии - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4561/2000. (30540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 44/2001 од 21.02.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-61755-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по хирургија-урологија "Др. ДАСКАЛОВ" п.о. Скопје, ул. "Владимир Назор" бр. 23, Скопје.

Се брише: Слободан Дракулевски-директор без ограничувања.

Се запишува: Иво Даскалов-директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 44/2001. (30542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3459/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013388?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија, угостителство и превоз РЕКСИ-3 Златко Малиминовски ДООЕЛ экспорт-импорт ул. "Антигона" бр. 1, Неготино.

Се брише досегашниот управител Златко Малиминовски од Неготино, се запишува новиот управител Зоран Димитров од Демир Капија, управителот го застапува и претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Се врши конверзија на основната главница изразена во ДЕМ во ЕУР, и тоа сега основната главница изнесува 728.000,00 денари или 11.944,00 ЕУР

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3459/2001. (30544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2804/2000 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016863?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице на Друштвото за градежништво, инженеринг, монтажа и трговија АНОЛ-ИМПЕКС Звонко и Александар ДОО экспорт-импорт ул. "Варшавска" бр. 9-1/5, Скопје.

Се брише Гагов Ѓорѓи, а се запишува Костовски Звонко управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2804/2000. (30546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3258/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041837?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејност во внатрешен трговски промет на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕ-ДИАФАРМ ДОО экспорт-импорт Скопје ул. "Народен фронт" бр. 25/51.

Се врши пропишување на дејност во внатрешен трговски промет со: 51.46.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3258/2001. (30547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3259/01 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02008116?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и запишување на скратен назив на Трговското друштво за производство, промет и услуги ОРБИС КОМЕРЦ Блажо ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 98/5-2, Скопје.

Трговско друштво за производство, промет и услуги ОРБИС КОМЕРЦ Блажо ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 98/5-2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3259/01. (30548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3341/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016017?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на Друштвото за трговија и услуги ПАЛЕТА Ташко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/3-6.

Промена на назив: Друштво за трговија и услуги ПАЛЕТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/3-6.

Пристапување на содружник: Бурхан Деваја од Скопје, ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/5-5.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3341/2001. (30549)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3338/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02018485?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на план и поделба на Друштвото за производство, внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7 блок IV.

Се врши упис на план за поделба на друштво согласно ЗТД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3338/2001. (30550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1889/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013409?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија ЦИКЛО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бриселска" бр. 31.

Се врши промена на управител и тоа: Се брише: Јовановска Снежана - управител.

Се запишува: Каранфилска Диана - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1889/2001. (30551)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1284/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02024959?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и промена на основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ЉУБИН-КОМЕРЦ Нусрет ДООЕЛ увоз-извоз с. Сарај, Сарај ул. "Маршал Тито-4" бр. 72.

На ден 30.04.2001 година истапил Абедин Абдула.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1284/2001. (30552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3440/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016509?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ОСТОЈА Горѓивка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "4 Јули" бр. 1/3-1.

Се врши промена на управител и тоа:

Се брише: Пандора Лазаровска - управител.

Се запишува: Виолета Јовановска - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3440/2001. (30553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3373/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020010728?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за проектирање, дизајн, внатрешно уредување и маркетинг БАУ-ХАУС Димитар Глигоров ДООЕЛ експорт-импорт ул. "М.Х. Јасмин" бр. 36-3/2, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 74.12, 74.13, 74.14, 74.83.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3373/2001. (30554)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3358/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016382?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија и услуги ВРЕЛА-ПРОДУКТ Целал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Виенска" бр. 8.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 52.11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3358/2001. (30555)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3157/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042671?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и пристапување на Друштвото за производство на јаглероден двооксид ГЕОЛИНДЕ Геосонда ДООЕЛ Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр. 7.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство на јаглероден двооксид ГЕЛИ ДОО Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр. 7.

Кон друштвото пристапува содружникот ЛИНДЕ АГ Германија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3157/2001. (30556)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3417/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02018492?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за промет и услуги ЕЛМАГ - М Гојко Митровиќ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Лермонтова" бр. 3, Скопје.

Се врши промена на седиштето на фирмата па во иднина новото седиште ќе биде на ул. "11 Октомври" бр. 16947, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3417/2001. (30557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3360/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025416?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, конверзија на Друштвото за производство и промет на големо и мало увоз-извоз АГРОС-САС ДООЕЛ Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 4, Скопје.

Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за производство и промет на големо и мало увоз-извоз АГРОС-САС ДООЕЛ Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 4, Скопје.

Се брише Стојковска Анжелика, а се запишува Стојковски Сашо.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3360/2001. (30558)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1804/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011122?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство, промет и услуги МИРАДОР - М Маја и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-1/6-14.

Се менува називот на друштвото и истиот гласи: Друштво за производство, промет и услуги МИРАДОР Маја и др. ДОО увоз-извоз Скопје.

Скратениот назив гласи: МИРАДОР Маја и др. ДОО увоз-извоз Скопје.

Основната главница на друштвото се зголемува за износ од 2.446.600,00 ден. во парични средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1804/2001. (30559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3421/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040401?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги ИН ДООЕЛ Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 21, Скопје.

Се брише Спасо Младеновски, а се запишува Стојка Младеновска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3421/2001. (30560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3444/2001 од 22.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02023527?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги од областа на вештачењата ЕКСПЕРТИЗА Дамјан ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 706, локал 8.

Се разрешува Дамјан Јовчески-управител без ограничување.

Се именува Сашо Јовчевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3444/2001. (30561)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3317/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02033475?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП од судскиот регистар на Трговија на мало со мешовита стока БИНА ТП Емри Хашим Илџази Гостивар, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 192.

Трговија на мало со мешовита стока БИНА ТП Емри Хашим Илџази престанува со дејност и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3317/2001. (30562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3300/2001 од 20.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02015496?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало БИГБИ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Љубо Зафиров - Орлов" бр. 9-а, Скопје.

Се врши промена на управител.

Се брише: Слободан Стојчевски - управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Оливер Стојчевски - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст гласи: Оливер Стојчевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3300/2001. (30563)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3308/01, во регистарска влошка бр. 02027368?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, дејност, управител и конверзија на Друштвото за производство, трговија и услуги ТАСИК-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Трифун Хацијанев" бр. 5/19.

Се врши промена на називот и седиштето на Друштво за производство, трговија и услуги ТАНА-КОМПАНИ Тана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хацидимов" бр. 191.

Новиот назив и седиште гласат: Друштво за производство, трговија и услуги ТАСИК-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Трифун Хацијанев" бр. 5/19.

Од друштвото истапува содружникот Тана Ѓорѓиева од Скопје, кон друштвото пристапува Бобан Тасиќ од Скопје, ул. "Трифун Хацијанев" бр. 5/19.

Дејноста се проширува со следните дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.42, 15.11, 15.51, 15.52, 51.22, 51.36, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 52.27, 52.44, 70.31, 71.33, 93.04.

Се врши промена на управител.

Се брише: Тана Ѓорѓиева - управител без ограничување.

Се запишува: Бобан Тасиќ - управител без ограничување.

Пречистен текст: Бобан Тасиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3308/01. (30564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3097/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02007284?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија на големо и мало ТЕХНОТЕКС Гордана и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Србија" бб, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа:

Се брише: Гордана Димиќ Здравевска - управител.

Се запишува: Ирена Лазарова - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3097/2001. (30565)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3098/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02029909?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за производство, трговија и услуги МАК МЕДИКА ИМПЕКС Гордана и др. ДОО увоз-извоз, ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје.

Се брише Веле Здравевски, а се запишува Гордана Димиќ Здравевска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3098/2001. (30566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3394/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 6-02001162-000-01, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП ГИНОВЦИ Тезга Јонча Коле Петровски с. Гиновци, општина Ранковци.

Бришење на: ТП ГИНОВЦИ Тезга Јонча Коле Петровски с. Гиновци, општина Ранковци.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3394/2001. (30567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3372/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02032117?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, застапување и промет БОМЕКС ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5-3/37.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 92.31, 92.31/2, 92.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3372/2001. (30568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2863/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02027656?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за производство, услуги и трговија ТЕТРА Анита ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 36/20.

Проширување на дејноста со: 01.13/1, 02.01, 15.82/2, 15.92, 15.91, 17.54/1, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 25.11, 25.21, 26.82/1, 33.10/1, 51.32, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.23, 52.42, 55.21/2, 55.22, 52.74, 63.11, 74.13, 74.14, 74.20, 92.71, 93.01.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2863/2001. (30569)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3325/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02032347?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Угостителска дејност АЛЕКС Марјан Ацо Божинов ТП Скопје, ул. "Војводина" бб, стар кванташки пазар.

Бришење на фирма трговец поединец: Угостителска дејност АЛЕКС Марјан Ацо Божинов ТП Скопје, ул. "Војводина" бб, стар кванташки пазар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3325/2001. (30570)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3511/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039808?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за трговија, превоз и услуги СЛЕД ТРАНСПОРТ Стоилко ДООЕЛ експорт-импорт с. Глуво Чучер Сандево.

Се брише Зоран Томашевски, а се запишува Богољуб Каевски, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3511/2001. (30571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3446/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021910?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство и трговија КОРИ-БЕЛ Емилија ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 226/8.

Се брише Голубовиќ Радомир, а се запишува Ленка Стошевска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3446/2001. (30572)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3445/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02017663?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство и предиво КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА АД Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 7.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет извршен директор: Да се брише Ангеловски Стојан извршен директор со неограничени овластувања, а да се запише Митровска Драгица - извршен директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3445/2001. (30573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2086/2001 од 27.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02027236?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на субјектот на Друштвото за промет и услуги МАКСТАР Вили Беџ и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Прашка" бр. 23.

Бришење на субјектот од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2086/2001. (30632)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3302/2001 од 16.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021183?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ДИ-БИ-СИ Десанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 101.

Со Решение II СТ. бр. 308/2001 од 12.09.2001 г. од Основен суд Скопје I Скопје се запишува бришење на трговско друштво поради правосилно завршена стечајна постапка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3302/2001. (30633)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2558/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02018395?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за транспорт, трговија, услуги и производство АЛ МИ КОМЕРЦ Аџо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Пионерска" бр. 10.

Се брише Мишев Васо-управител со неограничени овластувања.

Се запишува Милошева Наташа-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2558/2001. (30635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3211/01 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004115?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП Авто такси БЛИЗНАК Драшко Илија Трајковски ТП ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/2-6, Скопје.

Бришење-престанок на Авто такси БЛИЗНАК Драшко Илија Трајковски ТП ул. "Стево Филиповиќ" бр. 2/2-6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3211/01. (30636)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3513/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02036196?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАГ АВТО ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 6/8.

Се врши промена на управителот:

Да се брише Смоковска Кате управител без ограничување, а да се запише Едровски Роберт управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3513/2001. (30637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2960/2001 од 19.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02037740?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало ЕУРО-КОМЕРЦ Кемуран ДООЕЛ експорт-импорт ул. "д-р Иван Рибар" бр. 98, Куманово.

Се променува овластено лице на друштвото: Се брише Кемуран Нухиу како управител без ограничување од Куманово, ул. "Д-р Иван Рибар" бр. 98, Куманово.

Се запишува, се именува лицето Азем Нухиевиќ како управител без ограничувања од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2960/2001. (30639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3210/2001 од 28.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004672?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТОРА Андон ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија.

Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и транспорт ПЕКАРНИЦА ВКУС ДОО Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 142, Гевгелија.

На ден 29.10.2001 год. пристапил Ангел Наков.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3210/2001. (30640)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 397/2001 од 26.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-53978-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Здравствената организација-Стоматолошка ординација "ДЕНТАЛ" П.О. Тетово, ул. "141" бр. 38.

Се брише Перковиќ Виолета-директор без ограничување.

Се запишува Ѓорѓевска Соња-директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 397/2001. (30642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3234/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 6-02000226-000-06, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај "ТП" Драѓе Властимир Павловски "ДАРО КОМПАНИ" Куманово, ул. "Јоско Илиевски" бр. 43.

Бришење на: Трговец-поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај "ТП" Драѓе Властимир Павловски "ДАРО КОМПАНИ" Куманово, ул. "Јоско Илиевски" бр. 43.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3234/2001. (30643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2995/2001 од 14.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041831?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и промена на име на Друштвото за производство и доработка ОХИС-ПЛАСДОР ДОО Скопје, ул. "Првوماјска" бб.

Фирма: Друштво за производство и доработка ОХИС-ПЛАСДОР ДОО Скопје, ул. "Првوماјска" бб.

Дејноста се проширува за: 01.11/4, 01.13, 01.41/2, 01.41/3, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.52, 31.40, 37.20, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 52.71/1, 52.72/2, 74.40, 74.80, 74.82, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2995/2001. (30646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3395/2001 од 23.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039130?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за превоз на стоки и трговија ШПИЉЕТРАНС ДОО Дебар ул. "Атанас Илиќ" бр. 52.

Промена на управителот на Друштвото ШПИЉЕТРАНС ДОО Дебар и тоа се брише Садик Марку, а се запишува лицето Дука Музафер.

Пречистениот текст гласи: Дука Музафер - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3395/01. (30648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3370/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02029047?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, промет и услуги РИЛЕКС Радица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 120.

Промена на назив: Друштво за производство, промет и услуги ФРАНЕКС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3370/2001. (30649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2969/2001 од 21.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021122?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и фирма на Друштвото за услуги, трговија и производство ЕЛЕКТРОВАР ДООЕЛ извоз-увоз ул. "11" бр. 48, с. Кадино општина Илинден.

Основачот на друштвото Боро Димитриевски истапува на 24.09.2001.

Новиот основач Насе Караташев, ул. "11" бр. 48 с. Кадино, Скопје, пристапува на 24.09.2001 година.

Се менува фирмата на друштвото. Новиот назив гласи: Друштво за услуги, трговија и производство во ЕЛЕКТРОВАР ДООЕЛ извоз-увоз.

Скратено: ЕЛЕКТРОВАР ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2969/2001. (30650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3289/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004066?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма ТП такси превоз КОШАР 2 Трајче Томислав Петковски, Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 299.

Бришење на фирма трговец поединец ТП такси превоз КОШАР 2 Трајче Томислав Петковски, Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 299.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3289/2001. (30651)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3527/2001 од 3.12.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013346?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Друштвото за производство, промет и услуги ТИМЕКС Игор и други увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 7/45.

Се врши конверзија на основната главница на Друштвото од ДЕМ во ЕВРА.

Игор Андонов истапува од содружник во Друштвото.

Се брише Игор Андонов од управител со неограничени овластувања.

Се запишува Наташа Митрева - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3527/2001. (30652)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3481/2001 од 30.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02023906?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство и трговија СПАКОМ Марица и др. ДОО Скопје, ул. "Антон Попов" бб.

Се врши промена на седиштето на друштвото па во иднина новото седиште ќе биде на ул. "Првوماјска" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3481/2001. (30653)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2184/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02005696?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, основач на Друштвото за ревизија КОЛЕВСКИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Финска" бр. 128б, Скопје.

Досегашното име на друштвото за ревизија "КОЛЕВСКИ-ЛЕКОВСКИ" Стале ДОО Скопје, се брише.

Се запишува нов назив: Друштво за ревизија КОЛЕВСКИ ДООЕЛ Скопје.

Пречистен текст: Друштво за ревизија КОЛЕВСКИ ДООЕЛ Скопје.

Се брише досегашната адреса на друштвото: бул. "АСНОМ" бр. 68/1-24, Скопје.

Се запишува новата адреса на друштвото: ул. "Финска" бр. 128-б, Скопје.

Пречистен текст: ул. "Финска" бр. 128-б, Скопје.

Се брише Лековски Светислав - управител без ограничувања.

Како нови управители се именуваат и запишуваат следните лица: Колевски Стале - управител без ограничувања и Колевски Ненад - управител без ограничувања.

Пречистен текст: Колевски Стале - управител без ограничување, Колевски Ненад - управител без ограничувања.

Основачот Светислав Лековски истапува од основач во друштвото. Својот влог 100,00% го поклонува на единствениот содружник-основач Стале Колевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2184/2001. (30654)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3569/2001 од 28.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02009682?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за интелектуални услуги и курсеви за странски јазици ЛИНГВАЛ Љупчо ДООЕЛ Скопје, ул. "Огражден" бр. 1-1/2.

Се врши промена на управителот: Да се брише Љупчо Саздовски управител без ограничување, а да се запише Јелена Јовановиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3569/2001. (30656)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3550/2001 од 27.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 8-02001167-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ТИН - КОМЕРЦ Анкица ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "М. Тито" Градски пазар, локал 66.

Се брише досегашниот управител Анкица Ѓорѓески, а се запишува новиот управител Драгољуб Ѓорѓески.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3550/2001. (30657)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.72/99 од 11.01.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Доброволно противпожарно друштво "ЖИТО БИТОЛА" Битола

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.72/99.

(32377)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 31/2001 од 10.07.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "БИТОЛА" - Битола. Промена на овластено лице: се брише Љубомир Христовски, се запишува Ѓоран Невеновски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.31/2001.

(32378)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 50/2001 од 31.10.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено лице на Сојуз на борците од НО и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945. Му престанува овластувањето на Александар Милевски. Лице овластено е Гавро Пановски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.50/2001.

(32379)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 49/2001 од 25.10.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено лице на Клуб на воени старешини Б-ЛА. Му престанува овластување на Наум Џуклевски, се запишува Илија Џаковски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.49/2001.

(32380)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 53/2001 од 13.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "РАБОТНИК" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.53/2001.

(32381)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.22/98 од 21.06.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Друштво за наука и уметност Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.22/98.

(32382)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 59/2001 од 27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено лице на АМД "ЃОРЃИ НАУМОВ" -Битола. Се брише: Ристевски Томе, се запишува: Салев Благој.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.59/2001.

(32383)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 60/2001 од 05.09.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Еколошко здружение "САПУНЧИЦА" с. Духово.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.60/2001.

(32384)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 61/2001 од 29.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Баирска Светлина Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.61/2001.

(32385)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 62/2001 од 05.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Промена на овластено лице на Пчеларско здружение "НЕКТАР"- Битола. Се брише: Раде Каранфиловски, се запишува: Ѓоце Китевски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.62/2001.

(32386)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 63/2001 од 06.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Клуб за пинг понг "ПРИМО" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.63/2001.

(32387)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.73/99 од 27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Општински противпожарен сојуз-Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.73/99.

(32388)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.71/99 од 12.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Доброволно противпожарно друштво - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.71/99.
(32389)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф.61/99 од 11.01.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски клуб "НОВАЦИ"-Новаци.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.61/99.
(32390)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 23/2001 од 17.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Измени на статутот на Танцов клуб "СТЕП" -Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.23/2001.
(32391)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 149/99 од 15.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Ансамбл за фолклор "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.149/99.
(32392)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 35/2000 од 14.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "МАКЕДОНИЈА ПАТ"- с. Жабјани.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф.35/2000.
(32393)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1145 се запишува здружението на граѓани "БЕЛА МЕЧКА", со седиште во Скопје, на ул. "Тодор Циловски - Мерџан" бр. 31.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на следење на еколошката состојба на подрачјето на Општина Ѓорче Петров, унапредување и заштита на животната средина, залагање и истражување и примена на алтернативни технологии и енергија на ниво на Општина Ѓорче Петров, залагање за рационално трошење на необновливи извори, сировини, енергија и потрошени добра како и соработка со др. сродни друштва и институции во Градот, Република Македонија и во странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.3.Г. бр. 191/01.
(32394)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1155 се запишува Црвен крст на Општина Центар, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 42а.

Црвениот крст е основан согласно Законот за Црвениот крст на Република Македонија и е утврдено својство на правно лице согласно член 6 од истиот закон.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.3.Г. бр. 208/01.
(32395)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1149 се запишува здружението на граѓани Коалиција "Граѓани на Граѓаните", со седиште во Скопје на ул. "Пиринска" бб барака 8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на спроведување на непартиско набљудување на изборниот процес, промовирање принцип на активно учество на граѓаните во изборните процеси, заштита на човековите права и слободи, промовирање и развој на граѓанското општество во Р. Македонија, организира предавања, семинари и советувања како и промовирање на принципот на независноста.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.3.Г. бр. 201/01.
(32396)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1152 се запишува здружението на граѓани "Здружение на граѓани за заштита на акционерските права и заштита на човековите права - Правда", од Скопје, со седиште на ул. "Скопјанка" локал 53.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на членовите на Здружението и другите граѓани на Република Македонија за акционерските права, правата на претприемачите и др. како и за човековите права, организирање на трибини, семинари и др. форми, заштита на правата и интересите на сопствениците и работниците при трансформацијата на општествениот капитал, организирање на заштита на човековите права на граѓаните на РМ како и воспоставување и одржување на контакти директно и преку надлежните органи, со поединци или институции во странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.3.Г. бр. 200/01.
(32397)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1147 се запишува здружението на граѓани Филателистичко друштво МАРКА - Скопје, со скратено име МАРКА - Скопје, од Скопје, со седиште на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 72/32.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на популаризација, унапредување и омасовување на филателијата, организирање на филателистички изложби и активности во земјата и странство, учество во раководните структури на Сојузот на филателисти на Македонија, соработка со други друштва од земјата и странство како и со Сојузот на филателисти на Македонија и со др. организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.3.Г. бр. 193/01.
(32398)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1155 се запишува здружението на граѓани Здружение за обнова и ревитализација на Лешок и Лешочкиот манастир "ЛЕШОК", со скратено име Здружение ЛЕШОК, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/6-15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на разгледување на можности за обезбедување по-

мош на раселените лица од Лешок и за трајно враќање на раселените лица, иницирање за збратимување на Лешок со неколку села, поддршка на одредени активности на црквата и Месната заедница во врска со живеењето во Лешок како и иницирање реставрација и реновирање на Ма-настирот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.3.Г. бр. 207/01. (32399)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-то на граѓани "Кајак клуб Мирче Ацев" - Скопје, со скра-тено име "ККМА", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 16.10.1996 година, се во согласност со За-конот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 635 се запишува здружението на граѓани "Кајак клуб Мирче Ацев" - Скопје, со скратено име "ККМА", со седиште во Скопје, Градски стадион бб - Северна трибина, кое го застапува неговиот претседател Венко Биковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 710/01. (32400)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1141 се запишува здружението на граѓани Со-јуз на студенти на Факултетот за Драмски уметности, со седиште во Скопје, на ул. "Руѓер Бошковиќ" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-ваат на автономија на Универзитетите во Македонија, ви-сок студентски стандард, наставен, образовен и научен систем по европски стандарди, културен живот на студен-тите, подобра животна и работна средина, со покренување на разни акции во соработка со уметнички и еколошки друштва како и соработка со професионалните и аматер-ските театри во државата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.3.Г. бр. 188/01. (32401)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1161 се запишува здружението на граѓани "Здружение за менаџери и аудитори за квалитет, Скопје, со скратено име ЗМАК, Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Васил Ѓоргов" бр. 29, лок. 6, Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-ваат на постојано унапредување на филозофијата, методи-те и техниките за унапредување на системите за менаџ-мент со квалитетот на производите и услугите во Р. Маке-донија и надвор од неа, изведување образовни активности од областа на квалитетот, следење и помагање на научни-от и техничкиот развој во областа на квалитетот, органи-зирање конференции, советувања, симпозиуми, семинари, презентации и други научно технички собири од областа на квалитетот како и соработка со владини и невладини организации, стопански здруженија, асоцијации, фунда-ции и др. здруженија и организации во Р. Македонија и надвор од неа кои работат во областа на квалитетот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.3.Г. бр. 213/01. (32402)

Барањето на предлагачот Здружение на Секретари и Административни асистенти на Македонија, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-то на граѓани Здружение на Секретари и Административ-ни асистенти на Македонија од Скопје, со својство на правно лице од 20.11.1996 година, се во согласност со За-конот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1168 се запишува здружението на граѓани Здружение на Секрета-ри и Административни асистенти на Македонија од Скоп-је, со седиште во Скопје, на ул. "Лондонска" бр. 116.

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-ваат на организирано следење и развој на професионални-те правила, стандарди и методи на работата со цел посто-јан развој на личните и професионалните квалитети, учес-тво во меѓународни активности, собирање, обработка и презентирање на релевантни асоцијации и здруженија во светот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.3.Г. бр. 521/99. (32403)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-то на граѓани Кинолошко друштво "Скопје", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 25.11.1959 годи-на се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 702 се запишува здружението на граѓани Кинолошко друштво "Скопје", со седиште во Скопје, на ул. "Никола Вапцаров" бр. 7а, кое го застапува неговиот претседател Велко Јанев-ски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 232/98. (32404)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1133 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани "РЕАЛНОСТ МАКЕДОНИЈА" Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 94-4/3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-ваат на информирање на случувањата во Македонија и настани од соседството поврзани со случувањата во Маке-донија, соработка со стручни кадри од оваа област, сора-ботка со институции кои располагаат со информација кор-исни за остварување на целта на здружението, остварува-ње на соработка на меѓународно ниво како и спроведува-ње на истражување преку соодветни методи, техники и инструменти.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.3.Г. бр. 181/01. (32405)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1136 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани МАСТЕР ЗА БИЗНИС АДМИНИС-ТРАЦИЈА ЦЕНТАР Скопје, со скратено име МБА ЦЕН-ТАР Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Дебарца" бр. 53.

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-ваат на преземање и развивање на разни активности со кои остваруваат и задоволуваат најразлични видови на об-разовани и други цели од областа на образованието, кул-турата и др. области, школување на млади кадри, одржу-

вање на предавања, семинари, курсеви и сл. како и соработка со други исти или сродни здруженија во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 170/01.
(32406)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1120 се запишува здружението на граѓани Пливачки и ватерполо клуб БИСЕР Скопје, со скратено име ПВК БИСЕР Скопје, со седиште во Скопје, ДТЦ Мавровка - сутерен, локал бр. 60.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Александар Маниќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на заеднички интереси на своите членови во развојот на ватерполо спортот, едукација на млади кадри заинтересирани за овој спорт, организирање на курсеви како и соработка со сите здруженија на граѓани и фондации од Републиката и со ватерполо клубовите и организациите од странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 167/01.
(32407)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1122 се запишува здружението на граѓани Македонски центар за култура и уметност Скопје, со седиште во Скопје на ул. "8-ма ударна бригада" бр. 20-б.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Борис Петковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на проучување на македонската култура и уметност, заштита на културното и историското наследство на Република Македонија и надвор од неа, развивање на широка мрежа на комуникации и размена на културните вредности како и соработка со здруженија на граѓани и фондации од Републиката и од странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 173/01.
(32408)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1114 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за промоција на човекови слободи и права МИТРА - Скопје, со скратено име МИТРА - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Вич" бр. 28/48.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Олгица Трајковска.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на запознавање на граѓаните со нивните уставно загарантирани слободи и права, подигање на свеста и достоинството на граѓаните, придонес кон менување на свеста на граѓаните заради градење на отворено и слободно општество, придонес во поуспешно остварување на правниот систем како и организирање на семинари, работилници и др. активности заради едукација на населението со слободите и правата од областа на културата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 164/01.
(32409)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1118 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за подобрување на статусот на вулнерабилни групи "ИНТЕГРА", со седиште во Скопје на ул. "3-Македонска ударна бригада" бр. 4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Стојан Бајрактаров.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на предлагање на решенија за лица под ризик и нивните семејства на лица под ризик, да ја разјаснува и ја дефинира врската помеѓу лицата со ризик, нивните семејства и професионалните здравствени работници со цел меѓу нив да се изгради адекватно партнерство насочено кон подобрување и грижа према овие групи луѓе како и ќе врши психоедукација на семејства и лица со ризик преку адекватни облици на образование.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 166/01.
(32410)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1119 се запишува здружението на граѓани Студентско Фармацевтски Сојуз на Македонија, со скратено име СФСМ, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Спиридон Стојанов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на претставување на студентот по фармација во локалните, националните и интернационалните рамки, заштита и подобрување на студентските права, соработка со студентите и студентските организации и другите земји како и да се развие здравствената култура и да се работи на здравственото образование во земјата и надвор од неа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 162/01.
(32411)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1163 се запишува здружението на граѓани Здружение за здравствена едукативна помош "МЕДИКАМЕНТ", со седиште во Скопје, на ул. "Милан Марковиќ" бр. 2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на штитење на интересите на членовите на здружението, со тоа што ќе им помага во подобрување на животната состојба во која живеат и давање на материјална помош на загрозени семејства, помош на незгрижени и напуштени деца, незгрижени старци и изнемоштени лица, собирање на хуманитарна помош и доброволни прилози за разни медицински и други помагала, да организира симпозиуми, трибини, концерти, приредби, организирање на семинари на членовите на здружението како и соработка со слични здруженија, клубови, друштва и организации во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 223/01.
(32412)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1150 се запишува здружението на граѓани Здружение на бизниси и консултанти "Креација"-Скопје, со седиште во Скопје, на бул. "Партизански Одреди" бр. 17/3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подигање на свеста за самовработување и развој на малите бизниси, создавање и развој на поволен бизнис амбиент, стекнување на средства во земјата и во странство, придонес кон општиот социо-економски и инфраструктурен развој преку учество во активностите за регионален развој во Р. Македонија како и организирање и изведување на обука на претприемачи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 203/01.
(32413)

Барањето на предлагачот Друштво за ромски јазик и литература "ДАРХИА" од Скопје, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Друштво за ромски јазик и литература "ДАРХИА", од Скопје, со својство на правно лице од 05.02.1998 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1143 се запишува здружението на граѓани Друштво за ромски јазик и литература "ДАРХИА", од Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Самоилова" б.б.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на активно работење и афирмација на ромскиот јазик и литература, следење на јазичните и литературните активности на Ромите во РМ и надвор од неа, литературни читања, поетски манифестации, трибини за јазикот и литературата на ромите во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 375/99.
(32414)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1154 се запишува здружението на граѓани "ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ", со седиште во Скопје, на ул. "Горче Петров" бр. 12а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на следење и согледување на целокупната проблематика поврзана со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалидите на трудот на општината, унапредување и спроведување на професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот, грижа за подобрување на материјалната положба на инвалидите на трудот, развивање на културно-забавната и спортската активност како и соработка со претпријатијата, заводите и др. институции од областа на заштитата на инвалидите на трудот и спроведување и унапредување на инвалидското осигурување.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г. бр. 153/01.
(32415)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1153 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани - психолошки центар "Професија", со седиште во Скопје, на ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 74/3-2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на професионално информирање, едуцирање и ориентирање на младите и возрасните, невработени и вработени граѓани, стручно усовршување на кадарот кој работи на професионално информирање и ориентирање како и стручна соработка со другите здруженија и установи од земјата и од странство кои работат на професионалното информирање и ориентирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 189/01.
(32416)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. бр. 94/01 од 06.12.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Хуманитарно здружение "ГРАЃАНСКА ГРИЖА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Албански "КУЈДЕСИ КУТЕТАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Англиски ЦАРРЕ ЦИВИЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ скратен назив ЦЦИ со седиште на ул. "Крсте Асенов" бр. 24-2-12, Скопје.

Дејноста на Здружението е: Сестрана изградба на личноста на членовите кон развивање на нивните творечки, културни способности, еманципација во трендот со современото живеење, развивање на чувство на одговорност, хуманост за ширење на другарски хуманитарни односи, давање материјална и друга помош на загрозеи семејства, пружање на правни и интелектуални услуги за сите видови документација при судовите, матичните служби и другите надлежни органи без парична надомест, помагање на деца и млади во надминување на нивните социјални проблеми, собирање на разни видови хуманитарна помош и доброволни прилози, организирање на медицинска помош на напуштени деца, младинци и изнемоштени лица како и осовременување и развој на воспитно-образовната дејност.

Со денот на запишувањето во регистарот, Хуманитарно друштво "ГРАЃАНСКА ГРИЖА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Албански "КУЈДЕСИ КУТЕТАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" на Англиски ЦАРРЕ ЦИВИЛЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ скратен назив ЦЦИ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. бр. 94/01.
(31939)

Основниот суд во Винаца со решение Рег. бр. 4/2001 од 18.09.2001 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации, Здружение на Хендикепирани лица "Витезда" од Блатец, кое ќе дејствува на територија на Општина Винаца и Блатец, а негово седиште е во Блатец.

Здружението на Хендикепирани лица "Витезда" од Блатец е доброволна општествена-хуманитарна организација на хендикепирани лица на општините Винаца, Блатец, Кочани, Берово, Делчево и Пехчево.

Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец.

Овластен преставник кој ќе ги застапува и преставува Здружението на хендикепирани лица "Витезда" за општина Винаница и Блатец во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Клаудија Јорданова од Блатец.

Од Основниот суд во Винаница, Рег. бр. 4/2001.

(31956)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се врши упис на измена во актот за основање на Здружението на граѓани со име Пливачки клуб "Струга" од Струга, регистрирано со решение Рег. бр. 19/99 од 3.02.1999 година на Основниот суд во Струга, во однос на лицата овластени за застапување, така што наместо лицата Ашталкоски Гоце и Ристески Милан, се запишува како овластено лице за застапување и претставување лицето Кирчо Матоски од Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 19/99.

(32417)

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 16/2001 од 7.12.2001 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации здружението со назив: Здружение на граѓани за афирмација хумани вредности и младинска интеграција "МАК-СОНЦЕ" Струга.

Основни цели на здружението се залагање за сузбивање на наркоманијата, алкохолизмот, како и сите други антисоцијални и патолошки појави, афирмирање на хуманоста кај младиот човек, развој на свеста за зачувување на животната средина и нејзино унапредување, поддршка на граѓанското општество врз рамноправна основа на сите субјекти и интеграција на младиот човек низ таквите општествени текови.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Димче Ковачески" бр. 2 - Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 16/2001.

(32418)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 31/2001 од 3.12.2001 година, го запиша следното:

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 33/2001 се запишува Здружение на граѓани на Ромите, Хуманитарно здружение на Ромите "ЈЕКИПЕ", со скратено име ХЗРЈ, со седиште во Тетово на ул. "Кичевска" бр. 4.

Работата и активноста на здружението на Ромите ќе се однесува на ангажирање за обезбедување услови за заедничко живеење на сите граѓани без оглед на верска, национална или друга припадност, дејствување во бегалски кризи и пружање на заштита на бегалците, организирање на ромската интелигенција основано младите, развивање и гаење на старата изворна култура на ромите, давање хуманитарна помош на сите кои имаат таква потреба и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачје на Општина Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 3.12.2001 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 31/2001.

(31889)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 35/2001 од 12.12.2001 година, го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 35/2001 од 12.12.2001 година, се запишува Здружение на граѓани - Пчеларско здружение "АПИПО-ЛОГ" с. Саракино-тетовско, со седиште во с. Саракино.

Работата и активноста на здружението ќе се однесува на унапредување и издигнување на пчеларството на степен на добро организирана дејност, да делува на полето на заштита за пчелите од болести, труење и штетници, барање на заеднички пазар за продажба на пчелните производи, набавка на опрема и материјали за производниот процес, примена на современи методи и технологии во пчеларството.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на пчеларското здружение е подрачјето на полошкиот регион.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 12.12.2001 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 35/2001.

(31890)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф. бр. 33/2001 од 13.12.2001 година, го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 33/2001 се запишува здружение на граѓани - Еколошко здружение "ЕКО РУРАЛЪ ПЕРСПЕКТИВА", со седиште во Тетово, на ул. "Ј. Златановски" бр. 94/Б.

Работата и активноста на здружението ќе се однесува на организирани жителите од руралните средини заради заштита на животната средина, иницирање и мотивирање за произведување на здрава храна, пошумување на површини, заштита на човековите и природни ресурси и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на Еколошкото здружение е подрачјето на градовите Тетово, Скопје, Куманово и Гостивар.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне соработка од 13.12.2001 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф. бр. 33/2001.

(32208)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 18/2001, здружението на граѓани со име КУД "Браќа Минкови" с. Куклиш, кое е основано заради развивање и унапредување фолклорна, драмска, ликовна и музичка уметност и др.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. Куклиш.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 18/2001.

(32742)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 19/2001, здружението на граѓани со име Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на општина Струмица, кое е основано заради унапредување на стручната работа од областа на здравствената нега.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Младинска" бб, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 19/2001.

(32743)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 20/2001, здружението на граѓани со име Здружение на учесници во сообраќајот "Сигнал"-Струмица, кое е основано заради подобрување безбедноста на сообраќајот.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "24 Октомври" бр. 49/12, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 20/2001.

(32744)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 28/2001, се запишува Здружението за заштита на гулаби "Типлер"-Гостивар, со седиште на ул. "Лазар Лазарески" бр. 8 во Гостивар, а го застапува претседателот Дритан Исмаили од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организиран развој и заштита на гулабите, запознавање на членството со гулабарството, организирање на спортски натпревари со гулаби, одржување и усвојување на стандардните одлики на гулабите од македонското поднебје и др.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 28/2001. (32745)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 61 за 2001 година, се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Прилепски мечкари од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се: соработка со разни друштва и здруженија во земјата и странство, да ја развива и негува културно уметничката традиција и другите манифестации поврзани со традиционалните верски празници.

Седиштето на здружението е во Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Ванчо Георгиев од Прилеп, населба Точила 3 Ф2-5/4-претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 61/2001. (32746)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Кратово под Зг. бр. 4/2001, се запишува здружението под име: Фудбалски Клуб "Здравје" од Кратово, со седиште во Кратово, ул. "Никола Тесла" бр. 4.

Основни цели и задачи на Фудбалскиот Клуб "Здравје" од Кратово се: развивање на сите категории во фудбалското натпреварување во Организација на ПСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со др. здруженија и клубови, а со основна цел за популаризација на фудбалот, превземање на активности заради развој и унапредување на фудбалот како спорт, посебно во училиштата средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на спортскиот дух, рекреирање на граѓани во склад со материјалните можности како и соработка со др. клубови и спортски здруженија.

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 4/2001. (32788)

Основниот суд во Крушево со решение Рег. Згф. бр. 2/2001 од 26.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запишува здружението на граѓани со име: Спортско академско друштво "САД"-Крушево, со седиште во Крушево, ул. "Киро Фетак" бр. 54.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Кире Николоски.

Здружението стекнува својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 26.12.2001 година.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф.бр. 2/2001. (32789)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 57/2001 од 15.01.2002 година, се заклучува отворената стечајна постапка над стечајниот должник Општествено претпријатие за земјоделско производство "Душан Кирик" с. Росоман.

Должникот ОПЗП "Душан Кирик" с. Росоман се стекнува со правото непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да врши надзор врз спроведувањето на Планот за реорганизација.

Од Основниот суд во Кавадарци. (626)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 437/2001 од 10.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИМПЕКС" ДОО увоз-извоз - Скопје со седиште на ул."Владимир Каваев" бр. 31, и жиро сметка 40120-601-182148, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИМПЕКС" ДОО увоз-извоз Скопје, седиште на ул."Владимир Каваев" бр. 31 и жиро сметка 40120-601-182148 се заклучува.

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (415)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 413/2001 од 03.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "СТЕЛА СТАР" ДОО - Скопје со седиште на ул."Никола Парапунов" бб и жиро сметка 40120-601-382263, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "СТЕЛА СТАР" ДОО увоз-извоз - Скопје на ул."Никола Парапунов" бб и жиро сметка 40120-601-382263 се заклучува.

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (414)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 463/2001 од 19.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско друштво "ВИЛАН ЕКРЕМ" и др. ДОО с. Сарај, Скопје со седиште на ул."Маршал Тито" бр. 21, и жиро сметка 40120-601-60928, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско друштво "ВИЛАН ЕКРЕМ" и др. ДОО с. Сарај, Скопје со седиште на ул."Маршал Тито" бр. 21, и жиро сметка 40120-601-60928, се заклучува.

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (652)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 191/01 од 25.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПОНДО" ДОО Скопје со седиште на ул."Видое Смилевски Бато" бр. 87-3/30, со жиро сметка 40100-601-373829 и регистарска вложка 1-66544-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПОНДО" од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (647)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 188/01 од 25.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АНИКИ КОМЕРЦ ЕУРОГЛАС" Веса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Божин Николов" бр.69, со жиро сметка 40100-601-215900, и регистарска влошка 02015246?-08-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштвото за производство, трговија и услуги "АНИКО КОМЕРЦ ЕУРОГЛАС" Веса ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (648)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 196/01 од 29.10.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за изведување на монтерски работи и трговија "АПОС-МОНТКОМЕРЦ" со седиште на ул. "Јужноморавски бригади" бр.52-а, со жиро сметка 40100-601-85247, како и број на регистарска влошка 1-11961-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за изведување на монтерски работи и трговија "АПОС-МОНТКОМЕРЦ" се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (649)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 199/01 од 29.10.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за огнотехнички и градежни работи "МОНТИНГ-ВТР" ДОО со седиште на ул. "Гемидиска" бб, со жиро сметка 40110-601-124185, како и број на регистарска влошка 1-19384-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за огнотехнички и градежни работи "МОНТИНГ-ВТР" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (650)

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 74/2001 од 18.12.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво ПАЛ-ПРОМ Кичево со жиро сметка бр. 40320-601-106872, ЗПП Експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво ПАЛ-ПРОМ Милован Симјаноски Кичево, О.О. поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (32787)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд Струмица под Ст. бр. 194/2001 од 20.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ Доли-транс ДООЕЛ с. Мокриево, Општина Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-601-74704 што се води при ЗПП Филијала Струмица.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (32741)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд Струмица под Ст. бр. 197/2001 од 24.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ Центра-промет, Куклиш, со жиро сметка бр. 41300-601-7176 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на должникот е одлучено отворената стечајна постапка да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (32740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.469/01 бр. од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско, градежно претпријатие "БЕКОМ" увоз-извоз ПО Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Казепов" бр. 16-3/9, и жиро сметка бр. 40120-601-169777, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско, градежно претпријатие "БЕКОМ" увоз-извоз ПО Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Казепов" бр. 16-3/9, и жиро сметка бр. 40120-601-169777, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1717)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр. 20/02 од 18.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "АУСМАК" ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. "Добромир Хрс" бр. 5, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-256846 и регистарска влошка бр. 1-46500-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "АУСМАК" ДОО експорт-импорт Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1699)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 352/01 од 07.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, туризам и трговија на големо и мало "НИКИ БАЗАР" увоз-извоз ЦО со седиште на ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 50, со жиро сметка бр. 40100-601-47441, како и број на регистарска влошка 1-6267-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и

истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, туризам и трговија на големо и мало "НИКИ БАЗАР" увоз-извоз ЦО, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1420)

Основниот суд во Гостивар со решение на овој суд Ст.бр. 73/01 од 28.12.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство, туризам и услуги Еуро експрес експорт-импорт од с.Здуње - гостиварско, но истата не се спроведува, поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (1480)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 96/01 од 14.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Бинаис" увоз-извоз ДОО Кавадарци, с.Трстеник, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1481)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 95/01 од 14.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "Ламарекс" увоз-извоз ЦО Кавадарци, бул."Едвард Кардел" бр. 3/3, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1483)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр.93/01 од 21.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "Мото - комерц" Сузана ДОО ЕЛ Кавадарци, ул."Пионерска" бр. 14, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1807)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 77/01 од 11.12.2001 година е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "Атланта Комерц" Стојна ДООЕЛ Кавадарци, ул."Питу Гули" бр. 2, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1508)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 94/01 е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДТТ Марјан "Еуро транс" ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул."Задругарска" бр. 9, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1509)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 91/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "Сокол" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул."Бошавска" бр. 7, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1511)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 85/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПУТП "Тим" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул."Едвард Кардел" бр. 10/3/2, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1513)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 73/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДТТУ "Транс Ангела" Паунов Тодор ДООЕЛ Неготино, ул."Ленинова" бр. 8, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1515)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 90/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПУТП "Меџик" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул."Мито Хаџи Василев" бр. 79, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1516)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 82/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "Виола - 2" Атанас Владо Недев Демир Капија, ул."Маршал Тито" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1517)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 89/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ "Зога Промет" Кавадарци, ул."Страшо Пинџур" бр. 27, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1518)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст.бр. 79/01 од 26.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "ЈА-ТА ЛТД" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул."Шишка" бр. 48, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1519)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 200/01 од 09.01.2001 година отвори стечајна постапка према должникот "Воза Рента Кар" извоз-увоз Прилеп ДОО ПО со мешовито претпријатие за рентакар услуги и трговија на големо и мало запишан во регистарска влошка бр. 1-3165 на Окружниот стопански суд во Битола и жиро сметка бр. 41100-601-8516 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради немање на имот. Од Основниот суд во Прилеп. (1479)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 156/01 од 25.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Цоче ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-69346 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е

одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (1477)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 143/01 од 26.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ѓорѓи Трајчо Тунев тп с.Пиперево, општина Василево, со жиро сметка бр. 41300-601-76844 што се води при ЗПП филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (1478)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I СТ. бр. 423/2001 од 17.XII.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги СЕТКОМ-ИНД" Драган и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар бр. 59-2а, и жиро сметка 40100-601-411871 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство "СЕТКОМ-ИНД" Драган и др. ДОО Скопје со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59-2а и жиро сметка 40100-601-411871 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1211)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I СТ. бр. 475/2001 од 11.01.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало и големо, проектирање и инжињеринг "ВЕТА" увоз-извоз - ДОО - Скопје со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 72, и жиро сметка 40100-601-34163, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТМГПИ "ВЕТА" ДОО увоз-извоз - Скопје со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 72 и жиро сметка 40100-601-34163 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I СТ. бр. 503/2001 од 11.01.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "СТАКЛО-ПРОМЕТ" ЦО - Скопје, со седиште на ул. "Ѓорче Петров" бр. 71, и жиро сметка 40120-601-51105, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие

за промет на големо и мало увоз-извоз "СТАКЛО ПРОМЕТ" со седиште на ул. "Ѓорче Петров" бр. 71 и жиро сметка 40120-601-51105 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1181)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ. бр. 378/01 од 03.12.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ФИНИНГ" ДОО Скопје, ул. "Дичо Петров" бр. 2, со жиро сметка 40100-601-311253 и регистарска влошка 1-56244-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги "ФИНИНГ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1206)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ. бр. 357/01 од 03.12.01 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство "ХИДРОМАК ЕКС" - ДООЕЛ - Скопје со седиште на ул. "Кузман Јосифоски-Питу" бр. 15/2-Скопје, со жиро сметка 40100-601-463718 и регистарска влошка 02032554?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство "ХИДРОМАК ЕКС" - ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1215)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ. бр. 17/02 од 15.01.02 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, посредување и надворешна трговија "ЛАРОШ-КОМПАНИ" - Споменка, ДООЕЛ - Скопје, со седиште на "Крсте Асенов" бр. 7/2-9 - Скопје, со жиро сметка 40100-601-404310 и регистарска влошка 02010569?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДПППТ "ЛАРОШ-КОМПАНИ" - Споменка ДООЕЛ - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1184)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV СТ. бр. 141/00 од 18.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт, угостителство и шпедиција "РАДИШАНИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц.О. со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 11/1-4, со жиро сметка бр. 40100-601-386402, како и број на регистарска влошка 1-17782-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечај-

на постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт, угостителство и шпедиција "РАДИШАНИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц.О. се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (917)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 49/2000 од 25.12.2001 година, е отворена стечајна постапка на должникот Претпријатие - Рудници за олово и цинк "ТОРАНИЦА" од Крива Паланка со жиро сметка 40910-601-997 при ЗПП Филијала Куманово Експозитура - Крива Паланка.

За стечаен судија е именуван членот на стечајниот совет судијата Сунчица Ефремовска.

За стечаен управник е именуван Драги Трпевски дипл. правник од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, Скопје, телефон 02-177-801.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и различни права на недвижности на должникот што не се запишани на јавните книги (катастарот) и различни права на недвижностите што се запишани во јавна книга (катастарот) да ги пријават во рок од 30 дена од истекот на осмиот ден од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" која стечајниот управник, а во пријавата да го означат предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник на стечајниот должник.

Стечајната постапка е отворена на ден 25.12.2001 година, на кој ден решението и огласот за отворање се ставени на огласна табла на судот.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, јавните книги во кои се запишани правата врз недвижностите, (катастарот) како и правата од индустриска сопственост.

Се закажува испитно рочиште на Собирот на доверителите на кој ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите на ден 15.03.2002 година во 9 часот во соба број 81/II на овој суд.

Се закажува испитно рочиште на собранието на доверителите (член 62 став 2 од ЗС) на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на постапката се закажува за истиот ден и истото место во 12 часот.

Од Основниот суд во Куманово. (918)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 1/99 од 15.01.2002 година, отворената стечајна постапка над должникот ТПОС "ИЛИНДЕН" Винаца, со решение на Основниот суд во Кочани Ст. бр. 1/99 од 21.10.1999 година, се заклучува.

Должникот ТПОС "ИЛИНДЕН" Винаца се стекнува со право непречено да располага со имотот што влегува во стечајната маса.

Се задолжува стечајниот управник на должникот Радко Гошев да врши надзор врз спроведувањето на Планот за реорганизација.

Од Основниот суд во Кочани. (1468)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 169/2001 од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка

према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "АНДИКОМА" ДИМИТРИЈА - Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. "Вера Циривири" бр. 5, запишан во регистарска влошка 010032367-8-03-000 на Основниот суд Битола, со жиро сметка 41100-601-3018 во ЗПП Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот е отворена на ден 28.12.2001 година во 12,00 часот.

За стечаен судија е определена судијата Татјана Сусулеска судија во овој суд и член на Советот.

За стечаен управник е определен Славко Мојаноски - дипломиран економист од Прилеп, ул. "Партизански Одреди" бр. 60 со тел. 048-31-677.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и да ги таксираат пријавите со уплатница до 600,00 ден судски такси кои ќе ги уплатат на сметката 41100-840-018-3338 - Републички судски такси.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различни права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги и различните права на недвижностите што не се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка, да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани правата врз недвижностите, како и правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта, и тоа Собир на доверители за испитување и утврдување на побарувањата-испитно рочиште и Собрание на доверители - извештајно рочиште на ден 5.03.2002 година во 12,00 часот во судница бр. 4 при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (1469)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 196/01 од 26.12.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ХАНИБАЛ" експорт-импорт Прилеп со седиште на ул. "Ленин" бр. 57, запишан во регистарска влошка бр. 1-11263 на Окружен стопански суд Битола со жиро сметка 41100-601-20610 во ЗПП Прилеп со дејност полјоделство.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (1471)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 200/2001 од 11.01.2002 година, се отвора ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Коцев Компани Тони ДООЕЛ Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Коцев Компани Тони ДООЕЛ Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (32790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 396/2001 од 10.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Македонски институт за новинарство-помагање во оспособување новинарски кадри ДОО Скопје, ул."11 Октомври" бр. 2-6/2, со жиро сметка 40100-603-18306.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд И.Л. бр. 923/1999 од 11.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, изведба и инженеринг М-2 ДОО Скопје, ул."Дамска" бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-2277389.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул."АВНОЈ" бр. 44, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд И.Л. бр. 413/2001 од 21.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало ВЕБА-КОМЕРЦ извоз-увоз ЦО Скопје, ул."Неврокпска" бр. 11 б, со жиро сметка 40100-601-168486.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3543/2001, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги БУМБАР-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје и со број на жиро сметка 40110-601-469839 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот.

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2812/2001, објавува дека Друштвото за производство и трговија КЛАКЕР Небојша и др. ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-279503 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Л.бр. 385/2001 од 04.ХП.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ХУМ" ДОО - експорт-импорт Скопје, ул. "Петар Михов" бр. 32-а, со жиро сметка 40100-601-66888.

За ликвидатор се определува лицето Смаиловик Адем од Скопје, со стан на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд И.Л.бр. 5/2002 од 15.01.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, издавачка дејност, реклама и пропаганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО - експорт-импорт Скопје, ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8, со жиро сметка 40100-603-26383.

За ликвидатор се определува лицето Стевчески Благоја од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1832)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 360/01 од 8.11.01 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МУКЕ-КОМЕРЦ" ДОО ул. "391" бр. 16, со жиро сметка 40100-601-369385.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристески од Скопје, со стан на ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 406/01 од 14.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало (градежништво инженеринг) "ИВИ КОПАНИ" од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8-5/16, со жиро сметка 40100-601-141676.

За ликвидатор се определува лицето Јосифовски Горан од Скопје, со стан на ул. "Методија Митевски" бр. 8-5/16.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1712)

Ликвидаторот Петрулева Весна од Велес, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег бр. 02033334?-8-01-000 објавува дека Друштвото-Трговско друштво за транспорт, трговија БСС Сезгин Сезгин ДООЕЛ с. Мелница - Општина Чашка, со број на жиро-сметка 41600-601-75320 отворена при ЗПП Филијала - Велес, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (1070)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, на ул. "8" бр. 55 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3265/2001 од 16.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги НО-ТА Јасмина Владе ДОО увоз-извоз, ул. "Кирил и Методиј" бр. 14, нас. Илинден - Илинден, со број на жиро-сметка 40110-601-422910, отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1084)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, на ул. "8" бр. 55, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2973/2001 од 01.11.2001 објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги МД-КОМЕРЦ Мирко ДООЕЛ увоз-извоз на ул. "538" бр. 60 Илинден, с. Марино, со број на жиро-сметка 40110-601-309269, отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1083)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден-Скопје, на ул. "8" бр. 55, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег, бр.

2378/2000 од 26.03.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија и графичка дејност СТИЛ 99 ДООЕЛ Скопје, на ул. "Народен фронт" 17/4-12, со број на жиро-сметка 40100-601-421203 отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (1082)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 година, на регистарска влошка 02034771?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНО-КА Владо и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "135" бр. 12, Тетово.

Се запишува ликвидаторот Симјановска Тања.

Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2435/2001. (1628)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО Д. Врановци, сопственост на Димовска Ката од Велес на ул. "Киро Пракицов" бр. 15 и тоа култура нива, четврта бонитетна класа, со површина 500 м², на КП број 12/4, план 29, викано место "Анот", заведена во Поседовен лист број 342 КО Долно Врановци, за купопродажна цена од 9.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (1099)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура ливада кл.5 м.в. "Лазово" на КП. бр. 2101 за КО Крушево во пов. од 1840м² и КП. бр. 2116 ливада кл.5 пов.400м² за КО Крушево, сопственост на Ѓорѓиоски Драган од Тетово по цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (1101)

Се продава идеален дел на земјоделско земјиште во површина од 1800 м², КП 209/1, план 2, скица 3, КО Бардовци, м.в. "Глувчица", нива 5 класа, за цена од 100.000,00 денари сопственост на Перса Вујиќ.

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, Општина Карпош - Скопје. (1109)

Сопствениците Шабани Имер, Шабани Меди, Шабани Руфат и Шабани Камил од Скопје, с. Студеничани својата недвижност - нива 4 класа во површина од 662 м² во м.в. "Лениште" на КП 3411 КО Студеничани според Поседовен лист број 358 го продаваат за 200,00 денари 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувски општина Чаир, Скопје ул." II Македонски Бригади" бр. 54. (1186)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Паликура", КП бр. 202, план 006, скица 037, место викано "Маркова Лака", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 1.502 м²; КО "Паликура", КП. бр. 205, дел 1, план 006, скица 037, викано место "Маркова Лака", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 1.430 м², сопственост на Трајко Михајлов од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 300 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1457)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 1042 на место викано "Браненица" класа 3 со површина од 1678 м² и овошна градина на К.П. 1197 дел 2 на место викано "Стари Лозја" класа 3 со површина од 936 м² и двете заведени во имотен лист бр. 76 за К.О. Сопотско сопственост на Павловски Ламбе Тодор од с. Сопотско - Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (1458)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на К.П. 1094 на место викано "Кобел" класа 3 со површина од 1922 м², заведена во имотен лист бр. 261 за К.О. Сопотско сопственост на Крстановски Ефтим Наумче од с. Сопотско - Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (1459)

Се продава земјоделско земјиште: КП бр. 3416, план 20, скица 148 во м.в. "Говедарски Пат", култура 11000, класа 5, површина 6534 м², заведена во ИЛ 2230 за КО Куманово, сопственост на Јахија Садет ул. "Вардарска" бр. 10, Куманово, Казим Фаредин ул. "Гуро Салај" бр. 13 Куманово, Алимовски Камил ул. "Гуро Салај" бр. 13 Куманово, Алими Шабан ул. "Гуро Салај" бр. 13 Куманово, Казими Казим ул. "Гуро Салај" бр. 13 Куманово и Алими Шукри ул. "Гуро Салај" бр. 13 Куманово, за купопродажна цена од 30 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, со целосно депонирање на купопродажната цена да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (1086)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено во Скопје на КО Радишани, на КП бр. 653/2, нива 4 класа, на м.в. "Падина", во вкупна површина од 505м², за цена од 200,00 ден. за метар квадратен, сопственост на Кркатев Ванчо.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (1081)

Се продава земјоделско земјиште 1/2 идеален дел од нива на парцела бр. 804, план 3, скица 9 во м.в. "Каменица", класа 3, површина од 3258м², евидентирано во ПЛ бр. 33 за КО ОРЕШАНИ, издаден од ДЗГР Одделение за премер и катастар Скопје, сопственост на Грнчаревски Зоран од с. Орешани, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат право на првенствено купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до адвокат Ленче Маневска, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 12, Скопје. (1314)

Се продава 1/3 идеален дел од недвижен имот - земјоделско земјиште построено во КП бр. 296/1, м. в. "Падарница", култура нива, класа 5, со површина од 1860 м², КО Радишани, сопственост на Тарчуговски Димче, Тарчуговски Иван, Тарчуговски Љубе и Пужовски Среќко, за цена од 136.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-

вањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.

(1521)

Се продава недвижен имот и тоа: 1/2 идеален дел од нива во вкупна површина од 3837м², на КП бр. 4254, план 015, скица 077, во м.в. "Долно Садово", за КО Прилеп, сопственост на Перушеска Кирил Ружица, со постојано место на живеење во Сплит, Република Хрватска, ул. "Шимичева" бр. 4, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до Лилјана Трајковска во Прилеп на ул. "11 Октомври" бр. 109-а.

(1828)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 420/19, план 6, на место викано "Црквиште" нива трета класа, со вкупна површина од 432м², во К.О. Волково, сопственост на Трајче Трајчевски од Скопје, според Поседовен лист број 1076 за К.О. Волково, за цена од 320,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје.

(1861)

Се продава недвижен имот - идеален дел од 1/2 (една половина) од стан во зграда на ул. "Радика" која лежи на К.П. број 621, зграда 1, влез 4, кат 2, со површина од 44м² и балкон со вкупна површина од 3м² и подрум со вкупна површина од 5м² по Имотен лист бр. 27350 за К.О. Карпош како сопственост на продавачот Пандил Николовски со стан на ул. "А. Македонски" бр. 306 за продажна цена од 720.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 22.

(1845)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП бр. 4389, во м.в. "Горно Садово" класа 3, во површина од 2479м², заведена во Имотен лист број 13134 за КО Прилеп, за цена од 50.000,00 (педесет илјади) денари, сопственост на Челоски Горан од Прилеп, нас. "Точила 2" Д1/1-12.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб.

(1985)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 1323, пл. 004, ск. 015, м.в. "Куралница Трсја", класа 7, со површина од 2215м² за цена од 20.000,00 денари, заведено во Имотен лист број 1070, за КО Ваташа, сопственост на Горчо Јанкиев од Кавадарци ул. "Шишка" бр. 25.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.(1986)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 912, пл. 004, ск. 010, м.в. "Калница", класа 5, со површина 4235м² за цена од 90.000,00 денари заведено на Имотен лист број 1454 за КО Ваташа, сопственост на Ангел Богев од с. Ваташа Кавадарци ул. "Страшо Пинџур" бр. 110.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(1987)

Се продава градежно земјиште и тоа: неплодно К.П. бр. 460, К.П. бр. 462/1 и К.П. бр. 462/3 на ул. "Наум Божиновски" во К.О. Ресен, заведени во сопственост на лицето Абединов Алушов Бајрам од Ресен за вкупна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(1989)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Долни Дисан. Парцела бр. 1606 во место викано "Белград" Интензивно лозје со површина од 5411 м² во Катастарска општина Долни Дисан. Парцела бр. 1607 во место викано "Белград" Пасиште со површина од 4718 м² во Катастарската општина Долни Дисан. Парцела 1608 во место викано "Белград" Пасиште со површина од 1261 м² во Катастарска општина Долни Дисан, сопственост на Соколов Никола од Кавадарци ул. "Мара Димова" бр. 8. Цена на продажба 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во

"Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (32736)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 1251, план 5, скица 9, МВ "Мочара", класа 3 со површина од 901 м², во КО Мрзенци, сопственост на Попов Петар од Гевгелија за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (32747)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 1017 нива од 5 класа на м.в. "ЈАГОВИ" во површина од 2076 м² запишана во П.Л. бр. 40 за К.О. Здуње сопственост на Шаини Саит Ирфан, Шаини Садик Муцаит и Шаини Саит Мурсел сите од с. Здуње за купопродажна цена од 190.000,00 (сто деведесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (32737)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 479, план 2, скица 3, викано место "Бел Бунар", култура нива, класа 6, со површина од 1027 м² запишано во поседовен лист бр. 154 за К.О. Крушопек, сопственост на Мамути Азбија, за цена од 143.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје.

Се продава земјоделско земјиште: КО "Глишиќ", КП. бр. 663, план 005, скица 004, место викано "Долот", култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 1.104 м², сопственост на Костадин Ристовска од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1404, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премејр и катастар Кавадарци, за цена од 250,00 денари за еден м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во

"Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32783)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 27/105 нива од 7 класа на м.в. "ОГРАДА" во површина од 1500 м² запишана во П.Л. бр. 68 за К.О. Дебреше сопственост на Каримани Ремзи Абдулџемил од с. Дебреше за купопродажна цена од 270.000,00 (дветсото седумдесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (32784)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 1 (вон)", К.П. бр. 5312, дел 8, план 010, скица 010, место викано "Домовица", катастарска култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 412 м², сопственост на Јордан Гелов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 34 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премејр и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32785)

Се продава недвижност: КП 142, за КО Буково, во површина од 3596 м² подробно опишани во ПЛ 32 за КО Буково сопственост на Божидар Главевски од Битола, за вкупна купопродажна цена од 620.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сопственици, заеднички сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (32786)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Стевковик Ангелко од Скопје, им нуди на продажба: нива 5 класа, од вкупно 5879 м², устроена на КП 2527, пасиште 4 класа од вкупно 475 м², устроено на КП 2528, нива 5 класа од вкупно 340 м², устроена на КП 2529, нива 5 класа од вкупно 8378 м², устроена на КП 2536, нива, 3 класа од вкупно 6160 м², устроена на КП 2536, пасиште 4 класа од вкупно 1420 м², устроено на КП 2537, пасиште 4 класа од вкупно 2060 м², устроено на КП 2538, пасиште 4 класа од вкупно 1180 м², устроено на КП 2540,

нива 7 класа од вкупно 800 м², устроена на КП 2542, нива 7 класа од вкупно 905 м², устроена на КП 2543, се на план 013, сите во в.м. "Лопушани", сите упишани во ИЛ 48 за КО Побожје за вкупна купопродажна цена од 1.400.000,00 денари под следните услови:

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадиновска, ул. "Џон Кенеди" б б, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (805)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Стевковиќ Ангелко од Скопје, им нуди на продажба нива 4 класа, од вкупно 4679 м², устроена на КП 2539, план 013, викано место "Лопушани", упишана во ИЛ 48 за КО Побожје за цена од 120.000,00 денари под следните услови:

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадиновска, ул. "Џон Кенеди" б б, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (814)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1390477 издаден на име Треноска Миланка, ул. "Гоце Делчев" бр. 182, Охрид.

Пасош бр. 827282/96 издаден од УВР-Тетово на име Османи Харнихат, ул. "Р. Цониќ" бр. 99, Тетово. (1796)

Пасош бр. 1315225/99 издаден од УВР-Скопје на име Самедин Суљејмани, с. Ново Село 1, Тетово. (1811)

Пасош бр. 0428762 издаден од УВР-Скопје на име Јашар Сенат, ул. "Ѓ. Пенков" бр. 22-б, Скопје. (1830)

Пасош бр. 1158312 издаден од УВР-Скопје на име Аднан Рушан, ул. "Ресенска" бр. 5/2-8, Скопје. (1843)

Пасош бр. 1324829/99 издаден од УВР-Скопје на име Љачи Џељал, ул. "1" бр. 58, с. Кондово, Скопје. (1900)

Пасош бр. 978610/97 издаден од УВР-Куманово на име Идризи Сизан, с. Слупчане, Куманово. (1906)

Пасош бр. 1158324/98 издаден од УВР-Скопје на име Ставилец Арбен, ул. "Струмичка" бр. 6/3-б, Скопје. (1908)

Пасош бр. 1074490/98 издаден од УВР-Велес на име Адилев Сали, с. Г. Јаболчиште, Велес. (1917)

Пасош бр. 1218957/99 издаден од УВР-Скопје на име Зека Емини, с. Арачиново, Скопје. (1927)

Пасош бр. 1047439 издаден од УВР-Тетово на име Бакија Арун, с. Г. Речица, Тетово. (1936)

Пасош бр. 702919/95 издаден од УВР-Скопје на име Велков Велко, ул. "Б. Болевски" бр. 7, Скопје. (1943)

Пасош бр. 177538/94 издаден од УВР-Куманово на име Зенуни Салим, с. Слупчане, Куманово. (1946)

Пасош бр. 735836/95 издаден од УВР-Тетово на име Сулејмани Јахија, с. Боговиње, Тетово. (1963)

Пасош бр. 1282130 издаден од УВР-Гостивар на име Нуредин Игбале, с. Форино, Гостивар. (1972)

Пасош бр. 1334780/00 на име Цури Сулејман, ул. "Јајце" бр. 89, Скопје. (1988)

Пасош бр. 634033 издаден од УВР-Скопје на име Мифтар Садрији, ул. "Бајрами Шабани" бр. 59, Скопје. (1996)

Пасош бр. 1269812 на име Ала Ферит, с. Горно Татешти, Струга. (1724)

Пасош бр. 171441 на име Ала Рамадан, с. Горно Татешти, Струга. (1727)

Пасош бр. 1656254 на име Митев Јован, Гевгелија. (2018)

Пасош бр. 1390478 на име Котески Трајко, ул. "Гоце Делчев" бр. 182, Охрид. (1514)

Пасош бр. 1169126 на име Дритон Лимани, с. Лојане, Куманово. (1856)

Пасош бр. 1309105 на име Назиф Амети, с. Д. Палчиште, Тетово. (1664)

Пасош бр. 1403593 на име Назим Мемети, Гевгелија. (2064)

Пасош бр. 985214 на име Ивановски Филип, ул. "Иван Милутиновиќ", Битола. (2014)

Пасош бр. 1130088 издаден од УВР-Струмица на име Диттрих Атман, ул. "5-ти Ноември" бр. 128, Струмица. (2078)

Пасош бр. 1482759 на име Изаири Аслан, с. Боговиње, Тетово. (1852)

Пасош бр. 1350496 на име Абазиски Бесник, Гостивар. (2083)

Пасош бр. 982427 издаден од УВР-Куманово на име Фадил Јаји, с. Черкеско Село, Куманово. (2087)

Пасош бр. 1231393/99 издаден од УВР-Скопје на име Кајевик Хамдија, ул. "Дрварска" бр. 86, Скопје. (2088)

Пасош бр. 209468/94 издаден од УВР-Скопје на име Бајрами Сали, ул. "В. Чернодримски" бр. 96, Скопје. (2002)

Пасош бр. 1124513/98 издаден од УВР-Скопје на име Стрезоски Илија, ул. "4-ти Јули" бр. 5, Скопје. (2004)

Пасош бр. 489586/94 издаден од УВР-Куманово на име Јусуфи Хајрија, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 7, Куманово. (2005)

Пасош бр. 1020848/97 издаден од УВР-Скопје на име Агим Куртиши, ул. "158" бр. 14, Скопје. (2006)

Пасош бр. 1005192 издаден од УВР-Скопје на име Бучи Јусуф, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје. (2007)

Пасош бр. 1291519 издаден од УВР-Скопје на име Бучи Муртез, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје. (2008)

Пасош бр. 1291520 издаден од УВР-Скопје на име Бучи Мељеса, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје. (2009)

Пасош бр. 1098959 издаден од УВР-Скопје на име Колески Горан, ул. "П. Одреди" бр. 74/21, Скопје. (2013)

Пасош бр. 1253202 издаден од УВР-Скопје на име Мирчевска Марија, ул. "Рузвелтова" бр. 52/1-4, Скопје. (2015)

Пасош бр. 0789996 издаден од УВР-Скопје на име Неделковски Тоде, ул. "Црногорска" бр. 49-б, Скопје. (2019)

Пасош бр. 1031538/97 издаден од УВР-Скопје на име Хаса Шчипе, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-18, Скопје. (2047)

Пасош бр. 060001/93 издаден од УВР-Скопје на име Димитар Станковски, ул. "П. Јанчевски" бр. 10-а, Скопје. (2056)

Пасош бр. 1474074/00 издаден од УВР-Тетово на име Бејтулаи Гани, ул. "И. Л. Рибар" бр. 57, Тетово. (2065)

Пасош бр. 1173696/99 издаден од УВР-Скопје на име Хасип Бајрами, с. Бојане, Скопје. (2073)

Пасош бр. 1110042 издаден од УВР-Виница на име Мустафова Јуксел, ул. "И. Л. Рибар" бр. 35, Виница. (2069)

Пасош бр. 0525466 на име Василески Александар, ул. "Питу Гули" бр. 82, Охрид. (1512)

Пасош бр. 1523255 издаден од УВР-Скопје на име Личина Сеат, ул. "Којлија", Скопје. (2130)

Пасош бр. 1013224 издаден од УВР-Скопје на име Близнаковски Слободан, ул. "Ф. Бајрам" бр. 43, Скопје.
(2100)

Пасош бр. 1339950 издаден од УВР-Гостивар на име Мустафи Дешира, ул. "А. Гаши" бр. 7, Гостивар.(2108)

Пасош бр. 678499/95 издаден од УВР-Скопје на име Павловска Љубица, ул. "Н. Тесла" бр. 18/1-7, Скопје.
(2111)

Пасош бр. 1192990 издаден од УВР-Скопје на име Јакуп Мустафа, ул. "Чолепек" бр. 15, Скопје. (2118)

Чекови од тековна сметка бр. 04272861 од бр. 0002000-608938 до бр. 0002000608943 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, на име Горѓиевска Светлана, Скопје.

Чек од тековна сметка бр. 7749377 со бр. 0003006141904 издаден од Комерцијална банка АД Скопје, на име Шефшет Хаџа, Скопје. (429)

Чек од тековна сметка бр. 3882115 со бр. 0012001592397 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Павловски Димитрија, Скопје. (636)

Чек од тековна сметка бр. 585527 со бр. 3189176 издаден од КИБ-Куманово на име Исмаиловски Џемко, Куманово.
(753)

Чек од тековна сметка бр. 230934 со бр. 5580864 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Марија, Скопје. (1)

Чекови од тековна сметка бр. 13992136 од бр. 4105087 до бр. 4105090 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стоилковски Атанас, Скопје. (20)

Чекови од тековна сметка бр. 13086588 од бр. 595453 до бр. 595458 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стеваноска Љубица, Скопје. (476)

Чекови од тековна сметка бр. 8971321 од бр. 508177 до бр. 508183 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Шорко Дунава, Скопје. (479)

Чекови од тековна сметка бр. 1529461 со бр. 3303371, 3303372 и 3303373 издадени од КИБ-Куманово на име Димовски Миливоје, Куманово. (747)

Чекови од тековна сметка бр. 00672493 од бр. 0002000-596606 до бр. 0002000596621 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костиќ Лидија, Скопје.
(767)

Работна книшка на име Наим Бислими, с. Арачиново, Скопје. (426)

Работна книшка на име Бајрам Садики, Скопје.(450)

Работна книшка на име Славова Васка, Скопје. (451)

Работна книшка на име Горан Гурмешевски, Скопје
(452)

Работна книшка на име Сековски Станислав, Скопје.
(453)

Работна книшка на име Сековска Билијана, Скопје.
(454)

Работна книшка на име Стефановиќ Радомир, Скопје.
(455)

Работна книшка на име Емруш Садики, с. Брест, Скопје.
(456)

Работна книшка на име Суат Зимери, Скопје. (457)

Работна книшка на име Тодоровски Тони, Скопје.
(458)

Работна книшка на име Стефковска Аналазе, Скопје.
(459)

Работна книшка на име Шериф Алије Рамадани, с. Сингелик, Скопје. (460)

Работна книшка на име Менсур Рамани, с. Студеничани, Скопје. (461)

Работна книшка на име Марковски Златко, Скопје.
(463)

Работна книшка на име Идавер Јусуфи, с. Брест, Скопје.
(468)

Работна книшка на име Митевска Лилјана, Скопје.
(617)

Работна книшка на име Здравевски Богдан, Скопје.
(618)

Работна книшка на име Драгољуб Захаровиќ, Скопје.
(619)

Работна книшка на име Менка Стевковска, с. Ржаничано, Скопје. (620)

Работна книшка на име Верица Томовска, с. Стајковце, Скопје. (621)

Работна книшка на име Љупчо Рајчевски, Скопје.
(622)

Работна книшка издадена од Битола на име Белчовска Ленка, Скопје. (687)

Работна книшка на име Апостоловски Стефан, Скопје.
(688)

Работна книшка на име Стојменовиќ Драги, Скопје.
(689)

Работна книшка на име Петровски Влатко, Скопје.
(690)

Работна книшка на име Таип Рамани, с. Брест, Скопје.
(696)

Работна книшка на име Јованоски Горан, Скопје.
(696)

Работна книшка на име Венко Глигоров, Скопје.
(705)

Работна книшка на име Адеми Рефике, Скопје. (901)

Работна книшка на име Феми Куртеши, Скопје.(902)

Работна книшка издадена од Скопје на име Емруш Алија, Скопје. (15)

Работна книшка издадена од Скопје на име Саметула Кадри, Скопје. (16)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорчевски Боби, Скопје. (18)

Воена книшка на име Стојчевиќ Ванчо, Скопје.(464)

Воена книшка на име Ангелко Павловски, Скопје.
(465)

Воена книшка на име Авдиовски Сенат, Скопје.(466)

Воена книшка на име Димитриевски Зоран, Скопје.
(467)

Воена книшка на име Спасовски Момчило, Скопје.
(469)

Воена книшка на име Давидов Мирољуб, Скопје.
(470)

Воена книшка на име Амет Али, Скопје. (471)

Воена книшка на име Незир Енвер, Скопје. (472)

Воена книшка на име Богатинов Борче, Скопје.(473)

Воена книшка на име Андреев Звонко, Скопје. (474)

Воена книшка на име Драган Жуличек, Скопје. (475)

Воена книшка на име Аксиќ Горан, Скопје. (627)

Воена книшка на име Сашо Атанасовски, Скопје.
(628)

Воена книшка на име Тодевски Чедомир, Скопје.
(629)

Воена книшка на име Зекир Иљаз, Скопје. (630)

Воена книшка на име Мемед Узеир, Скопје. (631)

Воена книшка на име Горан Илиевски, Скопје. (707)

Воена книшка на име Стојковски Иван Блажо, Скопје.
(710)

Воена книшка на име Поповски Сашко, Скопје.(903)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од "Лазар Танев" Скопје на име Гацовски Дејан, Скопје.
(716)

Свидетелство за 1-ва година издадено од гимназија "Зефљуш Марку" Скопје на име Музафер Амита, Скопје.
(724)

Свидетелство за 3 и 4 година на име Амита Нусрет, Скопје.
(729)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Ѓорѓи Пулевски" Скопје на име Мирчевски Мартин, Скопје. (484)

Ученичка книшка издадена од гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Линан Леа, Скопје. (634)

Индекс бр. 4568 издаден од Технолошки факултет-Скопје на име Пројков Борче, Струмица. (477)

Индекс бр. 36331 издаден од Правен факултет-Скопје на име Димитрова Билјана, Скопје. (8)

Дозвола АДР бр. 620 издадена од Министерство за сообраќај и врски Скопје на име Симоновски Климе, Струга. (905)

Диплома издадена од средно училиште "Коце Металец" Скопје на име Есат Северџан, Скопје. (632)

Диплома за завршен 3-ти степен издадена од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Јованоски Горан, Скопје. (738)

Девизно штедна книшка бр. 930059 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Арсовски Анон, Скопје. (640)

Даночна картичка бр. 5030993108124 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ТП "Шар", Скопје. (448)

Даночна картичка бр. 4030001413733 издадена од Управа за приходи Скопје на име "ШЕКЕРСОН" Скопје. (449)

Даночна картичка бр. 5030996141475 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Васил Димишков-адвокат, Скопје. (684)

Даночна картичка бр. 5030968141484 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Драган Димишков-адвокат, Скопје. (686)

Даночна картичка бр. 4030994211987 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "ОМНИКОМ" Скопје. (907)

Даночна картичка бр. 4030997354908 издадена од Управа за приходи Скопје на име Здружение на инвалидските пензионери на општина Карпош, Скопје. (14)

Тркалезен печат на име Јавно водостопанско претпријатие "ТИКВЕШКО ПОЛЕ" Кавадарци, Кавадарци. (639)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, односно, за изведба на:

- јакострујни инсталации на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка), и тоа поделно:

- Трафостаница;
- Дизел агрегати;
- Електрична инсталација и панично осветлување.

1.3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способност на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката - изведба на јакострујни инсталации наведени во точката 1.2. на овој оглас, на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за изминатите 3 (три) години;

3.3. Техничко - технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена);

3.8. Список на изведени работи од ист вид во последните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите (референтна листа);

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изведување на работите кои се предмет на набавката (дипломи, сертификати и сл.);

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, за одреден вид на работа (доколку располага).

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето во огласот на Ограничениот повик бр. 2/02.

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Пликовите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). Дополнителни информации на тел: 112-158.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик број 03/2002 е Министерството за здравство, со седиште на ул."50-та Дивизија" бр. 6.

2. Предмет на набавка:

2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Босилово-Медицински центар - Струмица.

2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Нов Дојран - Медицински центар - Гевгелија.

2.3. Реконструктивен зафат на амбуланта во с. Стојакovo - Медицински центар - Гевгелија.

2.4. Изградба на нова амбуланта во населба Превалец - Медицински центар - Велес.

2.5. Реконструкција на објект со намена за функција на амбуланта во с. Идризово - Здравствен дом - Скопје.

3. Набавката е делива.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

5. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;

5.2. Цени на секоја позиција за набавка според проектот од тендерска документација како и вкупната цена со сите давачки;

5.3. Рок на извршување на работите;

5.4. Начин на плаќање;

5.5. Фактор за непредвидени работи.

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење на градежна дејност;

6.2. Документ за бонитет на понудувачот;

6.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај;

6.4. Доказ дека нема забрана за вршење на дејност;

6.5. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање;

6.6. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата заради обезбедување на исполнување на договор;

6.7. Доказ за техничка и кадровска опременост на понудувачот;

6.8. Список на главни испораки и изведување на градежни работи во областа на здравството;

6.9. Сите документи да бидат доставени во оригинал или копија заверена од нотар.

7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за здравство секој работен ден, во време на траењето на повикот;

7.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 6.000,00 денари неповратен намест:

- Трезорска сметка - 100000000063095;

- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119;

- Приходна шифра - 723819-12;

- ЕДБ - 4030990253804;

- Депонент на : Народна банка на РМ.

Покрај доказ за уплатените парични средства, понудувачот за да ја подигне документацијата потребно е да достави и писмено барање составено на меморандум за подигање на истата.

8. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена;

- квалитет;

- рок на изведба;

- гаранција;

- начин на плаќање.

9. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

9.1. Целокупната документација се доставува во затворено пливо, на кое на предната страна треба да стои: "не отворај" и "Пријава за јавен повик број 03/2002".

9.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно заклучно до ден 08.02.2002 година кога и понудите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на понудите ќе се одржи на ден 11.02.2002 година во просториите на Министерството за здравство во присуство на понудувачите.

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство ул."50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.

9.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, повторно објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6197/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. Предмет на набавка се хируршки конци, за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул."50 Дивизија" бр. 6-Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка на Македонија.
5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.
8. Понудата е делива.
9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на нарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име на понудувачот;
 - спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат;
 - производител и земја на потекло;
 - цена во денари со сите давачки франко краен корисник;
 - начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:
1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
 2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
 - опис и технички постројки на понудувачот (магазински простор и расположиви средства за транспорт);
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
 3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик;
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост);
- сертификат за квалитет;
- сертификат за продажба.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 11.02.2002 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.
- Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за натамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на горенаведената жиро сметка, со назнака "за учество на повик бр. 02-6197/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 11.02.2002 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 11.02.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Ограничениот повик бр. 2/2002 е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители на изведба на нов објект - Клиника за гинекологија и акушерство.

1.3. Набавката не е делива.

1.4. Повикот е јавен, анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за вршење на ваква дејност.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на работата - предмет на набавка.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници.

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговски друштва заверена копија од страна на нотар.

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверен од страна на нотар.

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, (во оригинал или заверена копија од страна на нотар).

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка и ликвидација (во оригинал или заверена од страна на нотар).

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведби во последните 10 години, со износи, датуми и нарачателите, како и доказ за извршени работи во договорениот т.е. предвиден рок.

2.8. Доказ за техничко-технолошки бонитет: доказ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на изведбата.

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Наведување на кооперанти, за кои се бара референтна листа, кадровска опременост, техничка опременост, како и договор за деловно техничка соработка со наведените кооперанти.

2.11. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката.

2.12. Пријавите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач.

3. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

3.1. Целокупната документација се доставува во затворен коверт, на кое на предната страна треба да стои "не отворај Ограничен повик бр. 2/2002".

3.2. Краен рок за доставување на пријавите е заклучно со 07.02.2002 година кога и пријавите треба да бидат пристигнати/предадени во архивата на ЈЗО Клинички центар Скопје, а отворањето на пријавите ќе се изврши на 08.02.2002 година во 12.00 часот во Управата на ЈЗО КЦС.

3.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следната адреса: ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје или во архивата на Клиничкиот центар Скопје.

3.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите понуди ќе го изврши Комисијата за јавни набавки, без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да подигнат тендер документација и да достават своја понуда.

3.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според барањето на Ограничениот повик, нема да се разгледуваат.

3.6. Дополнителни информации на тел. 147-664.

Комисија за јавни набавки

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Република Македонија

Проект за Транспортен Сектор

ПОВИК ЗА ПОНУДИ

МУЛТИПЛЕКСНА ОПРЕМА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
СЕКЦИЈА ТАБАНОВЦИ – СКОПЈЕ
– ГОСТИВАР

Датум на објавување на ПЗП: 28 јануари 2002

Заем број 4439МК

ПЗП број: МУЦ 2001/1

а) Овој повик за понуди следи по Генералното Соопштение за набавка за овој проект објавено во Девелопмент Бусинес, објава бр. 506 од 16 март 1999 година.

б) Република Македонија доби заем од Меѓународна банка за обнова и развој за трошоците на Проектот за транспортен сектор, и е со намера да намени дел од средствата од овој заем за плаќања од договорот за мултиплексна опрема за железничката секција Табановци – Скопје – Гостивар.

ц) ЈП Македонски Железници РЕ (понатаму во текстот: вработувач) сега повикува на запечатени понуди од подобни Понудувачи (сите оние од подобни држави дефинирани во *Гуиделинес: Прокурентмент ундер ИБРД Лоанс анд ИДА Цредитс*, Јануарс 1995, Ревидиран во јануари и август 1996 и септември 1997 и јануари 1999, понатаму во текстот: *ИБРД Гуиделинес фор Процуреммент*) за набавка и инсталација на телекомуникациска опрема која ќе овозможи поврзување на железничките објекти во Македонија во единствена мрежа. Предмет за реализација се:

- Набавка на:

- СДХ мултиплексна опрема
- Пристапна мултиплексна опрема
- Синхронизациска опрема
- ТМН опрема
- Мерна опрема (Опција)

- Инсталација и комисионирање на завршената работа на лице место;

- Обука на персоналот од Вработувачот за комисионирање и одржување на испорачаната опрема.

Вработувачот ќе прифаќа само комплетни системски Понуди.

Периодот за испорака е максимум 8 (осум) месеци.

д) Лицитацијата ќе се одвива преку меѓународна конкурентска лицитациона процедура одредена со Упатството на Светска Банка: Набавки со заеми на ИБРД и ИДА кредити, и е отворена за сите понудувачи од подобни земји како е одредено во упатството.

е) Заинтересираните квалификувани понудувачи можат да добијат понатамошни информации кај:

Работодавач:

Г-дин Владимир Соколовски

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

за Г-дин Владимир Соколовски

Железничка 50 б

П.Фах 543

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389-2-227-903

Факс: +389-2-462-330

Работно време: 08:00 - 15:00

Официјално лице за контакт со клиентите:

Г-дин Зоранчо Панчевски

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

за Г-дин Зоранчо Панчевски

III Македонска бригада бб

П.Фах 543

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389-2-228-009

+389-70-349-278

Факс: +389-2-228-009

Работно време: 08:00 - 15:00

е-маил: инвестиции@жмзком.мк

Проект Менаџер:

Г-дин Ристо Трајчевски

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

за Г-дин Ристо Трајчевски

III Македонска бригада бб

П.Фах 543

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389-2-230-363

+389-70-351-889

Факс: +389-2-230-363

Работно време: 08:00 - 15:00

е-маил: инвестиции@жмзком.мк

Адресата на која што може да се побараат дополнителни објасненија е:

Г-дин Ристо Трајчевски

III Македонска бригада бб

П.Фах 543

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389-2-230-363

+389-70-351-889

Факс: +389-2-230-363

Работно време: 08:00 - 15:00

е-маил: инвестиции@жмзком.мк

ф) Комплетен сет лицитациони документи на англиски јазик заинтересираните понудувачи може да купат по поднесување писмено барање до адресата на официјалното лице за контакт со клиентите наведена погоре и по уплата на неповратен износ од 15.000,00 денари или во УС \$ 200.

За денарско плаќање:

На име: ЈП Македонски Железници - Скопје

Име на банката: Стопанска Банка А.Д. - Скопје

Жиро сметка: 200000002567097

Даночен број: 4030995107709

За девизно плаќање (УСД):

Наме оф бенфициарс ПЕ МАЦЕДОНИАН РАИЛ-ЊАСС - Скопје

На име: ЈП Македонски Железници - Скопје

Наме оф Банк: Стопанска Банка А.Д. - Скопје

Име на банката: Стопанска Банка А.Д. - Скопје

Постал адрес Сектор за работи со странство,

Кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје

Поштенска адреса Сектор за работи со странство,

Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје

Свифт Адрес: СТОБ МК 2Ц

Свифт адреса:

Аццоунт Но.: 25730-149

Сметка бр:

Личитационите документи ќе бидат достапни после 28 јануари 2002.

Личитационите документи ќе може да се подигнат од адресата на официјалното лице за контакт со клиентите по покажување на документ за извршена уплата. На барање, личитационите документи може да се испратат и со авионска пошта, но притоа не се преземаат никакви обврски во случај на губење или задоцнета испорака.

Само оние странки кои што ќе ги купат личитационите документи ќе се сметаат за подобни за доставување на Понуди.

г) Личитационите документи треба да се достават до адресата на официјалното лице за контакт со клиентите најдоцна до 12:00 х. 12 март 2002. Задоцнетите понуди ќе бидат отфрлени.

Сите Понуди треба да бидат придружени со гаранција на Понудата од 20.000 (дваесет илјади) УСД или друга конвертабилна валута, во форма на:

Банкарска гаранција или неотповикливо кредитно писмо издадено директно од реномирана банка, во форма дадена во личитационите документи.

Понудите ќе се отворат во присуство на претставниците на Понудувачите кои ќе дојдат на следната адреса во специфицираното време:

Транспортен Центар (Патничка станица)

1000 Скопје

Република Македонија

Сала за состаноци

Тел: +389-2-230-363

Факс: +389-2-230-363

Датум и час на отворањето на понудите: 12:00 х. 12 март 2002.

PE MACEDONIAN RAILWAYS**Republic of Macedonia****Transport Sector Project****INVITATION FOR BIDS****MULTIPLEX EQUIPMENT FOR THE SECTION TABA-
NOVCI – SKOPJE - GOSTIVAR**

Date of issuance of IFB: 28 January 2002

Loan/credit No.: 4439-MK

IFB No.: MUX 2001/1

- a) This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in *Development Business*, issue no. 506 of 16 March 1999.
- b) Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development towards the cost of the *Transport Sector Project* and intends to apply a portion of this loan to eligible payments under the contract for the *Multiplex Equipment for the railway section Tabanovci - Skopje - Gostivar*.
- c) PE Macedonian Railways (hereinafter called "Employer") now invites sealed bids from eligible Bidders (all contractors from eligible source countries as defined under the *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits*, January 1995, Revised January and August 1996 and September 1997 and January 1999, hereinafter referred to as the *IBRD Guidelines for Procurement*) for the supply and the installation of the telecommunication equipment, which will enable the connection of railway facilities in Macedonia, in a unique network. The scope of work shall be as follows:
 - Supply of:
 - SDH multiplex equipment
 - Access multiplex equipment
 - Synchronization equipment
 - TMN equipment
 - Measuring equipment (Optional)
 - Installation and commissioning of completed work on site;
 - Employer's staff training for commissioning and maintenance of the supplied equipment.

The employer will only accept complete system bids.
The delivery period is maximum 8 (eight) months.
- d) Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits*, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines.
- e) Interested eligible Bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the following offices:

Employer: Mr. Vladimir Sokolovski

PE MACEDONIAN RAILWAYS

Attn. Mr. Vladimir Sokolovski

Zeleznicka 50 b

P.O. Box 543

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-227-903

Fax: +389-2-462-330

Office hours: 08:00 - 15:00

Client's Official: Mr. Zoranco Pancevski

PE MACEDONIAN RAILWAYS

Attn. Mr. Zoranco Pancevski

III Makedonska brigada bb

P.O. Box 543

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-228-009

+389-70-349-278

Fax: +389-2-228-009

Office hours: 08:00 - 15:00

e-mail: Investicii@mz.com.mk

Project Manager: Mr. Risto Trajcevski

PE MACEDONIAN RAILWAYS

Attn. Mr. Risto Trajcevski

III Makedonska brigada bb

P.O. Box 543

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-230-363

+389-70-351-889

Fax: +389-2-230-363

Office hours: 08:00 - 15:00

e-mail: Investicii@mz.com.mk

The address to request clarifications is as follows:

Mr. Risteo Trajcevski

III Makedonska brigada bb

P.O. Box 543

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Tel: +389-2-230-363

+389-70-351-889

Fax: +389-2-230-363

Office hours: 08:00 - 15:00

e-mail: Investicii@mz.com.mk

- f) A complete set of bidding documents in English may be purchased by any interested eligible Bidder on submission of a written application to the above and upon payment of a nonrefundable fee of US\$ 200,00 (two hundreds United States Dollars) (or Macedonian Denars or equivalent amount in another freely convertible currency by direct deposit) in favor of:

For MKD payments:

Name of beneficiary PE MACEDONIAN RAILWAYS - Skopje

Name of Bank: Stopanska Banka A.D.- Skopje

Giro Account: 200000002567097

Tax No.: 4030995107709

For USD payments:

Name of beneficiary PE MACEDONIAN RAILWAYS - Skopje

Name of Bank: Stopanska Banka A.D.- Skopje

Postal address Sektor za raboti so stranstvo,
Kej Dimitar Vlahov br.4, Skopje

Swift address: STOB MK 2X

Account No: 25730-149

The Bidding documents shall be available after: 28 January 2002

The Bidding documents may be obtained from the address of Client's Official after submission of an evidence of payment. If requested, the Bidding documents shall be promptly dispatched by airmail, but no liability can be accepted for loss or late delivery.

g) Bids must be delivered to the address of the Client's Official, stated above, at or before 12:00 h. on 12 March 2002. Late bids will be rejected.

All bids must be accompanied by a bid security in an amount of US\$ 20.000,00 (twenty thousand United States dollars) or an equivalent amount in a freely convertible currency in one of the following form:

a bank guarantee or irrevocable letter of credit issued directly by a reputable bank, in the form provided in the bidding documents

Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address and time specified below.

Transport Center (Passenger Station)

1000 Skopje

Republic of Macedonia

Office: Mitting Room

Tel: +389-2-230-363

Fax: +389-2-230-363

Time and Date of Bid opening: 12:00 h on 12 March 2002

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Управата за цивилна воздушна пловидба, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕДЕН
ПОВЕЌЕ-КАНАЛЕН ДИГИТАЛЕН СИСТЕМ ЗА ТОН-
СКО СНИМАЊЕ
(Македониан Воице Логгинг Систем)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 27/2001 е Управата за цивилна воздушна пловидба (УЦВП) на Република Македонија - Скопје, ул. "Даме Груев" 1.

1.2.1. Предмет на набавка е прибирање понуди за набавка на 1 (еден) повеќе-канален дигитален систем за тонско снимање (Македониан Воице Логгинг Систем), во се според содржината, карактеристиките и условите дадени во придружната тендерска документација.

1.2.2. Понудувачот ќе биде одговорен за изработката, доставувањето, пуштањето во работа и сите неопходни фабрички поединости како и за калибрирањето на местото на инсталирање и неопходното тестирање, пред приемот од страна на УЦВП.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката за повикот ќе се спроведува со Отворен повик во согласност со Законот за јавни набавки на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98).

2. ОБЕМ НА НАБАВКА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во придружната тендерска документација за предметот на набавката.

2.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

2.3. Тендерската документација (на англиски јазик) може да се добие, врз основа на презентацијата на потврдата за извршено плаќање на неповратна такса од 100 ЕУР

(или еквивалентна сума изразена во слободна конвертибилна валута) на следната адреса: Оливера Мицевска ул. "Даме Груев" 1, Скопје, тел: 139 300, факс: 139 365.

2.4. Уплатата треба да биде извршена на: Национален Банк оф тхе Републик оф Македонија Аццоунт Но ЕУР 0230 - 60105.73 Г со Унион Банк оф Швајцарланд (СНБФТ УБСНЦХЗХцц) Ин фавор оф тхе Директорате Генерал оф Цивил Авиатион оф тхе Републик оф Македонија или до: Управа за цивилна воздушна пловидба жиро сметка 40100-787-1882, даночен број 4030995255376, депонент на Народна Банка на Република Македонија.

Во Република Македонија во МАК ДЕНАРИ, според официјалниот продажен курс на Народна Банка на Македонија на датумот на плаќањето.

Документите ќе бидат испратени со Брза Пошта, меѓутоа никаква правна обврска нема да биде прифатена од страна на УЦВП за евентуално губење или доцнење во доставувањето на истите.

2.5. Единствено страните кои ја набавуваат тендерската документација ќе се сметаат за соодветни за да поднесат понуди.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Доказ за минимум петгодишно искуство во дизајнирање и изработка на високо софистициран повеќе-канален систем за тонско снимање, користејќи ја технологијата статеоф-тхе-арт.

3.2. Референца - успешно искуство како главен набавувач во изведувањето на најмалку три (3) договори за набавка и инсталирање на високо софистициран повеќе-канален систем за тонско снимање во текот на последните 4 (четири) години.

3.3. Сите понуди мора да имаат и тендерска гаранција која да не биде помала од (5%) од вредноста на тендерот или нејзин еквивалент изразен во конвертибилна валута.

3.4. Доказ за финансиска и економска способност - бонитет од Централниот регистар во оригинал или копија заверена кај нотар, и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постари од шест месеци од денот на поднесувањето (за домашни правни и физички лица) или ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија (за странско правно или физичко лице).

3.5. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација и дека не му е изречена правосилна судска мерка забрана за вршење на дејност, со извод од судската евиденција или копија заверена кај нотар не постара од шест месеци.

3.6. Извод од регистрација.

3.7. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за нивно учество на јавното отворање.

3.8. Целокупната документација треба да биде во оригинал или заверени копии не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде односот цена/квалитет.

4.2. Победник на јавниот повик е понудувачот кој има најмал однос цена/квалитет.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот и две копии.

5.2. Понудата и придружната документација треба да се достават во затворен плик кој содржи два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот

повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката "понуда" која ја содржи финансиската документација.

6. РОКОВИ

6.1. Краен рок за доставување на понудата е 14 февруари 2002 година, 12:00 часот, локално време, на адресата дадена подолу.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот ден во 12:30 часот, во салата за состаноци во Управата за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје. Понудите ќе бидат отворени во присуство на оние претставници на понудувачите кои ќе одберат да присуствуваат.

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

Секоја понуда која не ги задоволува сите поединости вклучени во тендерската документација и/или не ги вклучува неопходните информации кои се однесуваат на истата ќе биде одбиена како несоодветна.

Потенцијалните понудувачи можат да добијат дополнителни информации кај одговорното лице на следнава адреса: Душко Почевалиев, Комисија за јавни набавки, претседател, тел. +2 111 154/146 046, Управа за цивилна воздушна пловидба ул. "Даме Груев" 1, Скопје, Република Македонија.

Комисија за јавни набавки

ЈП Македонски железници објавува исправка на Отворениот повик бр. 12-2443/2 за прибирање на понуди со јавно отворање за набавка на машина ровокопач-натоварувач со минимум моќност од 100 КС објавен во весникот "Нова Македонија" на ден 27.12.2001 година и "Службен весник на Република Македонија" бр. 104 од 29.12.2001 година.

Исправката се однесува на пасус 3. Содржина на понудата точка 3.1. каде понудувачите кон понудата задолжително покрај бараните документи да го достават и изводот од регистрација на дејноста согласно член 43 од Законот за јавни набавки.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
55. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините и културата.....	1

56. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на деца и младинци.....	1
57. Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по Финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиона евра.....	2
58. Закон за лизинг.....	3
59. Закон за преземање на акционерските друштва.....	6
60. Закон за изменување на Законот за осигурување.....	15
61. Закон за изменување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија.....	15
62. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	15
63. Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи.....	16
64. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	17
65. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон.....	17
66. Закон за дополнување на Законот за заштита на лични податоци.....	18
67. Закон за дополнување на Законот за заштита на потрошувачите.....	18
68. Закон за дополнување на Законот за телекомуникациите.....	19
69. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП "Службен весник на Република Македонија" - Скопје од редот на вработените на Јавното претпријатие.....	20
70. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование.....	20
71. Календар за изменување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2001/2001 година...	20
72. Календар за изменување на Календарот за организација на учебната 2001/2002 година во јавните средни училишта.....	20

Колективни договори

1. Измени и дополнувања на Колективниот договор за кожарско-преработувачка индустрија на Република Македонија.....	20
--	----

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.